

EPSON

L8100 Series

Упатство за корисникот



Печатење

Копирање

Скенирање

Одржување на печатачот

Решавање проблеми

Содржина

Водич за овој прирачник

Вовед во прирачниците.	8
Важни безбедносни упатства (хартиен прирачник).	8
Почнете оттука (хартиен прирачник).	8
Упатство за корисникот (дигитален прирачник).	8
Информации за најновите прирачници.	8
Пребарување информации.	8
Печатење само потребни страници.	9
За овој прирачник.	10
Ознаки и симболи.	10
Белешки за сликите од екранот и илустрациите.	10
Референци за оперативни системи.	11
Трговски марки.	11
Авторски права.	12

Важни упатства

Безбедносни инструкции.	14
Безбедносни упатства за мастило.	14
Совети и предупредувања за печатачот.	15
Совети и предупредувања за поставување на печатачот.	15
Совети и предупредувања за користење на печатачот.	16
Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот.	16
Совети и предупредувања за поврзување на интернет.	16
Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување.	17
Забелешки за лозинката за администратор.	17
Совети за користење мемориски уреди.	18
Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот.	18
Заштита на личните информации.	19

Имиња и функции на деловите

Предна страна.	21
Внатрешност.	22

Задна страна.	23
-----------------------	----

Водич за контролната табла

Контролна табла.	25
Конфигурација на почетниот екран.	26
Водич за иконата за мрежа.	27
Основни функции.	28

Ставање хартија, дискови и PVC лични карти

Мерки за претпазливост при ракување со хартијата.	30
Поставки за големина и тип на хартијата.	31
Список со типови хартија.	31
Мерки на претпазливост при ставање хартија за меморандум.	32
Ставање хартија.	32
Мерки на претпазливост при ставање хартија за меморандум.	33
Ставање хартија во механизмот за задно внесување на хартија.	33
Ставање разна хартија.	35
Ставање пликови.	35
Ставање претходно продупчена хартија.	35
Ставање долга хартија.	36
Ставање диск.	36
Дискови на кои може да се печати.	36
Мерки за претпазливост при ракување со дискот.	36
Ставање и вадење на диск.	37
Ставање PVC лични карти.	37
PVC лични карти на кои може да се печати.	37
Мерки на претпазливост при ракување со PVC личната карта.	38
Ставање и отстранување PVC ID-картичка.	38

Ставање оригинали

Ставање оригинали.	40
----------------------------	----

Печатење

Печатење фотографии.	42
------------------------------	----

Печатење фотографии од мемориски уред.	42
Печатење фотографии од компјутер.	44
Печатење фотографии од паметни уреди.	44
Печатење со Epson Smart Panel.	44
Печатење со користење на Epson Print Enabler.	45
Опции на мени за печатење од контролната табла.	45
Печатење на пликови.	48
Печатење на пликови од компјутер (Windows).	48
Печатење на пликови од компјутер (Mac OS).	49
Печатење документи.	49
Печатење од компјутер.	49
Печатење документи од паметни уреди.	63
Печатење на етикета за диск.	65
Печатење фотографии на етикета за диск.	65
Печатење фотографии на обвивка за кутија за накит.	67
Печатење фотографии на етикета за диск користејќи Epson Photo+.	67
Опции на менито за Печати на Disc label.	67
Печатење на PVC лични карти.	69
Печатење на PVC ID-картичка.	69
Печатење на PVC лични карти користејќи Epson Photo+.	71
Опции на менито за Печатете на Пластична ID-картичка.	72
Печатење веб-страници.	73
Печатење веб-страници од компјутер.	73
Печатење веб-страници од паметни уреди.	74
Печатење разни ставки.	74
Печатење хартија со шаблони (дизајнирана хартија).	74
Печатење на обложена хартија.	75
Печатење хартија за пишување.	75
Печатење распоред.	75
Печатење оригинални календари со фотографија.	76
Печатење картичка со порака.	76
Печатење боенка користејќи фотографии.	76
Печатење со користење услуга во облак.	77

Копирање

Копирање со користење лесни поставки.	79
Копирање со зголемување или намалување.	79
Копирање повеќе оригинали на еден лист.	80
Копирање фотографии.	80
Опции на менито со поставки за хартијата и печатењето за копирање фотографии.	81
Опции на менито за приспособување фотографии за копирање.	82
Копирање лична карта.	82
Копирање книги.	83
Копирање без маргини.	83
Копирање на етикета за диск.	84
Опции на менито за Копирај во Disc label.	85
Опции на мени за копирање.	86
Преглед:	86
Црно-бело:	86
Боја:	86
• (Густина):	86
• (Зумирање):	86
П. за х.:	86
Приказ:	86
Квалитет:	86
Отстрани Позадина:	86
Квалитет на слика:	87
Проширување:	87
Бриши ги пост.:	87

Скенирање

Основни информации за скенирањето.	89
Што е „скенирање“?.	89
Користење на функцијата за скенирање.	89
Достапни начини на скенирање.	89
Препорачани формати на датотеки според вашите потреби.	91
Препорачани резолуции според вашите потреби.	92
Скенирање оригинали во мемориски уред.	92
Скенирање оригинали во компјутер.	94
Скенирање од контролната табла.	94
Скенирање од компјутер.	96
Скенирање оригинали во облак.	96
Опции од менито за скенирање.	98
Црно-бело/Боја.	98
JPEG/PDF.	98

• (Квалитет).....	98
Тип на документ.....	98
Поставки за скенирање.....	98
Контраст.....	99
Бриши ги пост.....	99
Скенирање оригинали со функцијата WSD..	99
Поставување на WSD порта.....	100
Скенирање оригинали во паметен уред. . .	101
Напредно скенирање.....	102
Скенирање повеќе фотографии во исто време.....	102

Одржување на печатачот

Проверување на статусот на потрошните материјали.....	105
Чистење на патека за хартија при проблеми со внесување на хартија.....	105
Подобрување на квалитетот на печатење, копирање и скенирање.....	108
Проверка и чистење на главата за печатење.....	108
Извршување Интензивно чистење.....	110
Извршување Засилено миене на мастило.....	111
Спречување на затнувањето на прскалките.....	112
Порамнување на главата за печатење.....	112
Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога површината на отпечатениот материјал е вертикално замачкана).....	113
Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога задниот дел на отпечатениот материјал е извалкан).....	114
Чистење на Стакло на скенерот.....	117
Чистење на просирната фолија.....	118
Опции на менито за Одржување	120
Чистење на печатачот.....	122
Чистење истурено мастило.....	122

Во вакви ситуации

При замена на компјутер.....	124
Штедење енергија.....	124
Оневозможување на вашата Wi-Fi врска. . .	124
Одделно инсталирање на апликациите. . .	125
Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Windows.....	126

Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Mac OS.....	128
Ресетирање на мрежната врска.....	128
Одредување поставки за поврзување со компјутерот.....	128
Одредување поставки за поврзување со паметниот уред.....	129
Одредување поставки за Wi-Fi од контролната табла.....	129
Проверување на статусот на мрежната врска на печатачот (извештај за мрежна врска).....	133
Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција.....	134
Директно поврзување паметен уред и печатач (Wi-Fi Direct).....	140
За Wi-Fi Direct.....	140
Поврзување со уреди со користење на Wi-Fi Direct.....	141
Прекинување Wi-Fi Direct (едноставна AP) врска.....	143
Менување на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP) како на пр. SSID.....	143
Додавање или менување на врската на печатачот.....	144
За да поставите печатач на повеќе компјутери.....	144
Менување на врската од Wi-Fi во USB. . .	145
Поставување на статична IP-адреса за печатачот.....	146
Превезување и складирање на печатачот. .	147

Решавање проблеми

Не може да печати или скенира.....	153
Решавање проблеми.....	153
Апликацијата или двигателот за печатачот не работат правилно.....	154
Печатачот не може да се поврзе на мрежата.....	158
Хартијата не се внесува правилно.....	162
Низок квалитет на печатењето, копирањето и скенирањето.....	165
Низок квалитет на печатењето.....	165
Низок квалитет на копирањето.....	177
Проблеми со скенирани слики.....	186
Не може да се избере тип на хартија или извор на хартија во двигателот за печатачот.....	188

Не е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson.....	188
Се прикажува порака на LCD-екранот.....	188
Хартијата се заглавува.....	190
Вадење заглавена хартија.....	190
Спречување заглавување на хартијата..	192
Време е да дополните мастило.....	193
Мерки на претпазливост при ракување со шишињата со мастило.....	193
Дополнување на резервоарот за мастило.....	195
Време е да ја замените кутијата за одржување.....	201
Мерки на претпазливост при ракување со кутијата за одржување.....	201
Замена на кутијата за одржување.....	201
Време е да ги замените валјациите за земање хартија.....	202
Време е да ги замените валјациите за земање хартија.....	202
Не може соодветно да се ракува со печатачот.....	207
Печатачот не се вклучува или исклучува.....	207
Задачите се извршуваат бавно.....	208
LCD-екранот се затемнува.....	210
На екранот се прикажува „!“ и не можете да изберете фотографии.....	210
Не може да се зачуваат податоци во мемориски уред.....	210
Звучите додека работи се гласни.....	211
Треба да го ажурирате основниот сертификат.....	211
Не може да се изврши рачно двострано печатење (Windows).....	212
Менито Поставки за печатење не се прикажува (Mac OS).....	212
Се прикажува порака за ресетирање на нивото на мастило дури и откако ќе го дополните мастилото.....	212
Приказот за нивото на мастило не се менува дури и откако ќе го дополните мастилото.....	212
Ако не можете да избришете грешка поради заглавена хартија или поради снемјување хартија.....	213
Проблемот не се решава.....	220
Не може да се решат проблеми со печатењето или копирањето.....	220

Информации за производитите

Информации за хартијата.....	223
Достапна хартија и капацитети.....	223
Недостапни типови хартија.....	226
Информации за потрошни материјали.....	226
Кодови за шишињата со мастило.....	226
Код за кутијата за одржување.....	227
Кодови на валјациите за земање хартија.....	227
Информации за софтверот.....	228
Апликација за печатење од компјутер (двигател за печатач за Windows).....	228
Апликација за печатење од компјутер (двигател за печатач за Mac OS).....	229
Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config).....	230
Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater).....	231
Список на менито за поставки.....	231
Осн поставки.....	232
Поставки за печатач.....	233
Поставки за мрежа.....	234
Поставки за веб услуга.....	236
Поставување на сподел. на датотека... ..	236
Функција на водич.....	237
Истражување на клиентите.....	237
Ажурирање на фирмвер.....	238
Врати ги стандардните поставки.....	238
Спецификации за производитите.....	238
Спецификации за печатачот.....	238
Спецификации на скенерот.....	240
Спецификации за интерфејс.....	241
Мрежни спецификации.....	241
Поддржани услуги од трети страни.....	243
Спецификации за мемориски уреди.....	243
Спецификации за поддржаните податоци.....	243
Димензии.....	244
Електрични спецификации.....	244
Спецификации за животната средина... ..	245
Системски барања.....	245
Регулаторни информации.....	246
Стандарди и одобрувања.....	246
Тип одобрување ZICTA за корисници во Замбија.....	246
Ограничувања за копирање.....	246

Каде да се обратите за помош

Веб-локација за техничка поддршка.....	249
Контактирање со поддршката на Epson... ..	249

Пред да контактирате со Epson.	249
Помош за корисниците во Европа.	250
Помош за корисниците во Тајван.	250
Помош за корисниците во Австралија.	250
Помош за корисниците во Нов Зеланд.	251
Помош за корисниците во Сингапур.	251
Помош за корисниците во Тајланд.	252
Помош за корисниците во Виетнам.	252
Помош за корисниците во Индонезија.	252
Помош за корисниците во Хонг Конг.	253
Помош за корисниците во Малезија.	253
Помош за корисниците во Индија.	254
Помош за корисници на Филипините.	254

Водич за овој прирачник

Вовед во прирачниците.	8
Пребарување информации.	8
Печатење само потребни страници.	9
За овој прирачник.	10
Трговски марки.	11
Авторски права.	12

Вовед во прирачниците

Следниве прирачници се испорачани со вашиот печатач Epson. Покрај прирачниците, погледнете ги различните типови информации за помош што се достапни од самиот печатач или од апликациите на Epson.

Важни безбедносни упатства (хартиен прирачник)

Ви дава инструкции за безбедно користење на печатачот.

Почнете оттука (хартиен прирачник)

Содржи информации за поставување на печатачот и инсталирање на софтверот.

Упатство за корисникот (дигитален прирачник)

Овој прирачник. Достапен е како PDF и веб-прирачник. Содржи детални информации и инструкции за користење на печатачот и решавање проблеми.

Информации за најновите прирачници

Хартиен прирачник

Посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson за Европа на <http://www.epson.eu/support> или веб-локацијата за поддршка на Epson во светски рамки на <http://support.epson.net/>.

Дигитален прирачник

Посетете ја следнава веб-страница, внесете го името на производот, а потоа одете на **Поддршка**.

<https://epson.sn>


Пребарување информации

Со PDF прирачникот може да ги пребарувате потребните информации со клучен збор или да скокнете директно на специфични делови со користење на обележувачи. Во овој дел се објаснува како да користите PDF-прирачник отворен во Adobe Acrobat Reader DC на вашиот компјутер.

Пребарување со клучен збор

Кликнете на **Уреди** > **Напредно пребарување**. Внесете го клучниот збор (текст) за информациите коишто сакате да ги најдете во прозорецот за пребарување и кликнете на


Пребарај. Резултатите се прикажуваат како листа. Кликнете на еден од прикажаните резултати за да скокнете на таа страница.



Скокање директно од обележувачи

Кликнете на наслов да скокнете на таа страница. Кликнете на + или > за да ги прегледате долунаведените наслови во тој дел. За да се вратите на претходната страница, избришете ги следниве постапки на тастатурата.

- Windows: задржете **Alt**, а потоа притиснете ←.
- Mac OS: задржете на копчето за команда и притиснете на ←.




Печатење само потребни страници

Може да ги извадите и да ги отпечатите само страниците коишто ви се потребни. Кликнете на **Печати** во менито **Датотека** и одредете го бројот на страници коишто сакате да ги печатите во **Страници** во **Страници за печатење**.

- За да одредите серија на страници, внесете црточка помеѓу почетната страница и последната страница.
Пример: 20-25

- ❑ За да ги одредите страниците коишто не се во серија, поделете го бројот на страници со запирки.

Пример: 5, 10, 15



За овој прирачник

Во овој дел се објаснува значењето на ознаките и симболите, белешките за описите, како и информациите за оперативните системи наведени во овој прирачник.

Ознаки и симболи



Внимание:

Инструкции коишто мора внимателно да ги следите за да избегнете телесна повреда.



Важно:

Инструкции што мора да се почитуваат за да се избегне оштетување на опремата.

Белешка:

Обезбедува дополнителни информации и информации за упатување.

Поврзани информации

➔ Води кон поврзани делови.



Содржи Пр. за веб-видео од упатствата за работење. Погледнете ја врската со поврзани информации.

Белешки за сликите од екранот и илустрациите

- ❑ Сликите од екранот од двигателот за печатачот се од Windows 10 или macOS High Sierra (10.13). Содржината прикажана на сликите од екран се разликува во зависност од моделот и ситуацијата.
- ❑ Илустрациите користени во овој прирачник се само примери. Иако може да има мали разлики, зависно од моделот, начинот на ракување е ист.
- ❑ Некои од ставките во менито на LCD-екранот се разликуваат, зависно од моделот и поставките.

- QR-кодот може да го прочитате користејќи наменска апликација.

Референци за оперативни системи

Windows

Во овој прирачник, термините „Windows 11“, „Windows 10“, „Windows 8.1“, „Windows 8“, „Windows 7“, „Windows Server 2022“, „Windows Server 2019“, „Windows Server 2016“, „Windows Server 2012 R2“, „Windows Server 2012“, „Windows Server 2008 R2“, и „Windows Server 2008“ се однесуваат на следните оперативни системи. Дополнително, „Windows“ се однесува на сите верзии.

- Оперативен систем Microsoft® Windows® 11
- Оперативен систем Microsoft® Windows® 10
- Оперативен систем Microsoft® Windows® 8.1
- Оперативен систем Microsoft® Windows® 8
- Оперативен систем Microsoft® Windows® 7
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2022
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2019
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2016
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2012 R2
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2012
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2008 R2
- Оперативен систем Microsoft® Windows Server® 2008

Mac OS

Во овој прирачник, „Mac OS“ се однесува на Mac OS X 10.9.5 или понова верзија, како и macOS 11 или понова верзија.

Трговски марки

- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.
- Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Microsoft Edge, and Internet Explorer are trademarks of the Microsoft group of companies.
- Apple, Mac, macOS, OS X, Bonjour, Safari, AirPrint, iPad, iPhone, iPod touch, and Spotlight are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Chrome, Chrome OS, Google Play, and Android are trademarks of Google LLC.

- ❑ Adobe, Acrobat, and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries.
Copyright © 2024 Adobe Inc. All Rights Reserved.
- ❑ Firefox is a trademark of the Mozilla Foundation in the U.S. and other countries.
- ❑ The Mopria™ word mark and the Mopria™ Logo are registered and/or unregistered trademarks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
- ❑ Wi-Fi®, Wi-Fi Direct®, and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®. WPA™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.
- ❑ Општо известување: останатите имиња на производи што се употребени овде се наменети само за идентификување и може да се трговски марки на нивните сопственици. Epson се одрекува од сите права врз овие марки.



Авторски права

Ниеден дел од оваа публикација не смее да биде умножуван, зачуван во системот за пребарување, или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски, механички, со фотокопирање, снимање или друго, без претходна писмена согласност од корпорацијата Seiko Epson. Не се предвидени обврски за патентирање во однос на употребата на информациите содржани овде. Ниту пак е предвидена каква било обврска за штети кои произлегуваат од употребата на информациите дадени овде. Информациите што се содржани тука се дизајнирани за употреба со овој производ на Epson. Epson не одговара за употреба на која било од овие информации применети кон други производи.

Ниту корпорацијата Seiko Epson ниту нејзините подружници не одговараат кон купувачот на овој производ или трети лица за штети, загуби, трошоци, или трошоци предизвикани од набавувачот или трети лица како резултат на несреќа, неправилна употреба, или злоупотреба или неовластени промени на овој производ, поправки или измени кај овој производ, или (освен САД) непочитување на упатствата за ракување и одржување на корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson и нејзините подружници не одговараат за никакви штети или проблеми кои произлегуваат од употребата на кои било опции или кои било производи за широка потрошувачка различни од оние означени како Original Epson Products (оригинални производи на Epson) или Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

Корпорацијата Seiko Epson не одговара за никаква штета предизвикана од електромагнетно попречување што се појавува поради употребата на кои било кабли за поврзување различни од оние означени како Epson Approved Products (одобрени производи на Epson) од корпорацијата Seiko Epson.

© 2024 Seiko Epson Corporation

Содржината на овој прирачник и спецификациите за овој производ се предмет на промена без известување.

Важни упатства

Безбедносни инструкции.	14
Совети и предупредувања за печатачот.	15
Заштита на личните информации.	19

Безбедносни инструкции

Прочитајте ги и следете ги овие инструкции за безбедно користење на печатачот. Чувајте го прирачникот за користење во иднина. Погрижете се да ги следите и сите предупредувања и инструкции означени на печатачот.

- Некои од симболите што се користат на вашиот печатач служат за осигурување безбедност и правилно користење на печатачот. Посетете ја следната веб-страница за да го научите значењето на симболите.

<http://support.epson.net/symbols/>

- Користете го само струјниот кабел доставен заедно со печатачот и не користете го кабелот со друга опрема. Користењето други кабли со овој печатач или користењето на доставениот струен кабел со друга опрема може да доведе до пожар или струен удар.
- Проверете дали вашиот кабел за наизменична струја ги исполнува соодветните локални стандарди за безбедност.
- Никогаш сами не расклопувајте ги, не менувајте ги или не обидувајте се да ги поправите кабелот, приклучокот, печатачот, скенерот или другите опции, освен како што е конкретно објаснето во упатствата за печатачот.
- Исклучете го печатачот од струја и побарајте помош од стручни лица за сервисирање во следниве ситуации:
Кабелот за струја или приклучокот е оштетен, во печатачот влегла течност; печатачот паднал или куќиштето е оштетено, печатачот не работи нормално или покажува значителна промена во работата. Не приспособувајте контроли што не се опфатени со упатствата за ракување.
- Ставете го печатачот блиску до ѕидниот штекер од кој може лесно да се исклучи.
- Не поставувајте го и не складирајте го печатачот надвор, во близина на прекумерна нечистотија или прашина, извори на топлина, или на места што се подложни на електрични удари, вибрации, висока температура или влажност.
- Внимавајте да не истурите течност на печатачот и не ракувајте со печатачот со влажни раце.
- Чувајте го печатачот на растојание од најмалку 22 cm од електростимулатори на срцето. Радиобрановите од овој печатач можат негативно да се одразат врз работата на електростимулаторите на срцето.
- Контакттирајте со вашиот добавувач ако се оштети ЛЦД-екранот. Ако ги натопените рацете со растворот од течен кристал, темелно исплакнете ги со сапун и вода. Ако растворот од течен кристал ви влезе во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Ако по темелното плакнење имате непријатно чувство или проблеми со видот, веднаш одете на лекар.

Безбедносни упатства за мастило

- Внимавајте да не допирате мастило кога ракувате со резервоарите за мастило, капачињата на резервоарите и отворени шишиња со мастило или капачиња на шишињата.
 - Доколку ви капне мастило на кожата, измијте ја кожата темелно со сапун и вода.
 - Доколку ви влезе мастило во очите, веднаш исплакнете ги со вода. Доколку чувството на неугодност или проблемите со видот продолжат и по плакнењето, веднаш јавете се на лекар.
 - Ако ви влезе мастило во устата, веднаш одете на лекар.

- Не расклопувајте ја кутијата за одржување; во спротивно може да ви влезе мастило во очите или на кожата.
- Не протресувајте го шишето со мастило премногу силно и не нанесувајте прекумерна сила затоа што може да дојде до истекување на мастилото.
- Чувајте ги шишињата со мастило и кутијата за одржување вон дофат на деца. Не дозволувајте децата да пијат од шишињата со мастило.



Совети и предупредувања за печатачот

Прочитајте ги и следете ги овие упатства за да избегнете оштетување на печатачот или имотот. Чувајте го прирачникот за подоцнежна употреба.

Совети и предупредувања за поставување на печатачот

- Немојте да ги блокирате или покривате вентилите и отворите на печатачот.
- Користете го единствено изворот за напојување означен на лепенката на печатачот.
- Избегнувајте употреба на истото струјно коло од апаратите за фотокопирање или системите за воздушна регулација кои редовно се вклучуваат и исклучуваат.
- Избегнувајте електрични приклучоци контролирани од прекинувачи или автоматски релеи.
- Целиот компјутерски систем треба да биде подалеку од можни извори на електромагнетно влијание, како што се звучници или бази на безжични телефони.
- Каблите за довод на електрична енергија треба да бидат така поставени за да се избегне нагризување, отсекување, загревање, набирање и извиткување. Не ставајте предмети врз каблите за довод на електрична енергија и не дозволувајте каблите да бидат приклучени или да се газат по нив. Погрижете се сите кабли за напојување да бидат прави на краевите.
- Ако со печатачот користите продолжен кабел, внимавајте вкупната јачина на струја на апаратите изразена во ампери кои се вклучени во продолжниот кабел да не ја надминува јачината на струја за кабелот изразена во ампери. Исто така, внимавајте вкупната јачина на струјата на сите апарати вклучени во сидниот приклучок да не го надминува капацитетот на јачината на струјата на сидниот приклучок.
- Ако планирате да го користите печатачот во Германија, инсталацијата во зградата мора да е заштитена со 10-амперски или 16-амперски осигурувач за да се обезбеди заштита од краток спој и заштита од поголем напон.
- Кога го поврзвате печатачот на компјутер или друг уред со кабел, внимавајте на точната поставеност на приклучоците. Секој приклучок има само една правилна насока. Ставање приклучок во погрешна насока може да ги оштети и двата уреда поврзани со кабелот.
- Ставете го печатачот на рамна, стабилна површина што е поширока од основата на печатачот во сите насоки. Печатачот нема да работи правилно ако не е поставен во хоризонтална положба.
- Оставете простор над печатачот за да можете целосно да го подигнете капакот за документи.
- Оставете доволно простор од предната страна на печатачот, за да излезе целосно хартијата.
- Избегнувајте места подложни на нагли промени на температурата и влажноста. Исто така, чувајте го печатачот подалеку од директна сончева светлина, извори на силна светлина или топлина.

Совети и предупредувања за користење на печатачот

- Не ставајте предмети во отворите на печатачот.
- Не ставајте ја раката во печатачот при печатење.
- Не допирајте ги белиот плоснат кабел и цевките за мастило што се наоѓаат во печатачот.
- Не користете спрејови што содржат запаливи гасови во или околу печатачот. Така може да предизвикате пожар.
- Не движете ја главата за печатење со рака ако не добиете таква инструкција, инаку може да го оштетите печатачот.
- Внимавајте скенерот да не ви ги фати прстите кога го затворате.
- Не притискајте премногу силно на стакло на скенерот при поставување на изворните документи.
- Ако некој од резервоарите за мастило не е дополнет до долната линија, дополнете мастило наскоро. Продолженото користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија може да го оштети печатачот.
- Секогаш исклучувајте го печатачот со користење на копчето . Не вадете ги каблите од печатачот и не исклучувајте ја струјата од приклучокот сè додека светлото  не престане да трепка.
- Ако не планирате да го користите печатачот подолго време, исклучете го кабелот од електричниот приклучок.

Совети и предупредувања за користење на ЛЦД-екранот

- ЛЦД-екранот може да има неколку мали светли или темни точки и поради своите карактеристики може да има нерамномерна сјајност. Ова е вообичаено и не значи дека е оштетен на некаков начин.
- Користете само сува и мека крпа за чистење. Не употребувајте течни или хемиски средства за чистење.
- Надворешниот капак на LCD-екранот може да се скрши ако се удри силно. Контактирајте со продавачот ако површината на екранот се лупи или напукнува и не допирајте ги и не обидувајте се да ги отстраните скршените делови.

Совети и предупредувања за поврзување на интернет

Не поврзувајте го овој производ директно на интернет. Поврзете го во мрежа заштитена со насочувач или заштитен сид.

Совети и предупредувања за користење на печатачот со безжично поврзување

- ❑ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на медицинска електронска опрема и да предизвикаат нивна неисправна работа. Кога го користите печатачот во медицински објекти или блиску до медицинска опрема, следете ги упатствата на овластените лица што ги претставуваат медицинските објекти и почитувајте ги сите упатства и насоки на медицинската опрема.
- ❑ Радио бранови од печатачот може да влијаат негативно на работата на автоматски контролирани уреди како автоматски врати или противпожарни аларми и може да доведат до несреќа поради неисправност. Кога го користите печатачот близу автоматски контролирани уреди, почитувајте ги сите упатства и насоки на тие уреди.


Забелешки за лозинката за администратор

Овој печатач ви овозможува да поставите лозинка за администратор за да спречите неовластен пристап или промени на поставките на уредот и мрежните поставки зачувани во производот кога се поврзвате на мрежа.

Стандардна вредност на лозинката за администратор

Стандардната вредност на лозинката за администратор е отпечатена на етикетата на самиот производ, како што е прикажаната. Положбата на која е закачена етикетата зависи од производот, како што е страната каде што се отвора капакот, задната страна или долната страна.

Следнава илустрација е пример за положбата за прикачување на етикетата на страната на печатачот каде што се отвора капакот.



Ако се прикачени и двете етикети (1) и (2), вредноста веднаш до ЛОЗИНКА напишана на етикетата во (1) е стандардната вредност. Во овој пример, стандардната вредност е 03212791.

Ако е прикачена само етикетата (2), серискиот број отпечатен на етикетата во (2) е стандардната вредност. Во овој пример, стандардната вредност е X3B8153559.

Менување на администраторската лозинка

Од безбедносни причини, препорачуваме да ја смените почетната лозинка.

Може да се смени од Web Config и Epson Device Admin. При менување на лозинката, поставете ја со најмалку 8 алфанумерички знаци и симболи од еден бајт.

Поврзани информации

➔ „Активирање Web Config во веб-прелистувач“ на страница 230

Дејства за кои е потребна администраторска лозинка

Ако се бара да ја внесете администраторската лозинка кога ги вршите следниве дејства, внесете ја администраторската лозинка поставена на печатачот.

- Кога го ажурирате фирмверот на печатачот преку компјутер или паметен уред
- Кога се најавувате на напредните поставки на Web Config
- Кога одредувате поставки преку апликација што може да ги менува поставките на печатачот

Иницијализирање на лозинката за администратор

Може да ја вратите лозинката за администратор на стандардните поставки со иницијализирање на мрежните поставки.

Поврзани информации

➔ „Врати ги стандардните поставки“ на страница 238

Совети за користење мемориски уреди

Кога ќе поврзете мемориски уред со печатачот, секој уред што е на истата мрежа со печатачот можеби ќе може да пристапува до податоците на меморискиот уред.

За да го спречите пристапот, треба да ја оневозможите следнава поставка во картичката Web Config.

Advanced Settings > Network > MS Network > Use Microsoft network sharing

Совети и предупредувања за транспорт или складирање на печатачот

- При складирање или пренесување на печатачот, не навалувајте го, не ставајте го вертикално или не превртувајте го; инаку може да протече мастило.
- Пред да го превезувате печатачот, погрижете се бравата за превезување да биде во заклучената положба (превезување) и главата за печатење да биде во почетната положба (крајно десно).


Заштита на личните информации

Кога ќе го дадете печатачот некому или го фрлате, избришете ги сите лични информации во меморијата на печатачот избирајќи **Поставки** > **Врати стандардни поставки** > **Сите поставки** на контролната табла.

Имиња и функции на деловите


Предна страна.....	21
Внатрешност.....	22
Задна страна.....	23

Предна страна




1	Заден внесувач на хартија	Служи за ставање хартија.
2	Држач за хартија	Ја држи ставената хартија.
3	Заштитник на внесувачот на хартија	Спречува надворешни предмети да навлезат во печатачот. Овој капак обично треба да биде затворен.
4	Граничник	Ја внесува хартијата право во печатачот. Повлечете го до рабовите на хартијата.
5	Отвор за фиока за диск/ID-картичка	Вметнете ја фиоката за диск/ID-картичка во горниот дел на излезната фиока.
6	Излезна фиока	Ја држи исфрлената хартија. Извлечете ја рачно и турнете ја назад за да ја складираат.
7	Фиока за диск/ID-картичка	Кога печатите на диск или ID-картичка, извадете ја оваа фиока од дното на печатачот, ставете диск или ID-картичка, а потоа вметнете го дискот или картичката во отворот за фиока за диск/ID-картичка. Кога не печатите на диск или ID-картичка, ставете ја оваа фиока во дното на печатачот без да ставите ништо во неа.
8	USB-порта за надворешен интерфејс	Служи за поврзување мемориски уреди.

Внатрешност




1	Капак за документи	Ја блокира надворешната светлина при скенирање.
2	Стакло на скенерот	Ставете ги оригиналите.



1	Контролна табла	Раководи со работата на печатачот.
2	Капак за кутијата за одржување	Отворете го кога ја заменувате кутијата за одржување. Кутијата за одржување е сад во којшто се собира многу мало количество на вишок мастило при чистење или печатење.
3	Скенер	Ги скенира поставените оригинали. Отворете за да го дополните резервоарот со мастило или за да отстраните заглавена хартија. Овој уред обично треба да биде затворен.
4	Брава за превезување	Го запира доводот на мастило. Поставете ја во заклучената положба (превезување) кога го превезувате печатачот.
5	Глава за печатење	Мастилото се исфрла од долните прскалки на главата за печатење.

⑥	Капак за резервоарот за мастило	Отворете за да го пополните резервоарот за мастило.
⑦	Капаче за резервоарот за мастило	Отворете за да го пополните резервоарот за мастило.
⑧	Резервоар за мастило	Обезбедува мастило за главата за печатење.

Задна страна




①	Приклучок за наизменична струја	Служи за приклучување на кабелот за напојување.
②	USB-порта	Служи за поврзување USB-кабел со компјутер.

Водич за контролната табла


Контролна табла.	25
Конфигурација на почетниот екран.	26
Основни функции.	28





Контролна табла




1	Го вклучува или исклучува печатачот. Извадете го кабелот за напојување откако ќе се уверите дека светлото за напојување е изгаснато.
2	Го прикажува почетниот екран.
3	Прикажува менија и пораки. Користете ги копчињата на контролната табла за да изберете мени или за да одредите поставки.
4	Го бира бројот на страници за печатење.
5	Ја сопира тековната операција.
6	Започнува задача, на пр. печатење или копирање.
7	Се користи за различни функции, во зависност од ситуацијата.
8	Користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ за да изберете мени, а потоа притиснете го копчето OK за да го отворите избраното мени.
9	Ве враќа на претходниот екран.
10	Ги прикажува решенијата кога ќе се јави проблем.






Конфигурација на почетниот екран



1		Ова се прикажува кога е достапно ажурирање за фирмверот. Изберете го за да се ажурира фирмверот и да се подберат функциите на печатачот. Препорачуваме печатачот да го користите со најновата верзија на фирмверот.
2		Ви овозможува да го проверите приближниот работен век на кутијата за одржување и да отпечатите лист со состојбата на потрошните материјали.
3		Го прикажува статусот на мрежната врска. „Водич за иконата за мрежа“ на страница 27
4		Покажува дека Тивок режим е поставен за печатачот. Кога оваа функција е овозможена, се намалува бучавата од работењето на печатачот, но може да се намали и брзината на печатење. Меѓутоа, бучавата може да не се намали во зависност од избраниот тип хартија и квалитетот на печатење. Изберете за да ја промените поставката.


<p>5</p>	<p>Ги прикажува сите менија.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Копирај Ви овозможува да копирате документи. <input type="checkbox"/> Печати фотографии Ви овозможува да печатите фотографии од USB-меморија. <input type="checkbox"/> Скенирај Ви овозможува да скенирате документи и да ги зачувувате на компјутер. <input type="checkbox"/> Различни отпечатоци Ви овозможува да правите разни копии и да печатите дизајнирана хартија или голем број оригинални елементи. <input type="checkbox"/> Поставки Ви овозможува да одредувате поставки поврзани со операциите на печатачот. <input type="checkbox"/> Одржување Ги прикажува менијата препорачани за подобрување на квалитетот на отпечатениот материјал, на пр. одзатнување на прскалките со печатење шаблон за проверка на прскалките и чистење на главата за печатење, како и отстранување на заматувањето и пругите во отпечатениот материјал со порамнување на главата за печатење. <input type="checkbox"/> Поврзув. на Паметен телефон Го прикажува менијата за поврзување на печатачот со вашиот паметен уред или таблет.
<p>6</p>	<p style="text-align: center;"></p> <p>Го лизга приказот во екранот надесно.</p>

Водич за иконата за мрежа


	<p>Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.</p>
	<p>Печатачот пребарува SSID, непоставена IP-адреса или има проблем со безжична (Wi-Fi) мрежа.</p>
	<p>Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа. Бројот на линии ја покажува јачината на сигналот на врската. Колку повеќе линии има, толку е посилна врската.</p>
	<p>Печатачот не е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во режим Wi-Fi Direct (едноставна AP).</p>
	<p>Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа во режим Wi-Fi Direct (едноставна AP).</p>

Основни функции


Поместете го фокусот со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ за да ги изберете ставките и притиснете на копчето OK за да го потврдите изборот или за да ја активирате избраната функција.



Поместете го фокусот на ставката на поставување со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето OK за да ја вклучите или исклучите ставката.



За да ги внесете вредноста, името, адресата и др., поместете го фокусот во полето за внесување со користење на копчињата ▲, ▼, ◀, ▶ и притиснете на копчето OK за да се прикаже тастатурата на екранот.




Ставање хартија, дискови и PVC лични карти

Мерки за претпазливост при ракување со хартијата.	30
Поставки за големина и тип на хартијата.	31
Мерки на претпазливост при ставање хартија за меморандум.	32
Ставање хартија.	32
Ставање разна хартија.	35
Ставање диск.	36
Ставање PVC лични карти.	37

Мерки за претпазливост при ракување со хартијата

- ❑ Прочитајте ги листовите со инструкции испорачани со хартијата.
- ❑ За да достигнете висококвалитетни исписи со оригинална хартија на Epson, користете хартија во околината наведена на листовите испорачани со хартијата.
- ❑ Пролитајте ја и порамнете ги рабовите на хартијата пред да ја ставите. Не пролистувајте и не виткајте фотографска хартија. Така може да се оштети страната за печатење.



- ❑ Ако хартијата е извиткана или превиткана, исправете ја или свиткајте ја малку во спротивната насока пред да ја ставите. Печатењето на извиткана или превиткана хартија може да предизвика проблеми при внесувањето на хартијата и замачкување на отпечатените материјали.



- ❑ При рачното двострано печатење често може да се јават проблеми со внесувањето на хартијата кога се печати на една страна од претходно отпечатената хартија. Ако хартијата и понатаму се заглавува, намалете го бројот на листови на половина или помалку, или внесувајте ги листовите хартија еден по еден.
- ❑ Пролитајте ги и порамнете ги рабовите на пликите пред да ги ставите. Кога купчињата пликови се надуени, притиснете ги да се сплескаат пред да ги ставите.




Поврзани информации

- ➔ „Достапна хартија и капацитети“ на страница 223
- ➔ „Недостапни типови хартија“ на страница 226

Поставки за големина и тип на хартијата

Не заборавajte да ги регистрирате големината и типот на хартијата на екранот што се прикажува кога ќе ја ставите хартијата. Печатачот ве известува кога регистрираните информации и поставките за печатење се разликуваат. Со ова се спречува непотребно трошење на хартијата и мастилото бидејќи не печатите на хартија со несоодветна големина, но и не печатите со погрешна боја во случај да користите поставки што не се соодветни за типот на хартијата.



Ако прикажаните големина и тип на хартијата се разликуваат од оние на внесената хартија, изберете ја ставката што сакате да ја промените. Ако поставките се соодветни за внесената хартија, затворете го екранот.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

Белешка:

Ако не сакате автоматски да се прикажува екранот со поставки за хартијата кога ставате хартија, изберете ги менијата на почетниот екран како што е опишано подолу.

Поставки > Поставки за печатач > Поставка за извор на хартија > Авто. приказ на Пост. на хартија > Иск.

Поврзани информации

➔ „Авто. приказ на Пост. на хартија:“ на страница 233

Список со типови хартија

За да добиете најдобри резултати при печатењето, изберете го типот хартија што е соодветен за хартијата.

Назив	Тип	
	Контролна табла	Драјвер за печатачот, Паметен уред*
Epson Bright White Ink Jet Paper	Обична хартија	Обична хартија
Epson Ultra Glossy Photo Paper	Ултрасјајна	Epson ултрасјајна
Epson Premium Glossy Photo Paper	Прем. Сјајно	Epson првокласна сјајна
Epson Value Glossy Photo Paper	Прем. Сјајно	Epson првокласна сјајна

Назив	Тип	
	Контролна табла	Драјвер за печатачот, Паметен уред*
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Премија полусјајна	Epson првокласна полусјајна
Epson Photo Paper Glossy	Сјајна	Photo Paper Glossy
Epson Matte Paper-Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Мат	Epson Матирана
Handmade Photo Book	Мат	Epson Матирана
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Photo Quality Ink Jet	Epson за мастило со фотографски квалитет
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	Обична хартија	Обична хартија


* За паметните уреди, овие типови медиуми може да се избераат кога се печати со Epson Smart Panel.

Мерки на претпазливост при ставање хартија за меморандум

- За хартија за меморандум, изберете **Letterhead** за типот на хартија.
- За хартија за меморандум, ако печатите на хартија помала од поставката за хартија во двигателот за печатачот, печатачот може да печати надвор од рабовите на хартијата, што може да доведе до размачкување на мастилото на отпечатениот материјал, како и до собирање вишок мастило во внатрешноста на печатачот. Уверете се дека ја имате избрано правилната поставка за големина на хартијата.
- Двостраното печатење и печатењето без рамки не се достапни за хартија за меморандум. Исто така, брзината на печатење може да биде помала.

Ставање хартија

Погледнете ги анимациите што се прикажуваат на LCD-екранот на печатачот за да ставате хартија, пликови или дебела фотографска хартија.


Притиснете го копчето , а потоа изберете **Како да > Ставете хартија**. За да се прикажат анимациите, изберете ги типот на хартија и изворот на хартија што сакате да ги користите. Изберете **Заврши** за да го затворите екранот со анимации.

Мерки на претпазливост при ставање хартија за меморандум


- ❑ За хартија за меморандум, изберете **Letterhead** за типот на хартија.
- ❑ За хартија за меморандум, ако печатите на хартија помала од поставката за хартија во двигателот за печатачот, печатачот може да печати надвор од рабовите на хартијата, што може да доведе до размачкување на мастилото на отпечатениот материјал, како и до собирање вишок мастило во внатрешноста на печатачот. Уверете се дека ја имате избрано правилната поставка за големина на хартијата.
- ❑ Двостраното печатење и печатењето без рамки не се достапни за хартија за меморандум. Исто така, брзината на печатење може да биде помала.

Ставање хартија во механизмот за задно внесување на хартија


1. Отворете го заштитникот на внесувачот и извлечете го држачот за хартија.



2. Повлечете ги граничните.



3. Ставете хартија на средината на држачот за хартија со страната за печатење свртена нагоре.




! **Важно:**

- Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија.
- Прво ставете го пократкиот раб на хартијата. Меѓутоа, ако сте го поставиле подолгиот раб како ширина за кориснички приспособена големина, прво ставете го подолгиот раб на хартијата.

4. Повлечете ги граничните до рабовите на хартијата.


Затворете го заштитникот на уредот за внесување на хартија откако ќе ги лизнете водилките за рабови.



! **Важно:**

Не ставајте предмети врз заштитникот на внесувачот. На тој начин може да спречите додавање на хартија.

5. Извлечете ја излезната фиока.



Белешка:

Вратете ја преостанатата хартија во пакувањето. Ако ја оставите во печатачот, хартијата може да се извитка или може да се намали квалитетот на печатењето.


Поврзани информации

- ➔ „Достапна хартија и капацитети“ на страница 223
- ➔ „Недостапни типови хартија“ на страница 226

Ставање разна хартија

Ставање пликови

Ставете ги пликовите во средината на механизмот за задно внесување на хартија прво со пократкиот раб, со преклопот надолу, а потоа лизнете ги водилките за рабови до рабовите на пликовите.




Поврзани информации

- ➔ „Достапна хартија и капацитети“ на страница 223
- ➔ „Недостапни типови хартија“ на страница 226

Ставање претходно продупчена хартија

Ставете еден лист обична хартија во средината на механизмот за задно внесување на хартија со страната за печатење свртена нагоре.

Големина на хартија: A5




- Приспособете ја положбата за печатење на вашата датотека за да избегнете печатење врз отворите.

Поврзани информации

- ➔ „Достапна хартија и капацитети“ на страница 223
- ➔ „Недостапни типови хартија“ на страница 226

Ставање долга хартија

Кога ставате хартија подолга од големината Legal, складирајте го држачот за хартија, а потоа израмнете го предниот раб на хартијата. Изберете **Кориснички дефинирано** како поставка за големина на хартијата.



- Уверете се дека крајот на хартијата е отсечен под прав агол. Дијагоналното отсекување може да предизвика проблеми при ставањето хартија.
- Во излезната фиока не може да стои долга хартија. Подгответе сандаче и сл. за да се уверите дека хартијата нема да паѓа на подот.
- Не допирајте ја хартијата што се внесува или изнесува. Може да ја повредите раката или да го намалите квалитетот на печатење.

Поврзани информации

- ➔ [„Достапна хартија и капацитети“ на страница 223](#)
- ➔ [„Недостапни типови хартија“ на страница 226](#)

Ставање диск

Дискови на кои може да се печати

Може да печатите на кружни дискови од 12 см што се означени како соодветни за печатење, на пример со „може да се печати на површината за етикета“ или „може да се печати со печатачи со мастило“.

Може да печатите и на дискови Blu-ray™.

Мерки за претпазливост при ракување со дискот

- За повеќе информации околу ракувањето со дискот или за запишувањето податоци, погледнете во документацијата испорачана со дискот.
- Не печатете на дискот пред да ги запишете податоците на него. Инаку отпечатоци од прсти, нечистотија или гребнатини на површината може да предизвикаат грешки при запишувањето податоци на него.
- Зависно од типот на дискот или податоците за печатење, може да дојде до размачкување. Обидете се првин со пробно печатење на резервен диск. Проверете ја испечатената површина откако ќе почекате еден цел ден.

- Во споредба со печатењето на оригинална хартија Epson, густината на печатењето е помала за да се спречи размачкување на мастилото врз дискот. Прилагодете ја густината на печатењето по потреба.
- Оставете ги отпечатените дискови да се сушат најмалку 24 часа, без да ги изложувате на директна сончева светлина. Не редете ги дисковите еден врз друг и не вметнувајте ги во уредот додека не се исушат сосема.
- Ако испечатената површина е леплива дури и откако ќе се исуши, намалете ја густината на печатењето.
- Повторното печатење на истиот диск може да не го подобри квалитетот на отпечатеното.
- Ако случајно се печати на фиоката за диск/лична карта или на внатрешната просирна преграда, веднаш избришете го мастилото.
- Зависно од поставката за просторот за печатење, дискот или фиоката за диск/лична карта може да се извалкаат. Одредете поставки за печатење во подрачјето за печатење.
- Може да го поставите опсегот за печатење за дискот на најмалку 18 mm за внатрешниот пречник и најмногу 120 mm за надворешниот пречник. Зависно од поставките, дискот или фиоката за диск/лична карта може да се размачкаат. Одредете го опсегот за печатење според дискот што сакате да го печатите.

Ставање и вадење на диск



Важно:

- Пред да печатите на дискот, погледнете ги мерките на претпазливост при ракување со дискот.*
- Не вметнувајте ја фиоката за диск/ID-картичка додека работи печатачот. Така може да се оштети печатачот.*

Кога печатите на диск или кога го копирате, на контролната табла се прикажуваат инструкции што ве информираат кога да го ставите дискот. Следете ги инструкциите на екранот.

Поврзани информации

- ➔ [„Мерки за претпазливост при ракување со дискот“ на страница 36](#)
- ➔ [„Печатење на етикета за диск“ на страница 65](#)

Ставање PVC лични карти

PVC лични карти на кои може да се печати

Може да печатите на следниве PVC лични карти.

- Тип: обична бела, пластична картичка обложена со мастило
- Големина: 54×86 mm
- Дебелина: 0,76 mm

Мерки на претпазливост при ракување со PVC личната карта

- За повеќе информации околу ракувањето со картичката или за запишувањето податоци, погледнете во документацијата испорачана со PVC личната карта.
- Прво печатете на PVC личната карта, а потоа запишете ги податоците на неа.
- Зависно од типот на PVC лична карта или податоците за печатење, може да дојде до размачкување. Обидете се првин со пробно печатење на резервна картичка. Проверете ја испечатената површина откако ќе почекате еден цел ден.
- Во споредба со печатењето на оригинална хартија Epson, густината на печатењето е помала за да се спречи размачкување на мастилото врз PVC личната карта. Прилагодете ја густината на печатењето по потреба.
- Оставете ги отпечатените PVC лични карти да се сушат најмалку 24 часа, без да ги изложувате на директна сончева светлина. Не редете ги картичките една врз друга и не вметнувајте ги во уредот додека не се исушат сосема.
- Ако испечатената површина е леплива дури и откако ќе се исуши, намалете ја густината на печатењето.
- Повторното печатење на истата PVC лична карта може да не го подобри квалитетот на отпечатеното.
- Ако случајно се печати на фиоката за диск/лична карта, веднаш избришете го мастилото со влажна крпа што била темелно исцедена.
- Кога печатите на PVC личната карта користејќи печатење без рамки, фиоката за диск/лична карта може да се извалка. Избришете ја фиоката за диск/лична карта со влажна крпа што била темелно исцедена.

Ставање и отстранување PVC ID-картичка



Важно:

- Пред да печатите на PVC ID-картичка, погледнете ги мерките за претпазливост при ракување со PVC ID-картичка.*
- Не вметнувајте ја фиоката за диск/ID-картичка додека работи печатачот. Така може да се оштети печатачот.*

Белешка:

Препорачуваме да ја користите EPSON Photo+ за лесно печатење на PVC ID-картички. За повеќе детали за печатењето на PVC ID-картички, погледнете ги поврзаните информации.

Кога печатите на PVC ID-картичка, на контролната табла се прикажуваат инструкции што ве информираат кога да го ставите дискот. Следете ги инструкциите на екранот.

Поврзани информации


- ➔ [„Мерки на претпазливост при ракување со PVC личната карта“ на страница 38](#)
- ➔ [„Печатење на PVC лични карти“ на страница 69](#)

Ставање оригинали

Ставање оригинали. 40

Ставање оригинали

Ставете го оригиналот на стаклото на скенерот. Ставете го оригиналот со лицето надолу и повлечете го до ознаката во аголот.



Може да ставате оригинали следејќи ги и анимациите што се прикажуваат на LCD-екранот на печатачот.

❓ - **Како да - Ставете оригинали**

Поврзани информации

➔ [„Спецификации на скенерот“ на страница 240](#)

Печатење

Печатење фотографии.	42
Печатење на пливови.	48
Печатење документи.	49
Печатење на етикета за диск.	65
Печатење на PVC лични карти.	69
Печатење веб-страници.	73
Печатење разни ставки.	74
Печатење со користење услуга во облак.	77

Печатење фотографии

Печатење фотографии од мемориски уред


Може да печатите податоци од мемориски уред како надворешен USB-уред.

Печатење избрани фотографии





1. Ставете хартија во печатачот.
[„Ставање хартија во механизмот за задно внесување на хартија“ на страница 33](#)
2. Вметнете мемориски уред во USB-портата за надворешен интерфејс на печатачот.
Ако е вклучено **Режим за автоматско избирање** во **Функција на водич**, се прикажува порака. Проверете ја пораката и изберете **до функција индекс**.
3. Изберете **Печати фотографии** на контролната табла.
4. Изберете **Печати**.
5. Кога ќе се прикаже порака што ве известува дека вчитувањето на фотографиите е завршено, изберете **Во ред**.
6. Изберете фотографија што сакате да ја отпечатите од екранот со преглед со сликички.
Избраната фотографија има ознака за штиклирање и број на исписи (1 појдовно) на неа.

Белешка:

- Изберете  на горниот дел од екранот за да се прикаже **Избери Мени за фотографии**. Ако одредите датум со користење на **Прегледај**, се прикажуваат само фотографии од одредениот датум.

[„Опции на менито за избирање фотографии“ на страница 45](#)

- За да го менувате бројот на примероци за печатење, изберете **Единеч. прик.**, а потоа користете - или +. Ако иконите не се прикажуваат, допрете каде било на екранот.

7. Изберете **Единеч. прик.**, а потоа изберете  за да ја уредувате фотографијата според потребите.
[„Опции на менито за уредување фотографии“ на страница 47](#)
8. Изберете **Сл.**, одредете ги поставките во картичката **Осн поставки**, а потоа одредете го бројот на копии.
[„Опции на менито со поставки за хартијата и печатењето“ на страница 46](#)
9. Изберете ја картичката **Напредни поставки** и менувајте ги поставките според потребите.
10. Изберете ја картичката **Осн поставки**, а потоа притиснете .
11. Потврдете дека печатењето е завршено и изберете **Затвори**.
Ако забележите проблеми со квалитетот на печатење како на пример хоризонтални ленти, неочекувани бои и заматени слики, изберете **Решав. Проблем** за да ги видите решенијата.

Печатење колажи од фотографии и заднински шаблони


Може да печатите фотографии од мемориски уред со создавање распоред и додавање заднински дизајн.



Печати фотографии > Колаж > Колаж од фотографии

Печатење со големина на фотографии од документи за идентификација

Може да печатите фотографии од документи за идентификација користејќи ги податоците од меморискиот уред. Две копии од една фотографија се печатат во две различни големини, 50,8×50,8 mm и 45,0×35,0 mm, на фотографска хартија со големина 10×15 cm (4×6 in.).



Печати фотографии > Колаж > Печати идент. бр. на фотогр.

Печатење фотографии со ракописни белешки

Може да отпечатите фотографија од меморискиот уред со ракописен текст или со цртежи. Така може да создавате оригинални честитки за Нова година, за роденден итн.

Прво изберете фотографија и отпечатете шаблон на обична хартија. Пишувајте или цртајте на шаблонот, па скенирајте го со печатачот. Потоа може да ја отпечатите фотографијата со вашите лични белешки и цртежи.



Различни отпечатоци > Честитка > Избери фотографија и образец за печатење



Важно:


- Не вадете го меморискиот уред додека не завршите со печатењето.
- Внимавајте текстот на шаблонот да е сосема сув пред да го ставите на стаклото на скенерот. Ако има дамки на стаклото на скенерот, тие дамки ќе се испечатат на фотографијата.

Печатење фотографии од компјутер

Epson Photo+ ви овозможува лесно и прецизно печатење фотографии во разни распореди на фотографска хартија или на етикети за диск (само одредени модели поддржуваат печатење етикети за диск). За повеќе информации, погледнете ја помошта во апликацијата.

Печатење фотографии од паметни уреди

Може да печатите фотографии од паметен уред како што е паметен телефон или таблет.



Печатење со Epson Smart Panel

Epson Smart Panel е апликација што ви овозможува лесно извршување на задачите на печатачот како што се печатење, копирање или скенирање од паметен уред, на пр. паметен телефон или таблет. Може да ги поврзете печатачот и паметниот уред преку безжична мрежа, да ги

проверите нивоата на мастило и статусот на печатачот и да ги погледнете решенијата ако се појави грешка. Може и лесно да копирате ако регистрирате омилен примерок за копирање.



Инсталирајте Epson Smart Panel од следниот URL или QR-код.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Стартувајте Epson Smart Panel, а потоа изберете го менито за печатење на почетниот екран.

Печатење со користење на Epson Print Enabler

Може безжично да печатите документи, е-пораки, фотографии и веб-страници директно од вашиот телефон или таблет со Android (Android v7.0 или понова верзија). Со неколку допири, вашиот уред со Android ќе открие печатач Epson што е поврзан на истата безжична мрежа.

Пребарајте ја и инсталирајте ја Epson Print Enabler од Google Play.

Одете на **Поставки** на вашиот уред со Android, изберете **Печатење**, а потоа овозможете го Epson Print Enabler. Од апликација за Android, како на пример Chrome, допрете на иконата за менито и отпечатете го она што го гледате на екранот.

Белешка:

*Ако не го гледате печатачот, допрете **Сите печатачи** и изберете го печатачот.*

Опции на мени за печатење од контролната табла

Опции на менито за избирање фотографии

Прегледај:

Ги прикажува фотографиите на мемориската картичка подредени по одредени ситуации. Достапните опции зависат од функциите коишто ги користите.

Откажи го пребарувањето:

Го откажува подредувањето на фотографиите и ги прикажува сите фотографии.

гг:

Изберете ја годината на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

година/месец:

Изберете ја годината и месецот на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

година/месец/ден:

Изберете ја годината, месецот и датумот на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

Редослед на прикажување:

Го менува редоследот на прикажување на фотографиите во опаѓачки или растечки редослед.

Избери ги сите фотографии:

Изберете ги сите фотографии и одредете го бројот исписи.

Деселектирај ги сите фотографии:

Се враќа бројот исписи на сите фотографии на 0 (нула).

Опции на менито со поставки за хартијата и печатењето

П. за х.:

Изберете ги големината и типот на хартијата што ја ставивте.

Поставка на рабови

Без рабови:

Печати без маргини околу рабовите. Податоците за печатење се зголемуваат малку повеќе од големината на хартијата така што не се печатат маргини долж рабовите на хартијата.

Со раб:

Печати со бели маргини околу рабовите.

Проширување:

Со печатењето без рамка сликата се зголемува малку за да се отстранат рамките од рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми сликата.

Совпадни во рамка:

Ако соодносот ширина/висина на податоците за сликата и на големината на хартијата се разликува, сликата автоматски се зголемува или намалува така што кратките страни на сликата се совпаѓаат со кратките страни на хартијата. Долгата страна на сликата ќе се исече ако продолжува надвор од долгата страна на хартијата. Оваа функција може да не функционира за фотографиите во панорама.

Квалитет:

Изберете го квалитетот на печатење. Ако изберете **Високо** се добива печатење со повисок квалитет, но брзината на печатење може да биде помала. Ако сакате да печатите на обична хартија користејќи многу повисок квалитет, изберете **Најдобро**. Имајте предвид дека брзината на печатење може значително да се намали.

Датум:

Изберете го форматот што се користи за печатење на датумот на фотографиите за фотографии што го вклучуваат датумот кога биле направени фотографиите или датумот кога биле зачувани. Датумот не се печати за некои распореди.

Печати инфо. На фотографиите

Исклучено:

Печати без никакви информации.

Поставки на камера:

Печати со некои Exif информации, како на пример брзина на отворачи, f-сооднос или ISO чувствителност. Незачуваните информации не се печатат.

Текст на камера:

Печати текст на дигиталната камера. За информации за поставките за текст, видете во документацијата испорачана со камерата. Информациите може да бидат отпечатени со печатење за рамки на 10×15 см, 13×18 см или големина на ширина од 16:9.

Знаменитост:

Печати име на местото или обележјето каде што е снимена фотографијата за дигитални камери коишто ја имаат функцијата за обележје. Видете ја интернет страницата на производителот на камерата за повеќе информации. Информациите може да бидат отпечатени со печатење за рамки на 10×15 см, 13×18 см или големина на ширина од 16:9.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира поставките за хартија и печатење на нивните стандардни вредности.

Густина:

За печатење на боенка. Изберете го нивото на густина за рамките на листот за боене.

Откривање на линии:

За печатење на боенка. Изберете ја чувствителноста користена на детектираните рамки на фотографијата.

Опции на менито за уредување фотографии

Зумирај/Ротирај:

Ја приспособува областа за сечење. Може да ја поместите рамката во делот којшто сакате да го копирате користејќи ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ или да ја промените големината на рамката користејќи ги копчињата ↺ кај аглите. Може и да ја ротирате рамката.

Филтер:

Печати во сепија или еднобојно.

Подобри:

Изберете една од опциите за прилагодување на сликата. **Автоматски**, **Луѓе**, **Пејсаж** или **Ноќна сцена** прави поостри слики и поживи бои со автоматско приспособување на контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци на сликата.

Автоматски:

Печатачот ја детектира содржината на сликата и автоматски ја зголемува сликата според детектираната содржина.

Луѓе:

Се препорачува за слики на луѓе.

Пејсаж:

Се препорачува за слики од пејзажи или природа.

Ноќна сцена:

Се препорачува за слики од ноќни сцени.

Искл. подобрув.:

Ја исклучува функцијата **Подобри**.

Попр. црв. око:

Го поправа ефектот на црвени очи во фотографиите. Корекциите не се применуваат на оригиналната датотека, туку само на отпечатениот материјал. Во зависност од видот на фотографијата, можат да се поправат и други делови од сликите освен очите.

Осветленост:

Ја прилагодува осветленоста на сликата.

Констраст:

Ја прилагодува разликата меѓу осветленоста и затемнетоста.

Острина:

Ја нагласува или дефокусира рамката на сликата.

Заситеност:

Ја прилагодува живописноста на сликата.

Избр. Уреди.:

Ги ресетира поставките за изменување на нивните стандардни вредности.

Печатење на пликови

Печатење на пликови од компјутер (Windows)

1. Ставете пликови во печатачот.

[„Ставање пликови“ на страница 35](#)

2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот.
4. Изберете ја големината на пликот од **Голем. на документ** во картичката **Главна**, а потоа изберете **Плик** од **Вид хартија**.
5. Одредете ги останатите ставки во картичките **Главна** и **Повеќе опции** според потребите, а потоа кликнете **ОК**.
6. Кликнете **Печати**.

Печатење на пликови од компјутер (Mac OS)


1. Ставете пликови во печатачот.
[„Ставање пликови“ на страница 35](#)
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Изберете **Печати** од менито **Датотека** или друга наредба за да пристапите до дијалогот за печатење.
4. Изберете ја големината како поставка за **Голем.на харт..**
5. Изберете **Поставки за печатење** од појавното мени.
6. Изберете **Плик** како поставка за **Media Type**.
7. Одредете ги останатите ставки според потребите.
8. Кликнете **Печати**.

Печатење документи

Печатење од компјутер

Во овој дел се објаснува како да печатите документ од вашиот компјутер со користење на Windows како пример. На Mac OS, постапката може да биде различна или некои функции може да не бидат поддржани.


Печатење со користење лесни поставки



Белешка:

Операциите може да се разликуваат зависно од апликацијата. За повеќе информации, погледнете ја помошта во апликацијата.

1. Ставете хартија во печатачот.
[„Ставање хартија“ на страница 32](#)
2. Отворете ја датотеката што сакате да ја печатите.
3. Изберете **Печати** или **Поставување за печатење** од менито **Датотека**.
4. Изберете го печатачот.
5. Изберете **Претпочитани вредности** или **Својства** за да пристапите до прозорецот на двигателот за печатачот.




6. Променете ги поставките ако е потребно.
За објаснување на поставките, погледнете во помошта на интернет. Со десен клик на ставката се прикажува **Помош**.
7. Кликнете **ОК** за да го затворите прозорецот на двигателот за печатачот.
8. Кликнете **Печати**.

Поврзани информации

- ➔ [„Список со типови хартија“ на страница 31](#)
- ➔ [„Достапна хартија и капацитети“ на страница 223](#)

Додавање зададени вредности за лесно печатење

Ако создадете свои зададени вредности на често користените поставки за печатење на двигателот за печатачот, лесно може да печатите избирајќи ја зададената вредност од списокот.



1. Во картичките **Главна** или **Повеќе опции** на двигателот за печатачот, одредете ја секоја поставка (на пр. **Голем. на документ** и **Вид хартија**).
2. Кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки** во **Пред-поставки за печатење**.
3. Внесете **Име** и ако е потребно, внесете коментар.
4. Кликнете **Зачувај**.

Белешка:


За да избришете зададена вредност, кликнете **Додај/Отстрани пред-поставки**, изберете го името на зададената вредност што сакате да ја избришете од списокот, па избришете ја.

5. Кликнете **Печати**.

Следниот пат кога ќе сакате да печатите користејќи ги истите поставки, изберете го името на регистрираната поставка од **Пред-поставки за печатење** и кликнете **ОК**.

Двострано печатење

Двигателот за печатачот автоматски ги одвојува парните и непарните страници при печатењето. Кога ќе се отпечатат непарните страници, превртете ја хартијата според инструкциите и отпечатете ги парните страници.



Белешка:

Оваа функција не е достапна за печатењето без рамки.

Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.


Картичка **Главна** > **Двострано печатење**

Поврзани информации

- ➔ „Хартија за двострано печатење“ на страница 225
- ➔ „Не може да се изврши рачно двострано печатење (Windows)“ на страница 212

Печатење брошура

Може да отпечатите и брошура што може да се создаде со прераспоредување на страниците и со превиткување на отпечатениот материјал.



Белешка:

Оваа функција не е достапна за печатењето без рамки.

Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.


Во картичката **Главна**, изберете го методот на двострано печатење од **Двострано печатење**, а потоа изберете **Settings** > **Книшка**.

Поврзани информации

- ➔ „Хартија за двострано печатење“ на страница 225
- ➔ „Не може да се изврши рачно двострано печатење (Windows)“ на страница 212

Печатење неколку страници на еден лист

Може да печатите неколку страници со податоци, на само еден лист хартија.



Белешка:

Оваа функција не е достапна за печатењето без рамки.

Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.

Картичка **Главна** > **По. стр.** > **2 нагоре** итн.

Печатење приспособено на големината на хартијата

Можете да печатите според големината на хартијата што е ставена во печатачот.



Белешка:

Оваа функција не е достапна за печатењето без рамки.

Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.

Во картичката **Повеќе опции** > **Излезна хартија**, изберете ја големината на ставената хартија.

Печатење намален или зголемен документ со какво било зголемување

Можете да ја намалите или да ја зголемите големината на некој документ за одреден процент.




Белешка:

Оваа функција не е достапна за печатењето без рамки.

1. Во картичката **Повеќе опции** на двигателот за печатачот, изберете ја големината на документот од поставката **Голем. на документ**.
2. Изберете ја големината на хартијата на којашто сакате да печатите од поставката **Излезна хартија**.
3. Изберете **Намали/Зголеми документ, Зумирај на**, а потоа внесете го процентот.

Печатење една слика на повеќе листови за зголемување (создавање постер)

Оваа функција ви овозможува да печатите една слика на повеќе листови хартија. Може да направите поголем постер така што ќе ги споите листовите еден со друг.



Белешка:


Оваа функција не е достапна со двострано печатење.

Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.


Картичка Главна > По. стр. > Постер 2x2 итн.

Правење постери користејќи ги ознаките за порамнување на преклопувањето


Еве пример како да направите постер кога е избрано **Постер 2x2**, а **Преклопувачки ознаки за порамнување** е избрано во **Печати ознаки за сечење**.




1. Подгответе ги Sheet 1 и Sheet 2. Отсечете ги маргините од Sheet 1 според вертикалната сина линија преку центарот од горните и долните ознаки.




2. Ставете го работ од Sheet 1 врз Sheet 2 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги двата листа заедно од задната страна.



3. Сечете ги преклопените листови на два по должина на вертикалната црвена линија низ ознаките за порамнување (овој пат, тоа е линијата лево од вкрстените ознаки).




4. Залепете ги листовите заедно од задната страна.




5. Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да ги залепите заедно Sheet 3 и Sheet 4.


6. Отсечете ги маргините од Sheet 1 и Sheet 2 според хоризонталната сина линија преку центарот од ознаките на левата и десната страна.




7. Ставете ги рабовите од Sheet 1 и Sheet 2 врз Sheet 3 и Sheet 4 и порамнете ги ознаките, а потоа привремено залепете ги заедно од задната страна.




8. Отсечете ги преклопените листови на два според хоризонталната црвена линија преку ознаките за подредување (овој пат, линијата над ознаките).



9. Залепете ги листовите заедно од задната страна.




10. Отсечете ги преостанатите маргини според надворешната водилка.



Печатење со заглавје и подножје

Може да печатите информации како што се корисничко име и датум на печатење во заглавјата или подножјата.



Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.

Картичка **Повеќе опции** > **Функции на воден жиг** > **Заглавје/Подножје**

Печатење шаблон за заштита од копирање

На отпечатениот материјал може да отпечатите и шаблон за заштита од копирање. При печатењето, самите букви не се печатат и целиот отпечатен материјал содржи лесна нијанса за прикривање. Скриените букви се појавуваат при фотокопирање, па оригиналот лесно се разликува од копиите.



Анти-копирање на моделот е достапен во следниве услови:


- Вид хартија: Обична хартија, Letterhead
- Квалитет: Стандардно
- Автоматско двострано печатење: Исклучено
- Без рамки: не е избрано
- Корекција на боите: Автоматски

Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.

Картичка **Повеќе опции** > **Функции на воден жиг** > **Анти-копирање на моделот**

Печатење воден жиг

Може да отпечатите воден жиг, како на пр. „Доверливо“ на своите отпечатени примероци. Може да додадете и свој воден жиг.



Белешка:


Оваа функција не е достапна за печатењето без рамки.

Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.

Картичка **Повеќе опции** > **Функции на воден жиг** > **Воден жиг**

Печатење повеќе датотеки заедно

Аранжер на налози Лајт ви овозможува да комбинирате неколку датотеки создадени од различни апликации и да ги печатите во само една задача за печатење. Може да одредите поставки за печатење за комбинирани датотеки, на пр. распоред со повеќе страници и двострано печатење.



1. Во картичката **Главна** на двигателот за печатачот, изберете **Аранжер на налози Лајт**, а потоа кликнете **ОК**.
2. Кликнете **Печати**.
Кога ќе започнете со печатење, се прикажува прозорецот Аранжер на налози Лајт.
3. Додека е отворен прозорецот на Аранжер на налози Лајт, отворете ја датотеката што сакате да ја комбинирате со тековната датотека, па повторете ги горенаведените чекори.
4. Кога избирате задача за печатење додадена на Проект за печатење во прозорецот Аранжер на налози Лајт, може да го уредите изгледот на страницата.
5. Кликнете на **Печати** од менито **Фајл** за да започнете со печатење.


Белешка:

Ако го затворите прозорецот на Аранжер на налози Лајт пред да ги додадете сите податоци за печатење на Проект за печатење, задачата за печатење на којашто тековно работите се откажува. Кликнете на **Зачувај** од менито **Фајл** за да ја зачувате тековната задача. Наставката на зачуваните датотеки е „.esf“.

За да отворите проект за печатење, кликнете **Аранжер на налози Лајт** на картичката **Одржување** на двигателот за печатачот за да го отворите прозорецот Аранжер на налози Лајт. Потоа, изберете **Отвори** од менито **Фајл** за да ја изберете датотеката.

Печатење со користење на функцијата за универзално печатење во боја

Може да ја подобрите видливоста на текстовите и сликите во отпечатениот материјал.



Печатење со универзална боја е достапна само ако се избрани следниве поставки.

- Вид хартија: Обична хартија, Letterhead


- Квалитет: Стандардно или повисок квалитет
- Боја: Боја
- Апликаци: Microsoft® Office 2007 или понова верзија
- Големина на текст: 96 pts или помала

Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.

Картичка **Повеќе опции** > **Корекција на боите** > **Опции за слика** > **Печатење со универзална боја**

Приспособување на боите за печатење

Може да ги приспособувате боите што се користат во задачата за печатење. Овие приспособувања не се применуваат на оригиналните податоци.




Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.

Картичка **Повеќе опции** > **Корекција на боите** > **Прилагодено** > **Напредно** итн.

Печатење за потенцирање тенки линии

Може да ги здебелите тенките линии коишто се премногу тенки за печатење.




Пристапете до двигателот за печатачот, а потоа одредете ги следниве поставки.

Картичка **Повеќе опции** > **Корекција на боите** > **Опции за слика** > **Нагласување тенки линии**

Печатење документи од паметни уреди

Може да печатите документи од паметен уред како што е паметен телефон или таблет.



Печатење со Epson Smart Panel

Epson Smart Panel е апликација што ви овозможува лесно извршување на задачите на печатачот како што се печатење, копирање или скенирање од паметен уред, на пр. паметен телефон или таблет. Може да ги поврзете печатачот и паметниот уред преку безжична мрежа, да ги проверите нивоата на мастило и статусот на печатачот и да ги погледнете решенијата ако се појави грешка. Може и лесно да копирате ако регистрирате омилен примерок за копирање.



Инсталирајте Epson Smart Panel од следниот URL или QR-код.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Стартувајте Epson Smart Panel, а потоа изберете го менито за печатење на почетниот екран.

Печатење документи со AirPrint

AirPrint овозможува моментално безжично печатење од iPhone, iPad, iPod touch и Mac без да треба да се инсталираат двигатели или да се презема софтвер.



Белешка:

Ако сте ги оневозможиле пораките за конфигурација на хартија на контролната табла на печатачот, не може да користите AirPrint. Погледнете го линкот подолу за да ги овозможите пораките, ако е потребно.

1. Ставете хартија во печатачот.
[„Ставање хартија во механизмот за задно внесување на хартија“ на страница 33](#)
2. Поставете го печатачот за безжично печатење. Погледнете го линкот подолу.
<https://epson.sn>
3. Поврзете го уредот на Apple со истата безжична мрежа што ја користи печатачот.
4. Печатете од уредот на печатачот.

Белешка:

За детали, погледнете ја страницата за AirPrint на веб-локацијата на Apple.

Поврзани информации

➔ „Не може да се печати иако е воспоставена врска (iOS)“ на страница 157

Печатење со користење на Epson Print Enabler

Може безжично да печатите документи, е-пораки, фотографии и веб-страници директно од вашиот телефон или таблет со Android (Android v7.0 или понова верзија). Со неколку допири, вашиот уред со Android ќе открие печатач Epson што е поврзан на истата безжична мрежа.

Пребарајте ја и инсталирајте ја Epson Print Enabler од Google Play.

Одете на **Поставки** на вашиот уред со Android, изберете **Печатење**, а потоа овозможете го Epson Print Enabler. Од апликација за Android, како на пример Chrome, допрете на иконата за менито и отпечатете го она што го гледате на екранот.

Белешка:

Ако не го гледате печатачот, допрете **Сите печатачи** и изберете го печатачот.

Печатење со Mopria Print Service

Mopria Print Service овозможува инстант безжично печатење од паметни телефони или таблети со Android.

Инсталирајте ја Mopria Print Service од Google Play.



За повеќе детали, посетете ја веб-локацијата на Mopria на <https://mopria.org>.

Печатење на етикета за диск

Печатење фотографии на етикета за диск


Може да изберете фотографии зачувани на мемориски уред за да ги печатите на етикета за диск.



Различни отпечатоци > Disc label/Футрола за диск > Печати на Disc label


! **Важно:**

- ❑ Пред да печатите на дискот, погледнете ги мерките на претпазливост при ракување со дискот.
- ❑ Не вметнувајте ја фиоката за диск/ID-картичка додека работи печатачот. Така може да се оштети печатачот.
- ❑ Започнете да печатите и вметнете ја фиоката за диск/ID-картичка кога ќе добиете таква инструкција. Во спротивно, настанува грешка и дискот се исфрла.
- ❑ Кога печатите на диск или кога го копирате, на контролната табла се прикажуваат инструкции што ве информираат кога да го ставите дискот. Следете ги инструкциите на екранот.
- ❑ Ставете диск во фиоката за диск/ID-картичка со страната за печатење свртена нагоре. Притиснете го центарот на дискот за добро да го прицврстите дискот во фиоката за диск/ID-картичка. Во спротивно, дискот може да испадне од фиоката. Превртете ја фиоката за да проверите дали дискот е добро прицврстен во фиоката.



- ❑ Откако ќе завршите со печатење, задолжително извадете ја фиоката за диск/ID-картичка. Ако не ја извадите фиоката и го вклучите или исклучите печатачот или ако извршите чистење на главата, фиоката за дискот/ID-картичката може да ја удри главата за печатење и да предизвика неисправност на печатачот.

Белешка:

- ❑ Кога ги менувате надворешниот и внатрешниот дијаметар, изберете  во горниот десен дел од екранот, а потоа изберете **Внатрешна/надворешна Disc label**. Одредете ги надворешниот и внатрешниот дијаметар користејќи ги копчињата - + а потоа изберете **Во ред**. Може да го поставите дијаметарот и со избирање на вредноста во рамката и со користење на нумеричката тастатура на екранот.
Може да одредите 114 до 120 mm како надворешен дијаметар и 18 до 46 mm како внатрешен дијаметар во интервали од по 1 mm.
- ❑ Внатрешниот и надворешниот дијаметар што сте ги поставиле се враќаат на нивните стандардни вредности откако ќе ја отпечатите етикетата за дискот. Стандардните вредности може да ги менувате во **Поставки > Поставки за печатач > Внатрешна/надворешна Disc label**.
- ❑ Може да почувствувате мало триење кога ја внесувате фиоката во печатачот. Ова е нормално и треба да продолжите да ја внесувате хоризонтално.

Печатење фотографии на обвивка за кутија за накит

Може лесно да печатите фотографии на обвивка за кутија за накит со користење фотографија од мемориски уред. Отпечатете ја обвивката на големина на хартија A4 и исечете ја да одговара на кутијата за накит.



Различни отпечатоци > Disc label/Футрола за диск > Печати на Футрола за диск

Печатење фотографии на етикета за диск користејќи Epson Photo+

Epson Photo+ ви овозможува лесно да печатите фотографии со висок квалитет во разни распореди на етикетите за диск или обвивки за кутија за накит. За повеќе информации, погледнете ја помошта во апликацијата.

Откако ќе започнете со печатење, следете ги инструкциите на екранот за да ставите диск.

▶ Може да ја гледате постапката во Пр. за веб-видео. Пристапете до следнава веб-страница.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7156>

Поврзани информации

➔ „Ставање и вадење на диск“ на страница 37

Опции на менито за Печати на Disc label

Внатрешна/надворешна Disc label:

Одредете го опсегот за печатење. Може да се одредат до 120 mm за надворешниот дијаметар и најмалку 18 mm за внатрешниот дијаметар. Зависно од поставката, етикетата за диск или фиоката за диск/ID-картичка може да се извалкаат. Одредете го опсегот за да одговара на површината за печатење на етикетата за диск.

Прегледај:

Ги прикажува фотографиите на мемориската картичка подредени по одредени ситуации. Достапните опции зависат од функциите коишто ги користите.

Откажи го пребарувањето:

Го откажува подредувањето на фотографиите и ги прикажува сите фотографии.

гг:

Изберете ја годината на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

година/месец:

Изберете ја годината и месецот на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

година/месец/ден:

Изберете ја годината, месецот и датумот на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

Редослед на прикажување:

Го менува редоследот на прикажување на фотографиите во опаѓачки или растечки редослед.

Зумирај/Ротирај:

Ја приспособува областа за сечење. Може да ја поместите рамката во делот којшто сакате да го копирате користејќи ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ или да ја промените големината на рамката користејќи ги копчињата ↻ кај аглите. Може и да ја ротирате рамката.

Филтер:

Печати во сепија или еднобојно.

Подобри:

Изберете една од опциите за прилагодување на сликата. **Автоматски, Луѓе, Пејсаж** или **Нокна сцена** прави поостри слики и поживи бои со автоматско приспособување на контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци на сликата.

Автоматски:

Печатачот ја детектира содржината на сликата и автоматски ја зголемува сликата според детектираната содржина.

Луѓе:

Се препорачува за слики на луѓе.

Пејсаж:

Се препорачува за слики од пејзажи или природа.

Нокна сцена:

Се препорачува за слики од нокни сцени.

Искл. подобрув.:

Ја исклучува функцијата **Подобри**.

Попр. црв. око:

Го поправа ефектот на црвени очи во фотографиите. Корекциите не се применуваат на оригиналната датотека, туку само на отпечатениот материјал. Во зависност од видот на фотографијата, можат да се поправат и други делови од сликите освен очите.

Осветленост:

Ја прилагодува осветленоста на сликата.

Острина:

Ја нагласува или дефокусира рамката на сликата.

Заситеност:

Ја прилагодува живописноста на сликата.


Избр. Уреди.:

Ги ресетира поставките за изменување на нивните стандардни вредности.

Печатење на PVC лични карти

Печатење на PVC ID-картичка

Може да изберете фотографии зачувани на мемориски уред за да ги печатите на PVC ID-картичка.




Различни отпечатоци > Пластична ID-картичка > Печатете на Пластична ID-картичка

Важно:

- Пред да печатите на PVC ID-картичка, погледнете ги мерките за претпазливост при ракување со PVC ID-картичка.
„Мерки на претпазливост при ракување со PVC личната карта“ на страница 38
- Не вметнувајте ја фиоката за диск/ID-картичка додека работи печатачот. Така може да се оштети печатачот.
- Не вметнувајте ја фиоката за диск/ID-картичка додека не добиете таква инструкција. Во спротивно, настанува грешка и PVC ID-картичката се исфрла.


Ставете ја PVC ID-картичката во фиоката за диск/ID-картичка со страната за печатење свртена нагоре. Ставете ја во отворите 1 или 2 на фиоката за диск/ID-картичка или во двата според податоците за печатење.



Белешка:

Во зависност од вашата околина, можеби нема да може да печатите на отворот 2.


Вметнете ја фиоката за диск/ID-картичка со страната за PVC ID-картичка на фиоката кон печатачот. Вметнувајте додека ознаките на фиоката за диск/ID-картичка не се порамнат со предниот дел на печатачот.



Белешка:

Може да почувствувате мало триење кога ја внесувате фиоката во печатачот. Ова е нормално и треба да продолжите да ја внесувате хоризонтално.

Кога фиоката за диск/ID-картичка автоматски ќе се исфрли откако ќе заврши печатењето, извлекете ја и извадете ја PVC ID-картичката.



Кога печатењето ќе заврши, извадете ја фиоката за диск/ID-картичка. Ако не ја извадите фиоката и го вклучите или исклучите печатачот или ако извршите чистење на главата, фиоката за дискот/ID-картичката може да ја удри главата за печатење и да предизвика неисправност на печатачот.

Белешка:

- Може да ја поставувате маргината во интервали од 0 до 1 mm.
- Големината што ќе ја поставите ќе се врати на стандардната вредност откако ќе ја отпечатите PVC ID-картичката. Стандардните вредности може да ги менувате во **Поставки > Поставки за печатач > Маргини на Пластич. ID-картичка**.
„Опции на менито за Печатете на Пластична ID-картичка“ на страница 72
- За да извршите пробно печатење, изберете **Тест печатење на A4 210 x 297 mm хартија**, а потоа ставете обична хартија A4 во задниот внесувач на хартија. Може да ја проверите сликата за отпечатениот примерок пред да печатите на PVC ID-картичка.
- Може да почувствувате мало триење кога ја внесувате фиоката во печатачот. Ова е нормално и треба да продолжите да ја внесувате хоризонтално.

Печатење на PVC лични карти користејќи Epson Photo+

Epson Photo+ ви овозможува да создавате оригинални лични карти и лесно да правите висококвалитетни исписи. За повеќе информации, погледнете ја помошта во апликацијата.

Откако ќе започнете со печатење, следете ги поврзаните информации за да ставите PVC лични карти.

- Може да ја гледате постапката во Пр. за веб-видео. Пристапете до следнава веб-страница.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7386>

Белешка:

Кога печатите на PVC лични карти користејќи комерцијално достапен софтвер, одредете ги следниве поставки.

Извор на хартија: Фиока за диск/ID-картичка

Вид хартија: Пластична ID-картичка (Рамки), Пластична ID-картичка (Без рамки)

Поврзани информации

- ➔ „Ставање и отстранување PVC ID-картичка“ на страница 38

Опции на менито за Печатете на Пластична ID-картичка

Маргини на Пластич. ID-картичка:

Ги поставува маргините за печатење PVC ID-картичка.

Прегледај:

Ги прикажува фотографиите на мемориската картичка подредени по одредени ситуации. Достапните опции зависат од функциите коишто ги користите.

Откажи го пребарувањето:

Го откажува подредувањето на фотографиите и ги прикажува сите фотографии.

гг:

Изберете ја годината на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

година/месец:

Изберете ја годината и месецот на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

година/месец/ден:

Изберете ја годината, месецот и датумот на фотографиите коишто сакате да ги прикажете.

Редослед на прикажување:

Го менува редоследот на прикажување на фотографиите во опаѓачки или растечки редослед.

Зумирај/Ротирај:

Ја приспособува областа за сечење. Може да ја поместите рамката во делот којшто сакате да го копирате користејќи ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶ или да ја промените големината на рамката користејќи ги копчињата ↻ кај аглиите. Може и да ја ротирате рамката.

Филтер:

Печати во сепија или еднобојно.

Подобри:

Изберете една од опциите за прилагодување на сликата. **Автоматски, Луѓе, Пејсаж** или **Ноќна сцена** прави поостри слики и поживи бои со автоматско приспособување на контрастот, заситеноста и осветленоста на оригиналните податоци на сликата.

Автоматски:

Печатачот ја детектира содржината на сликата и автоматски ја зголемува сликата според детектираната содржина.

Луѓе:

Се препорачува за слики на луѓе.

Пејсаж:

Се препорачува за слики од пејзажи или природа.

Ноќна сцена:

Се препорачува за слики од ноќни сцени.

Искл. подобрув.:

Ја исклучува функцијата **Подобри**.

Попр. црв. око:

Го поправа ефектот на црвени очи во фотографиите. Корекциите не се применуваат на оригиналната датотека, туку само на отпечатениот материјал. Во зависност од видот на фотографијата, можат да се поправат и други делови од сликите освен очите.

Осветленост:

Ја прилагодува осветленоста на сликата.

Острина:

Ја нагласува или дефокусира рамката на сликата.

Заситеност:

Ја прилагодува живописноста на сликата.

Избр. Уреди.:

Ги ресетира поставките за изменување на нивните стандардни вредности.

Распоред:

Изберете како да ги поставите JPEG датотеките. Ако изберете **Без рабови**, треба да ја исчистите фиоката за диск/ID-картичка по печатењето бидејќи може да биде извалкана со мастило.

Квалитет:

Изберете го квалитетот на печатењето. **Стандардно** или **Економично**,

Стандардно:

Нормални поставки за печатачот.

Економично:

Ако резултатите од печатењето се размачкани, обидете се да го промените квалитетот на печатењето на **Економично**.

Густина:

Зголемете го нивото на густина кога резултатите од печатењето се бледи. Намалете го нивото на густина кога мастилото се размачкува.

Печатење веб-страници

Печатење веб-страници од компјутер

Epson Photo+ ви овозможува да отворите веб-страници, да ја сечете конкретната површина, а потоа да ги уредувате и да ги печатите. За повеќе информации, погледнете ја помошта во апликацијата.

Печатење веб-страници од паметни уреди

Инсталирајте Epson Smart Panel од следниот URL или QR-код.

<https://support.epson.net/smpdl/>



Во апликацијата на вашиот веб-прелистувач, отворете ја веб-страницата што сакате да ја отпечатите. Допрете **Сподели** од менито на апликацијата веб-прелистувач, изберете **Smart Panel**, а потоа започнете со печатење.

Печатење разни ставки

Печатење хартија со шаблони (дизајнирана хартија)

Може да печатите разни типови дизајнирана хартија користејќи ги шаблоните зачувани во печатачот, на пр. рамки и големи точки. Ова ви овозможува да ја користите хартијата на разни начини, на пр. за создавање домашно изработени корици за книги, како хартија за завиткување итн. Посетете ја следнава веб-локација за детали околу тоа како може да создавате сопствени предмети.

<https://epson.sn>



Различни отпечатоци > Хартија за пишување > Дизајнирана хартија

Белешка:

Epson Creative Print ви овозможува да печатите дизајнирана хартија со разни шаблони.

Може да ја инсталирате од почетниот екран на Epson Smart Panel.

Печатење на обложена хартија

Може да отпечатите одредени типови на обложена хартија, милиметарска хартија или музичка хартија и да креирате сопствен бележник или тетратки со листови коишто се вадат.



Различни отпечатоци > Хартија за пишување > Хартија со линии

Печатење хартија за пишување


Може лесно да отпечатите оригинална хартија за пишување со фотографија од мемориски уред како заднина. Фотографијата се печати светло за да може лесно да се пишува на неа.



Различни отпечатоци > Хартија за пишување > Хартии за пишување

Печатење распоред

Може лесно да отпечатите распоред од типот: Месечно, Неделно или Дневно.



Различни отпечатоци > Хартија за пишување > Распоред

Печатење оригинални календари со фотографија


Може и да зачувувате оригинални календари со фотографија од мемориски уред.



Различни отпечатоци > Хартија за пишување > Календар

Печатење картичка со порака

Може лесно да печатите оригинални картички со порака со користење фотографија од меморискиот уред.



Различни отпечатоци > Хартија за пишување > Картичка за порака

Печатење боенка користејќи фотографии

Може да печатите слики со извлекување само на рамките на фотографиите или илустрациите. На овој начин може да креирате единствени боенки.




Различни отпечатоци > Боенка

Белешка:

Освен ако ги користите за лична употреба (во домашни услови или во ограничени области), потребна е дозвола од сопственикот на авторските права кога користите оригинали заштитени со авторски права за да создадете боенка.

Печатење со користење услуга во облак

Користејќи ја услугата Epson Connect достапна на интернет можете да печатите од својот pameten телефон, таблет или лаптоп во секое време и практично секаде. За да ја користите оваа услуга, потребно е да го регистрирате корисникот и печатачот во Epson Connect.



Функциите достапни на интернет се следниве.

Email Print

Кога испраќате е-порака со прилози како што се документи или слики до е-адреса на е-пошта доделена на печатачот, таа е-порака и прилозите може да ги отпечатите од оддалечени локации, на пр. од домашниот или од канцеларискиот печатач.

Epson Smart Panel

Оваа апликација е наменета за iOS и Android и ви овозможува да печатите или да скенирате од pameten телефон или таблет. Може да печатите документи, слики и веб-локации испраќајќи ги директно до печатач на истата безжична LAN.

Remote Print Driver

Ова е споделен двигател поддржан од далечинскиот двигател за печатење. Кога печатите користејќи печатач на оддалечена локација, може да печатите така што ќе го смените печатачот во прозорецот за вообичаени апликации.

За детали околу поставувањето или печатењето, посетете го веб-порталот Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>


<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)


Копирање

Копирање со користење лесни поставки.	79
Копирање со зголемување или намалување.	79
Копирање повеќе оригинали на еден лист.	80
Копирање фотографии.	80
Копирање лична карта.	82
Копирање книги.	83
Копирање без маргини.	83
Копирање на етикета за диск.	84
Опции на мени за копирање.	86

Копирање со користење лесни поставки

Во овој дел се објаснува како да го користите менито **Копирај** на контролната табла за да копирате оригинали.




1. Ставете хартија во печатачот.
[„Ставање хартија во механизмот за задно внесување на хартија“ на страница 33](#)
2. Ставете ги оригиналите.
[„Ставање оригинали“ на страница 40](#)
3. Изберете **Копирај** на контролната табла.
4. Изберете копирање во боја или копирање во црно-бело.
5. Одредете го бројот на копии.
6. Притиснете го копчето .

Белешка:

- Ако изберете **Преглед**, може да ја проверите скенираната слика.
- Бојата, големината и рамките на копираната слика се малку различни од оригиналот.

Копирање со зголемување или намалување

Може да копирате оригинали со одредено зголемување.




Картичка **Копирај** > **Напредни поставки** > **Зумирање**

Поврзани информации

➔ [„Опции на мени за копирање“ на страница 86](#)

Копирање повеќе оригинали на еден лист

Копира два едностранни оригинали на еден лист во двостран распоред.




Картичка **Копирај** > **Напредни поставки** > **Приказ**

Поврзани информации

➔ „Опции на мени за копирање“ на страница 86

Копирање фотографии


Лесно може да копирате фотографии. Може и да обновувате бои на избледени фотографии.



Различни отпечатоци > Различни копии > Копирај/Обнови фотографии

- Најмала големина на оригинал за копирање е 30×40 мм.
- Ставете ги фотографиите на 5 mm од ознаката во аголот на стаклото на скенерот. Може да ставате повеќе фотографии и фотографии со различни големини.

- Кога ставате повеќе фотографии, оставете растојание од најмалку 5 mm меѓу фотографиите. Максимална големина: 10×15 cm (4×6 in.)



Опции на менито со поставки за хартијата и печатењето за копирање фотографии

Обнови боја:

Ги обновува боите на избледените фотографии.

П. за х.:

Изберете ги големината и типот на хартијата што ја ставивте.

Поставка на рабови:

- Без рабови

Копира без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми сликата во поставката Проширување.

- Со раб

Копира со маргини околу рабовите.

Проширување:

Со копирањето без рамки, сликата се зголемува малку за да се отстранат рамките од рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми сликата.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира поставките за копирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Опции на менито за приспособување фотографии за копирање

Прилагодув. на фотогр.:

Бирањето **Подобрифотографија** произведува поостри слики и поживи бои со автоматско приспособување на контрастот, заситувањето и осветленоста на податоците на изворната слика.

Филтер:

Копира во црно-бело.

Исечи/Зумирај:


Се зголемува дел од фотографијата којшто сакате да го копирате.

Избр. Уреди.:

Избришете ги измените на фотографијата.


Копирање лична карта

Ги скенира двете страни од личната карта и копира еднострано на хартија со големина А4.



Различни отпечатоци > Различни копии > ID картичка

Ставете го оригиналот со лицето надолу и повлечете го до ознаката во аголот. Ставете лична карта на 5 mm од ознаката во аголот на стаклото на скенерот.




Поврзани информации

➔ [„Опции на мени за копирање“ на страница 86](#)

Копирање книги

Копира две спротивни страници со големина A4 од книга на еден лист хартија.




Различни отпечатоци > Различни копии > Копирање книга

Поврзани информации

➔ „Опции на мени за копирање“ на страница 86

Копирање без маргини

Копира без маргини околу рабовите. Сликата се зголемува малку за да се отстранат маргините од рабовите на хартијата.




Различни отпечатоци > Различни копии > Копирање без рабови

Поврзани информации

➔ „Опции на мени за копирање“ на страница 86

Копирање на етикета за диск


На етикетата за диск може да копирате етикета за диск или правоаголен оригинал како што е фотографија.



Различни отпечатоци > Disc label/Футрола за диск > Копирај во Disc label


Важно:

- Пред да печатите на дискот, погледнете ги мерките на претпазливост при ракување со дискот.
„Мерки за претпазливост при ракување со дискот“ на страница 36
- Не вметнувајте ја фиоката за диск/ID-картичка додека работи печатачот. Така може да се оштети печатачот.
- Не вметнувајте ја фиоката за диск/ID-картичка додека не добиете таква инструкција. Во спротивно, настанува грешка и дискот се исфрла.
- Ставете диск во фиоката за диск/ID-картичка со страната за печатење свртена нагоре. Притиснете го центарот на дискот за добро да го прицврстите дискот во фиоката за диск/ID-картичка. Во спротивно, дискот може да испадне од фиоката. Превртете ја фиоката за да проверите дали дискот е добро прицврстен во фиоката.



- Откако ќе завршите со печатење, задолжително извадете ја фиоката за диск/ID-картичка. Ако не ја извадите фиоката и го вклучите или исклучите печатачот или ако извршите чистење на главата, фиоката за дискот/ID-картичката може да ја удри главата за печатење и да предизвика неисправност на печатачот.

Белешка:

- Може да одредите 114 до 120 mm како надворешен дијаметар и 18 до 46 mm како внатрешен дијаметар во интервали од по 1 mm.
- Надворешниот и внатрешниот дијаметар што сте ги поставиле се враќаат на нивните стандардни вредности откако ќе ја отпечатите етикетата за дискот. Потребно е да ги поставувате овие дијаметри при секое печатење.
„Опции на менито за Копирај во Disc label“ на страница 85
- За да извршите пробно печатење, изберете **Тест печатење на А4 210 x 297 mm хартија**, а потоа ставете обична хартија А4 во задниот внесувач на хартија. Може да ја проверите сликата за примерокот што ќе се отпечати пред да печатите на етикета за диск.
- Може да почувствувате мало триење кога ја внесувате фиоката во печатачот. Ова е нормално и треба да продолжите да ја внесувате хоризонтално.
- Изберете  за да ја прегледате скенираната слика. Позицијата за печатење може да ја приспособите во екранот за преглед.

Опции на менито за Копирај во Disc label

Внатрешна/надворешна Disc label:

Одредете го опсегот за печатење. Може да се одредат до 120 mm за надворешниот дијаметар и најмалку 18 mm за внатрешниот дијаметар. Зависно од поставката, етикетата за диск или фиоката за диск/ID-картичка може да се извалкаат. Одредете го опсегот за да одговара на површината за печатење на етикетата за диск.

Боја:

Го копира оригиналот во боја.

Црно-бело:

Го копира оригиналот во црно-бело (монохроматски).

(Густина):

Зголемете го нивото на густина кога резултатите од копирањето се бледи. Намалете го нивото на густина кога мастилото се размачкува.

Квалитет:

Изберете го квалитетот за копирањето. Ако изберете **Високо** се добива печатење со повисок квалитет, но брзината на печатење може да се намали.

Квалитет на слика:

Приспособувајте ја живописноста на боите и коригирајте го нивниот тон.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира поставките за копирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Опции на мени за копирање

Достапните ставки во картичката **Копирај** и картичката **Напредни поставки** се разликуваат во зависност од менито што сте го избрале.

Преглед:

Се прикажува скенираната слика за да ги прегледате резултатите од копирање.

Црно-бело:

Го копира оригиналот во црно-бело (монохроматски).

Боја:

Го копира оригиналот во боја.

(Густина):

Зголемете го нивото на густина кога резултатите од копирањето се бледи. Намалете го нивото на густина кога мастилото се размачкува.

(Зумирање):

Го конфигурира соодносот на зголемување за зголемувањето или намалувањето. Изберете го зголемувањето од менито според хартијата и оригиналот што сакате да ги испечатите. Кога користите хартија со неправилна големина, внесете нумеричка вредност за да го наведете зголемувањето.

П. за х.:

Изберете ги големината и типот на хартијата што ја ставивте.

Приказ:

Ед. ст.

Копира едностран оригинал на еден лист.

2 наго.

Копира два еднострани оригинали на еден лист со двостран изглед.

Една стр.

Копира една страница од книга на една страна од хартијата. Ова мени се прикажува само во менито Копирање книга.

2-слики

Копира две спротивни страници од книга на една страна од хартијата. Ова мени се прикажува само во менито Копирање книга.

Квалитет:

Изберете го квалитетот за копирањето. Ако изберете **Високо** се добива печатење со повисок квалитет, но брзината на печатење може да се намали.

Отстри Позадина:

Ја детектира бојата на хартијата (бојата на заднината) на оригиналниот документ и ја отстранува или осветлува бојата. Во зависност од затемнетоста и живописноста на бојата, можеби нема да може да ја отстраните или осветлите.

Квалитет на слика:

Приспособувајте ја живописноста на боите и коригирајте го нивниот тон.

Проширување:

Со копирањето без рамки, сликата се зголемува малку за да се отстранат рамките од рабовите на хартијата. Изберете колку да се зголеми сликата.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира поставките за копирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Скенирање

Основни информации за скенирањето.	89
Скенирање оригинали во мемориски уред.	92
Скенирање оригинали во компјутер.	94
Скенирање оригинали во облак.	96
Опции од менито за скенирање.	98
Скенирање оригинали со функцијата WSD.	99
Скенирање оригинали во паметен уред.	101
Напредно скенирање.	102


Основни информации за скенирањето

Што е „скенирање“?

„Скенирање“ е процесот на претворање на оптичките информации од податоците од хартијата (како што се документи, исечоци од списанија, фотографии, рачно нацртани илустрации итн.) во податоци за дигитални слики.

Скенираните податоци може да ги зачувате како дигитална слика, на пр. JPEG или PDF.

Потоа сликата може да ја отпечатите, да ја испратите преку е-пошта итн.



Користење на функцијата за скенирање

Функцијата за скенирање може да ја користите на разни начини, за што поголема практичност.

- Ако скенирате хартиен документ и го претворите во дигитални податоци, може да го читате на компјутер или на паметен уред.
- Ако скенирате билети или флаери и ги претворите во дигитални податоци, може да се ослободите од оригиналите и да го намалите нередот.
- Ако скенирате важни документи, може да направите резервни копии од нив во услугите во облак или во друг простор за складирање, па ќе имате резерва во случај да се изгубат.
- Скенираните фотографии или документи може да им ги испраќате на пријателите преку е-пошта.
- Ако скенирате рачно нацртани илустрации и сл., може да ги споделувате на друштвените медиуми со многу повисок квалитет, отколку само со фотографирање со паметниот уред.
- Ако ги скенирате омилените страници од весници или списанија, може да ги зачувате и да се ослободите од оригиналите.

Достапни начини на скенирање


Со овој печатач може да го користите некој од следниве начини на скенирање.

Поврзани информации

- ➔ „Скенирање во мемориски уред“ на страница 90
- ➔ „Скенирање во компјутер“ на страница 90
- ➔ „Испраќање до услуга во облак“ на страница 91
- ➔ „Скенирање со WSD“ на страница 91
- ➔ „Директно скенирање во паметни уреди“ на страница 91

Скенирање во мемориски уред


Скенираните слики може да ги зачувувате директно во надворешен USB-уред вметнат во печатачот.




Скенирање во компјутер

Има два начина за скенирање на оригиналите во компјутер; скенирање со користење на контролната табла на печатачот, како и скенирање од компјутерот.

Може лесно да скенирате користејќи ја контролната табла.




Користете ја апликацијата за скенирање Epson ScanSmart за да скенирате од компјутерот. По скенирањето, може да ги уредувате сликите.



Испраќање до услуга во облак

Скенираните слики може да ги испраќате од контролната табла на печатачот до услугите во облак што однапред сте ги регистрирале.




Скенирање со WSD

Користејќи ја функцијата WSD, скенираната слика може да ја зачувате на компјутер поврзан со печатачот.

Ако користите Windows 7, пред да скенирате треба да ги одредите поставките за WSD на компјутерот.

Директно скенирање во паметни уреди

Скенираните слики може да ги зачувувате директно во паметен уред, како што е паметен телефон или таблет, користејќи ја апликацијата Epson Smart Panel на паметниот уред.



Препорачани формати на датотеки според вашите потреби

Генерално, JPEG-форматот е погоден за фотографии, додека PDF-форматот е погоден за документи.

Погледнете ги следниве описи за да го изберете најдобриот формат според вашите потреби.

Формат на датотека	Опис
JPEG (.jpg)	Формат на датотека што ви овозможува да ги компримирате податоците што ќе се зачуваат. Ако соодносот на компримирањето е висок, квалитетот на сликата се намалува, а сликата не може да ја вратите на оригиналниот квалитет. Ова е стандардниот формат за слики за дигиталните фотоапарати. Овој формат е погоден за слики со многу бои.
PDF (.pdf)	Општ формат на датотека што може да се користи во различни оперативни системи, а нуди исто ниво на прикажување на екранот и ист резултат од печатењето. PDF-датотеките може да ги прегледувате користејќи наменски софтвер за читање PDF или користејќи веб-прелистувачи.

Препорачани резолуции според вашите потреби

Резолуцијата го покажува бројот на пиксели (најмалата површина на сликата) на секој инч (25,4 mm), а се мери во dpi (точки на инч). Ако ја зголемите резолуцијата, предноста е во тоа што деталите на сликата стануваат појасни. Меѓутоа, тоа може да има и негативни карактеристики.

- Големината на датотеката се зголемува
(Кога двојно ја зголемувате резолуцијата, големината на датотеката се зголемува околу четири пати.)
- Скенирањето, зачувувањето и вчитувањето на сликата трае подолго
- Сликата станува преголема за да ја собере во екранот или за да се отпечати на хартија

Погледнете ја табелата и поставете ја соодветната резолуција според намената на вашата скенирана слика.

Намена	Резолуција (упатување)
Прикажување на компјутер Испраќање преку е-пошта	До 200 dpi
Печатење со печатач	200 до 300 dpi


Скенирање оригинали во мемориски уред

Скенираната слика може да ја зачувате во надворешен USB-уред.

1. Ставете ги оригиналите.
[„Ставање оригинали“ на страница 40](#)
2. Вметнете мемориски уред во печатачот.

3. Изберете **Скенирај** на контролната табла.


За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



4. Изберете **Мемориски уред**.


5. Одредете ги ставките во картичката **Скенирај**, како на пример форматот за зачувување.

[„Опции од менито за скенирање“ на страница 98](#)



6. Изберете ја картичката **Напредни поставки**, а потоа проверете ги поставките и променете ги ако е потребно.

[„Опции од менито за скенирање“ на страница 98](#)



7. Изберете ја картичката **Скенирај** повторно, а потоа притиснете го копчето .

Белешка:

- Скенираните слики се зачувуваат во папките од „001“ до „999“ во папката „EPSCAN“.
- Бојата, големината и рамките на скенираната слика нема да бидат точно исти како во оригиналот.

Скенирање оригинали во компјутер

Има два начина за скенирање на оригиналите во компјутер; скенирање со користење на контролната табла на печатачот, како и скенирање од компјутерот.

Поврзани информации

- ➔ „Скенирање од контролната табла“ на страница 94
- ➔ „Скенирање од компјутер“ на страница 96

Скенирање од контролната табла

Белешка:

За да ја користите функцијата, погрижете се следниве апликации да бидат инсталирани на компјутерот.

- Epson ScanSmart (Windows или OS X El Capitan (10.11) или понова верзија)
- Epson Event Manager (OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5))
- Epson Scan 2 (апликација потребна за да се користи функцијата на скенерот)

Направете го следново за да проверите кои апликации се инсталирани.

Белешка:

Оваа функција не може да ја користите за оперативни системи Windows Server.

Windows 11: кликнете го копчето Старт, а потоа проверете во папката **All apps > Epson Software > Epson ScanSmart** и во папката **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 10: кликнете го копчето Старт, а потоа проверете во папката **Epson Software > Epson ScanSmart** и во папката **EPSON > Epson Scan 2**.

Windows 8.1/Windows 8: внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа проверете ја прикажаната икона.

Windows 7: кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Сите програми**. Потоа, проверете во папката **Epson Software > Epson ScanSmart** и во папката **EPSON > Epson Scan 2**.

Mac OS: изберете **Оди > Апликации > Epson Software**.

1. Ставете ги оригиналите.

„Ставање оригинали“ на страница 40


2. Изберете **Скенирај** на контролната табла.


За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.




3. Изберете **Компјутер**.

4. Изберете компјутер на којшто сакате да ги зачувате скенираните слики.

- Ако се прикаже екранот **Изберете Компјутер**, изберете го компјутерот од екранот.
- Ако се прикаже екранот **Скенирај на компјутер**, а компјутерот е веќе избран, уверете се дека е избран соодветниот компјутер. Ако сакате да го смените компјутерот, изберете , а потоа изберете друг компјутер.



5. Изберете  за да изберете како да ја зачувате скенираната слика на компјутер.

- Прегледај на компјутер (Windows или OS X El Capitan (10.11) или понова верзија): овозможува преглед на скенираните слики на компјутерот пред да се зачуваат сликите.
- Зачувај како JPEG: Ја зачувува скенираната слика во JPEG-формат.
- Зачувај како PDF: ја зачувува скенираната слика во PDF-формат.

6. Притиснете го копчето .

Кога користите Windows или OS X El Capitan (10.11) или понова верзија: Epson ScanSmart автоматски стартува на компјутерот и скенирањето започнува.

Белешка:

- Погледнете ја помошта за Epson ScanSmart за детални информации во врска со користењето на софтверот. Кликнете **Help** на екранот Epson ScanSmart за да ја отворите помошта.
- Бојата, големината и рамките на скенираната слика нема да бидат точно исти како во оригиналот.

Скенирање од компјутер

Може да скенирате од компјутер користејќи ја Epson ScanSmart.

Оваа апликација ви овозможува лесно да скенирате документи и фотографии, а потоа да ги зачувате скенираните слики со едноставни чекори.

Белешка:

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

1. Ставете ги оригиналите.

[„Ставање оригинали“ на страница 40](#)

2. Стартувајте ја Epson ScanSmart.

- Windows 11

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Сите апликации > Epson Software > Epson ScanSmart.**

- Windows 10

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Epson Software > Epson ScanSmart.**

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Windows 7

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Сите програми > Epson Software > Epson ScanSmart.**

- Mac OS

Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > Epson ScanSmart.**

3. Кога ќе се прикаже екранот Epson ScanSmart, следете ги инструкциите на екранот за да скенирате.

Белешка:

Кликнете **Help** за да ги разгледате деталните информации за работењето.

Скенирање оригинали во облак

Може да испраќате скенирани слики до услуги во облак. Пред да ја користите оваа функција, одредете поставки со Epson Connect. За повеќе информации погледнете ја веб-локацијата Epson Connect.

<https://www.epsonconnect.com/>

<http://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)


1. Погрижете се да ги одредите поставките користејќи Epson Connect.

2. Ставете го оригиналот.

[„Ставање оригинали“ на страница 40](#)


3. Изберете **Скенирај** на контролната табла.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲▼◀▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



4. Изберете **Облак**.


5. Изберете **+** на горниот дел од екранот и изберете дестинација.



6. Одредете ги ставките во картичката **Скенирај**, како на пример форматот за зачувување.

[„Опции од менито за скенирање“ на страница 98](#)

7. Изберете ја картичката **Напредни поставки**, а потоа проверете ги поставките и променете ги ако е потребно.



8. Изберете ја картичката **Скенирај** повторно, а потоа притиснете го копчето .

Белешка:

Бојата, големината и рамките на скенираната слика нема да бидат точно исти како во оригиналот.

Опции од менито за скенирање

Некои ставки може да не бидат достапни во зависност од методот на скенирање што сте го избрале или другите поставки што сте ги одредиле.

Црно-бело/Боја

Изберете дали да скенирате во боја или црно-бело.

JPEG/PDF

Изберете го форматот во којшто сакате да ја зачувате скенираната слика.

(Квалитет)

- Тип на документ:

Изберете го типот на оригиналот.

- Резолуција:

Изберете резолуција за скенирање.

Тип на документ

Изберете го типот на оригиналот.

Поставки за скенирање

- Големина на скенирање:

Изберете ја големината за скенирање. За да го сечете белиот простор околу текстот или сликата кога скенирате, изберете **Автоматско сечење**. За да скенирате максимална површина од стакло на скенерот, изберете **Максимална област**.

- Ориентација на оригиналот:
Изберете ја ориентацијата на оригиналот.

Контраст

Изберете го контрастот на скенираната слика.

Бриши ги пост.

Ги ресетира поставките за скенирање и ги заменува со нивните стандардни вредности.

Скенирање оригинали со функцијата WSD


Користејќи ја функцијата WSD, скенираната слика може да ја зачувате на компјутер поврзан со печатачот.

Белешка:

- Оваа функција е достапна само за компјутери со Windows 7 или понова верзија.
- Ако користите Windows 7, треба однапред да го поставите компјутерот за користење на оваа функција.

1. Ставете ги оригиналите.
[„Ставање оригинали“ на страница 40](#)
2. Изберете **Скенирај** на контролната табла.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



3. Изберете **WSD**.
4. Изберете компјутер.
5. Притиснете го копчето ◊.

Белешка:

Бојата, големината и рамките на скенираната слика нема да бидат точно исти како во оригиналот.

Поставување на WSD порта

Во овој дел се објаснува како да се постави WSD портот за Windows 7.


Белешка:

За Windows 8 или понова верзија, WSD портата се поставува автоматски.

Потребно е следново за поставување на WSD порт.

- Печатачот и компјутерот се поврзани на мрежата.
- Драјверот на печатачот е инсталиран на компјутерот.


1. Вклучете го печатачот.
2. Кликнете на почетното копче и кликнете на **Мрежа** на компјутерот.
3. Кликнете со десното копче на иконата за печатач и кликнете на **Инсталирај**.
Кликнете на **Продолжи** кога ќе се прикаже екранот **Контрола на корисничка сметка**.
Кликнете на **Поништи инсталација** и започнете повторно ако се прикаже екранот **Поништи инсталација**.




Белешка:

Името на печатачот којшто сте го поставиле на мрежата и името на моделот (EPSON XXXXXX (XX-XXXX)) се прикажуваат на екранот за мрежа. Може да го проверите името на печатачот на мрежата од контролниот панел на печатачот или со печатење на листа за статус на мрежа.

4. Кликнете на **Вашиот уред е подготвен за употреба.**



5. Проверете ја пораката и кликнете на **Затвори.**



6. Отворете го екранот **Уреди и печатачи.**

Windows 7

Кликнете на почетното копче > **Контролен панел** > **Хардвер и звук** (или **Хардвер**) > **Уреди и печатачи.**

7. Проверете дали се прикажува икона со името на печатачот на мрежата.
Изберете име на печатач кога користите со WSD.

Скенирање оригинали во паметен уред

Белешка:

Пред да скенирате, инсталирајте ја Epson Smart Panel на паметниот уред.

1. Ставете ги оригиналите.
„Ставање оригинали“ на страница 40
2. Стартувајте ја Epson Smart Panel на паметниот уред.
3. Изберете го менито за скенирање на почетниот екран.
4. Следете ги инструкциите на екранот за скенирање и зачувување на сликите.

Напредно скенирање


Скенирање повеќе фотографии во исто време

Со Epson ScanSmart, може истовремено да скенирате повеќе фотографии и да ја зачувате секоја слика поединечно.

Белешка:

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

1. Ставете ги фотографиите на стаклото на скенерот. Ставете ги на растојание од 4,5 mm (0,2 in.) од хоризонталните и вертикалните рабови на стаклото на скенерот и ставете ги на меѓусебно растојание од најмалку 20 mm (0,8 in.).



Белешка:

Фотографиите треба да бидат поголеми од 15×15 mm (0,6×0,6 in.).

2. Стартувајте ја Epson ScanSmart.

Windows 11

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Сите апликации > Epson Software > Epson ScanSmart.**

Windows 10

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Epson Software > Epson ScanSmart.**

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Сите програми > Epson Software > Epson ScanSmart.**

Mac OS

Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > Epson ScanSmart.**

3. Кога ќе се прикаже екранот Epson ScanSmart, следете ги инструкциите на екранот за да скенирате.

Скенираните фотографии се зачувуваат како поединечни слики.

Одржување на печатачот

Проверување на статусот на потрошните материјали.	105
Чистење на патека за хартија при проблеми со внесување на хартија. .	105
Подобрување на квалитетот на печатење, копирање и скенирање. . . .	108
Чистење на печатачот.	122
Чистење истурено мастило.	122

Проверување на статусот на потрошните материјали

Може да го проверите приближниот работен век на кутијата за одржување од контролната табла. Изберете **Одржување > Преостанат капацитет на Кутијата за одрж.** од контролната табла на печатачот.

За да потврдите колку мастило е преостанато, визуелно проверувајте ги нивоата на мастило на сите резервоари.

Белешка:


Може да ги проверите и приближните нивоа на мастило, како и приближниот работен век на кутијата за одржување од компјутерот. Погледнете го линкот со поврзани информации подолу.

Поврзани информации


- ➔ „Време е да дополните мастило“ на страница 193
- ➔ „Време е да ја замените кутијата за одржување“ на страница 201

Чистење на патека за хартија при проблеми со внесување на хартија

Кога хартијата не се внесува правилно, исчистете го валјакот внатре.


1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
2. Извадете го кабелот за напојување.
3. Отворете го скенерот.

Валјакот за подземање може да го најдете во положбата наведена на следнава илустрација.




4. Отстранете го валјакот за подземање.

Притиснете ја картичката на десната страна на валјакот за подземање, лизнете ја наназад, а потоа повлечете ја директно нагоре.




5. Навлажнете мека крпа со вода и добро исцедете ја, па избришете го гумениот дел од валјакот во една насока.




Важно:

Не допирајте го гумениот дел на валјакот за подземање.

6. Притиснете ја картичката на десната страна, а потоа порамнете ги извлечените делови со отворите за да ја прикачите.




7. Затворете го скенерот.




Белешка:

Скенерот е дизајниран да се затвора бавно и со мал отпор заради заштита од заглавување на прстите. Продолжете да го затворате дури и ако почувствувате мал отпор.

8. Затворете го заштитникот на внесувачот на хартија.



9. Поврзете го кабелот за напојување.

10. Притиснете го копчето  за да го вклучите печатачот.

Ако проблемот не е решен, заменете го валјакот за подземање.

Подобрување на квалитетот на печатење, копирање и скенирање

Проверка и чистење на главата за печатење

Ако прскалките се затнати, отпечатениот материјал е блед, има забележителни пруги или се појавуваат неочекувани бои. Ако прскалките се целосно затнати, ќе се отпечати празен лист. Кога ќе се намали квалитетот на печатењето, прво употребете ја функцијата за проверка на прскалките и проверете дали прскалките се затнати. Ако прскалките се затнати, исчистете ја главата за печатење.

 **Важно:**

- Не ракувајте со скенерот и не исклучувајте го печатачот за време на чистење на главата. Ако чистењето на главата е нецелосно, може да не биде можно печатење.
- За чистењето на главата се троши мастило и не треба да се врши повеќе отколку што е потребно.
- Кога мастилото е потрошено, може нема да можете да ја исчистите главата за печатење.
- Ако квалитетот на печатењето не се подобрува по извршената проверка на прскалките и наизменичното чистење 3 пати или по едно Интензивно чистење, почекајте најмалку 12 часа без печатење (препорачуваме да го исклучите печатачот), а потоа извршете проверка на прскалките. Ако квалитетот на печатењето сè уште не се подобрува, повторно извршете чистење и проверка на прскалките. Ако сè уште не се подобрува, извршете Засилено миење на мастило.
- За да спречите сушење на главата за печатење, не откачувајте го печатачот додека е вклучен.

Може да извршите проверка и чистење на главата за печатење преку контролната табла на печатачот.

1. Изберете **Одржување** на контролната табла на печатачот.


За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Проверка на прскалката на главата за печатење**.


3. Следете ги инструкциите на екранот за да ставите хартија и да го отпечатите шаблонот за проверка на прскалките.

4. Проверете го отпечатениот шаблон за да видите дали прскалките на главата за печатење се затнати.


A) ОК



B) NG



C) NG



- A:

Сите линии се отпечатени. Изберете . Не се потребни натамошни чекори.

- B или близу B

Некои прскалки се затнати. Изберете , а потоа изберете **чистење**, па следете ги инструкциите на екранот за да ја исчистите главата за печатење.

Кога ќе заврши чистењето, шаблонот за проверка на прскалките се отпечатува автоматски.

- C или близу C

Ако повеќето линии недостасуваат или не се отпечатени, тоа укажува дека повеќето прскалки се затнати. Изберете , а потоа изберете **Интензивно чистење**, па следете ги инструкциите на екранот за да извршите **Интензивно чистење**.

Кога ќе заврши **Интензивно чистење**, шаблонот за проверка на прскалките се отпечатува автоматски. За детали, видете „Поврзани информации“ подолу.

5. Повторувајте го чистењето и печатењето на шаблонот додека линиите да се отпечатат целосно.



Важно:

Ако квалитетот на печатењето не се подобрува по извршената проверка на прскалките и наизменичното чистење 3 пати или по едно Интензивно чистење, почекајте најмалку 12 часа без печатење (препорачуваме да го исклучите печатачот), а потоа извршете проверка на прскалките. Ако квалитетот на печатењето сè уште не се подобрува, повторно извршете чистење и проверка на прскалките. Ако сè уште не се подобрува, извршете Засилено миење на мастило.

Белешка:

Главата за печатење може да ја проверите и чистите и преку двигателот за печатачот.

- Windows

Кликнете **Проверка на прскалката на главата за печатење** во картичката **Одржување**.

- Mac OS

Мени Apple > **Системски претпочитани вредности** > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати факс**) > Epson (XXXX) > **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја услужната програма за печатачот** > **Проверка на прскалката на главата за печатење**

Поврзани информации

➔ „Извршување Интензивно чистење“ на страница 110

Извршување Интензивно чистење

Функцијата **Интензивно чистење** може да го подобри квалитетот на печатењето во следниве случаи.

- Кога повеќето прскалки се затнати.
- Кога отпечатениот материјал излегува како празен лист.

Пред да ја активирате оваа функција, употребете ја функцијата за проверка на прскалките за да проверите дали прскалките се затнати, па прочитајте ги следниве инструкции.



Важно:

Интензивно чистење троши повеќе мастило отколку Чистење.

1. Изберете **Одржување** на контролната табла на печатачот.
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Чистење на главата за печатење**, а потоа изберете **Да**, може да извршите проверка на прскалките. Ако изберете **Не**, може да изберете **Интензивно чистење**.

3. Следете ги инструкциите на екранот за да ја активирате функцијата Интензивно чистење.

Белешка:

Ако не може да ја активирате оваа функција, решете ги проблемите прикажани на екранот. Потоа, следете ја оваа процедура од чекор 1 за повторно да ја активирате функцијата.

4. Откако ќе ја активирате оваа функција, извршете проверка на прскалките за да се погрижите дека прскалките не се затнати.

За детали околу тоа како да ја извршите проверката на прскалките, погледнете го линкот со поврзани информации подолу.



Важно:

Ако квалитетот на печатењето не се подобрува откако ќе извршите Интензивно чистење, почекајте најмалку 12 часа без печатење (препорачуваме да го исклучите печатачот), а потоа извршете проверка на прскалките. Ако квалитетот на печатењето сè уште не се подобрува, повторно извршете чистење и проверка на прскалките. Ако сè уште не се подобрува, извршете Засилено миење на мастило.

Белешка:

Може да извршите **Интензивно чистење** и преку двигателот за печатачот.

- Windows

Картичка **Одржување > Чистење на главата за печатење > Интензивно чистење**

- Mac OS

Мени Apple > **Системски претпочитани вредности > Печатачи и скенери (или Печати и скенирај, Печати и испрати факс) > Epson (XXXX) > Опции и производи > Услужна програма > Отвори ја услужната програма за печатачот > Чистење на главата за печатење > Моќно чистење**

Поврзани информации

➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 108

Извршување Засилено миење на мастило

Алатката **Засилено миење на мастило** овозможува замена на сето мастило во цевките за мастило. Во следниве ситуации, можно е да треба да ја користите оваа функција за да го подобрите квалитетот на печатење.

- Сте печателе или сте извршиле чистење на главата кога нивоата на мастило биле премногу ниски за да бидат видливи во прозорците на резервоарот за мастило.
- Сте извршиле проверка на прскалките и чистење 3 пати или сте извршиле **Интензивно чистење** еднаш и сте почекале најмалку 12 часа без печатење, а потоа сте извршиле проверка на прскалките. Ако квалитетот на печатењето сè уште не се подобрува, повторно извршете **чистење** и проверка на прскалките. Сепак, сè уште не се подобрува.

Пред да ја извршите функцијава, прочитајте ги следниве инструкции.



Важно:

Погрижете се дека има доволно мастило во резервоарите за мастило.

Визуелно проверете дали сите резервоари за мастило се полни барем една третина. Ниските нивоа на мастило за време на Засилено миење на мастило може да доведат до оштетување на производот.



Важно:

Можно е да биде потребна замена на кутија за одржување.

Масилото ќе биде исфрлено во кутијата за одржување. Ако се наполни, мора да ја подготвите и да ја инсталирате кутијата за одржување за да продолжите со печатење.

Белешка:

Кога нивоата на мастило или слободниот простор во кутијата за одржување се недоволни за Засилено миење на мастило, не може да ја активирате оваа функција. Дури и во овој случај, нивоата и слободниот простор за печатење може да останат.

1. Изберете **Одржување** на контролната табла на печатачот.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Засилено миење на мастило**.

3. Следете ги инструкциите на екранот за да ја активирате функцијата Засилено миење на мастило.

Белешка:

Ако не може да ја активирате оваа функција, решете ги проблемите прикажани на екранот. Потоа, следете ја оваа процедура од чекор 1 за повторно да ја активирате функцијата.

4. Откако ќе ја активирате оваа функција, извршете проверка на прскалките за да се погрижите дека прскалките не се затнати.

За детали околу тоа како да ја извршите проверката на прскалките, погледнете го линкот со поврзани информации подолу.

! **Важно:**

Ако квалитетот на печатењето не се подобрува откако ќе извршите Засилено миење на мастило, контактирајте со службата за поддршка на Epson.

Белешка:

Може да извршите **Засилено миење на мастило** и преку двигателот за печатачот.

Windows

Кликнете **Засилено миење на мастило** во картичката **Одржување**

Mac OS

Мени Apple > **Системски претпочитани вредности** > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати факс**) > Epson (XXXX) > **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја услужната програма за печатачот** > **Силно пуштање мастило**

Поврзани информации

➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 108

Спречување на затнувањето на прскалките

Секогаш користете го копчето за вклучување кога го вклучувате и исклучувате печатачот.

Проверете дали светлото за напојување е исклучено пред да го откачите кабелот за напојување.

И самото мастило може да се исуши ако не е покриено. Исто како што ставате капаче на хемиско или мастилно пенкало за да не се исуши, уверете се дека главата за печатење е соодветно покриена за да спречите сушење на мастилото.

Кога кабелот за напојување ќе се откачи или кога ќе дојде до прекин на електричното напојување додека печатачот работи, главата за печатење може да не се покрие соодветно. Ако се остави во таква положба, главата за печатење ќе се исуши и прскалките (излезите за мастило) ќе се затнат.

Во тој случај, вклучете го и исклучете го печатачот што е можно побрзо, за да се покрие главата за печатење.

Порамнување на главата за печатење

Ако забележите непорамнетост или вертикални линии или заматени слики, порамнете ја главата за печатење.

1. Изберете **Одржување** на контролната табла на печатачот.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Порамнување на главата за печатење**.

3. Изберете едно од менијата за порамнување.

Вертикалните линии не се порамнети или отпечатениот материјал изгледа заматено: изберете **Верт. порамн..**

Се јавуваат хоризонтални пруги во редовни интервали: изберете **Хоризонтално порамнување**.

4. Следете ги инструкциите на екранот.

Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога површината на отпечатениот материјал е вертикално замачкана)

Кога отпечатените примероци се замачкани или изгребани, исчистете го валјакот во печатачот. Потребно ви е следново за да ги извршите постапките од чекор 4.

тенко стапче

добро исцедена влажна газа или крпа

1. Изберете **Одржување** од контролната табла на печатачот.


За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.


2. Изберете **Чис. на вод. за ха..**

3. Следете ги инструкциите на екранот за да ја исчистите патеката на хартијата.

Повторувајте ја оваа постапка додека хартијата веќе не е замачкана со мастило. Ако по повеќекратно чистење хартијата и понатаму се валка со мастило, одете на следниот чекор.


4. Завиткајте добро исцедена влажна газа или крпа околу врвот на тенкото стапче.




5. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .

6. Извадете го кабелот за напојување и исклучете го.

7. Извлечете ја излезната фиока.



8. Користете го стапчето што го подготвивте во чекор 4 за да ги избришете двата бели валјаци додека ги ротираете.




Важно:


Не користете хартиени салфети за чистење на внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење може да се затнат со влакненца.

9. Поврзете го кабелот за напојување.


Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога задниот дел на отпечатениот материјал е извалкан)

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .

2. Затворете го капакот за документи ако е отворен.
3. Отворајте го скенерот со двете раце додека да се фиксира.




4. Користете чепкалка за уши за да го избришете мастилото од деловите во внатрешноста на печатачот прикажани на следнава илустрација.




! **Важно:**

- ❑ Не користете хартиени салфети за чистење на внатрешноста на печатачот. Прскалките на главата за печатење може да се затнат со влакненца.
- ❑ Не допирајте го делот прикажан на следнава илустрација. Така може да предизвикате дефект.




5. Затворете го скенерот.



Белешка:

Скенерот е дизајниран да се затвора бавно и со мал отпор заради заштита од заглавување на прстите. Продолжете да го затворате дури и ако почувствувате мал отпор.

6. Затворете го заштитникот на внесувачот на хартија.




Чистење на Стакло на скенерот

Кога копиите или скенираните слики се замачкани, исчистете го стакло на скенерот.

! **Важно:**

Никогаш не употребувајте алкохол или разредувач за чистење на печатачот. Тие хемикалии може да го оштетат печатачот.

1. Отворете го капакот за документи.



2. Користете мека и сува крпа за чистење за да ја исчистите површината на стакло на скенерот.

! **Важно:**

- Ако стаклената површина е измачкана со маст или некој друг материјал што тешко се отстранува, земете мала количина на средство за чистење на стакло и мека крпа и отстранете ја нечистотијата. Избришете ја сета преостаната течност.
- Не притискајте ја стаклената површина пресилно.
- Внимавајте да не ја изгребете или оштетите површината на стаклото. Оштетена стаклена површина може да го намали квалитетот на скенирањето.

Чистење на просирната фолија

Ако отпечатениот примерок не се подобрува откако ќе ја порамните главата за печатење или ќе ја исчистите патеката на хартијата, можеби просирната фолија во внатрешноста на печатачот е замачкана.


Потребни работи:


- Чепкалки за уши (неколку)
- Вода со неколку капки детергент (2 до 3 капки детергент во 1/4 шолја вода од чешма)
- Светло за проверки на замачкувања



Важно:


Не користете друго средство за чистење освен вода со неколку капки детергент.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Затворете го капакот за документи ако е отворен.
3. Отворајте го скенерот со двете раце додека да се фиксира.



4. Проверете дали просирната фолија е замачкана. Може лесно да ги видите замачкувањата ако користите светилка.

Ако има замачкувања (како на пример траги од прсти или маст) на просирната фолија (А), одете на следниот чекор.



A: просирна фолија

B: шина




Важно:

Внимавајте да не ја допрете шината (B). Ако ја допрете, можеби нема да можете да печатите. Не бришете ја маста од шината затоа што е потребна за функционирање.

5. Навлажнете чепкалка за уши со водата со неколку капки детергент, но внимавајте да не капе вода од неа и избришете го замачканиот дел.

Внимавајте да не го допрете мастилото што се залепило во внатрешноста на печатачот.



Важно:

Нежно избришете го замачканиот дел. Ако притиснете премногу силно на фолијата со чепкалката за уши, пружините на фолијата може да се изместат и да се оштети печатачот.

6. Користете нова, сува чепкалка за уши за да ја избришете фолијата.




Важно:

Не оставајте влакна на фолијата.

Белешка:

Често менувајте ја чепкалката за уши со нова за да не се прошири замачкувањето.


7. Повторувајте ги чекорите 5 и 6 додека да ги исчистите замачкувањата од фолијата.
8. Визуелно проверете дали има замачкувања на фолијата.
9. Затворете го скенерот.



Белешка:

Скенерот е дизајниран да се затвора бавно и со мал отпор заради заштита од заглавување на прстите. Продолжете да го затворате дури и ако почувствувате мал отпор.

10. Затворете го заштитникот на внесувачот на хартија.



Опции на менито за Одржување

Изберете **Одржување** на контролната табла на печатачот.

Проверка на прскалката на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да проверите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Печатачот печати образец за проверка на прскалки.

Чистење на главата за печатење:

Изберете ја оваа функција за да ги исчистите затнатите прскалки во главата за печатење.

Засилено миеење на мастило:

Алатката **Засилено миеење на мастило** овозможува замена на сето мастило во цевките за мастило.

Порамнување на главата за печатење:

Верт. порамн.:

Изберете ја оваа функција ако исписите изгледаат матно или текстот и линиите не се порамнети.

Хоризонтално порамнување:

Изберете ја оваа функција ако редовно се појавуваат хоризонтални ленти на исписите.



Наполни мастило:

Изберете ја оваа функција за да го ресетирате нивото на мастило до 100 % кога го полните резервоарот со мастило.

Поставка за Ниво на мастилото:

Изберете ја оваа функција за да го поставите нивото на мастило според реалното преостанато мастило.

Преостанат капацитет на Кутијата за одрж.:

Го прикажува приближниот работен век на кутијата за одржување. Кога ќе се прикаже , кутијата за одржување е речиси полна. Кога ќе се прикаже , кутијата за одржување е полна.

Чис. на вод. за ха.:


Изберете ја оваа функција ако има дамки од мастило на внатрешните валјаци. Печатачот внесува хартија за да ги исчисти внатрешните валјаци.

Поврзани информации

- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 108
- ➔ „Извршување Интензивно чистење“ на страница 110
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 112
- ➔ „Дополнување на резервоарот за мастило“ на страница 195
- ➔ „Замена на кутијата за одржување“ на страница 201
- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога површината на отпечатениот материјал е вертикално замачкана)“ на страница 113
- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога задниот дел на отпечатениот материјал е извалкан)“ на страница 114


Чистење на печатачот

Ако компонентите и куќиштето се валкани или правливи, исклучете го печатачот и исчистете ги со мека, чиста крпа, навлажнета со вода. Ако не може да ја отстраните нечистотијата, додајте мало количество благ детергент на влажната крпа.



! **Важно:**

- Внимавајте да не навлезе вода во механизмот на печатачот или во електричните компоненти. Во спротивно, печатачот може да се оштети.
- Никогаш не користете алкохол или разредувач на боја за да ги чистите компонентите и куќиштето. Овие хемикалии може да ги оштетат.
- Не допирајте ги деловите прикажани во следнава илустрација. Така може да предизвикате дефект.



Чистење истурено мастило

Ако се истури мастило, исчистете го на следниов начин.

- Ако мастилото се залепи во областа околу резервоарот, избришете го со користење на чиста крпа или чепкалка за уши.
- Ако се истури мастилото на работната маса или на подот, веднаш избришете го. Кога мастилото ќе се засуши ќе биде тешко да го отстраните размачканото. За да спречите размачканото да се прошири, исчистете го мастилото со сува крпа и избришете го со влажна крпа.
- Ако мастилото дојде во контакт со вашите раце, измијте ги со вода и сапун.

Во вакви ситуации

При замена на компјутер.	124
Штедење енергија.	124
Оневозможување на вашата Wi-Fi врска.	124
Одделно инсталирање на апликациите.	125
Ресетирање на мрежната врска.	128
Директно поврзување паметен уред и печатач (Wi-Fi Direct).	140
Додавање или менување на врската на печатачот.	144
Превезување и складирање на печатачот.	147

При замена на компјутер

Треба да ги инсталирате двигателот за печатачот и другиот софтвер на новиот компјутер.

Одете на следнава веб-локација и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување. Следете ги инструкциите на екранот.

<https://epson.sn>

Штедење енергија

Печатачот влегува во режим на спиење или се исклучува автоматски ако не се вршат дејства одреден период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Имајте ја предвид животната средина пред да извршите каква било промена.

1. Изберете **Поставки** на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

2. Изберете **Осн поставки**.

3. Направете нешто од следново.

Изберете **Тајмер за спиење** или **Поставки за искл. > Искл. напојување ако е неактивно** или **Искл. напој. ако е искл. од приклучок**.

Изберете **Тајмер за спиење** или **Тајмер за исклучување**.

Белешка:


*Вашиот производ може да ја има функцијата **Поставки за искл.** или функцијата **Тајмер за исклучување**, во зависност од местото на купување.*

4. Изберете ја поставката.


Оневозможување на вашата Wi-Fi врска

Ако сте имале навика да користите Wi-Fi (безжична LAN), но веќе немате потреба да го правите тоа поради промена на режимот за поврзување итн., може да ја оневозможите вашата Wi-Fi врска.

Со отстранување на непотребните Wi-Fi сигнали, може да го намалите и оптоварувањето на струјата при мирување.

1. Изберете  на почетниот екран на печатачот.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲▼◀▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi (Препорачано)**.
3. Изберете **Промени поставки**.
4. Изберете **Други**.
5. Изберете **Исклучи Wi-Fi**.

Следете ги инструкциите на екранот.

Одделно инсталирање на апликациите


Поврзете го вашиот компјутер на мрежата и инсталирајте ја последната верзија на апликациите од веб-локацијата. Најавете се на вашиот компјутер како администратор. Внесете ја администраторската лозинка ако компјутерот ви ја побара.


Белешка:

- Кога преинсталирате апликација, потребно е прво да ја деинсталирате.
- Може да ги преземете најновите апликации од веб-локацијата на Epson.
<http://www.epson.com>
- Ако користите оперативни системи Windows Server, не може да користите Epson Software Updater. Преземете ги најновите апликации од веб-локацијата на Epson.

1. Погрижете се печатачот и компјутерот да бидат достапни за комуникација и печатачот да биде поврзан на интернет.

2. Стартувајте ја Epson Software Updater.
Сликата од екранот е пример од Windows.



3. За Windows, изберете печатач и кликнете на  за да ги пребарате најновите достапни апликации.
4. Изберете ги ставките коишто сакате да ги инсталирате или да ги ажурирате и кликнете на копчето за инсталирање.



Важно:

Не вадете го кабелот од печатачот и не исклучувајте го додека не заврши ажурирањето.
Тоа може да предизвика дефект на печатачот.

Поврзани информации

➔ „Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater)“ на страница 231

Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Windows


Може да проверите дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson на вашиот компјутер со користење на еден од следниве методи.

- Windows 11

Кликнете на копчето за стартување, а потоа изберете **Поставки > Bluetooth и уреди > Печатачи и скенери**, па кликнете **Отпечати својства на сервер** под **Поврзани поставки**.

- ❑ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2


Изберете **Контролен панел > Преглед на уреди и печатачи (Печатачи, Печатачи и факсови)** во **Хардвер и звук**, кликнете на иконата за печатач, па кликнете **Отпечати својства на сервер** во горниот дел од прозорецот.



- ❑ Windows Server 2008

Кликнете со десното копче на папката **Печатачи** и кликнете на **Изврши како администратор > Својства на серверот**.

Кликнете на картичката **Двигатели**. Ако името на печатачот е прикажано во списокот, тоа значи дека на компјутерот е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson.




Поврзани информации

➔ [„Одделно инсталирање на апликациите“ на страница 125](#)

Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Mac OS

Може да проверите дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson на вашиот компјутер со користење на еден од следниве методи.

Изберете **Системски претпочитани вредности** (или **Системски поставки**) од менито Apple > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете на **Опции и производи**, па ако картичките **Опции** и **Услужна програма** се прикажани во прозорецот, тоа значи дека на компјутерот е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson.



Поврзани информации

➔ [„Одделно инсталирање на апликациите“ на страница 125](#)

Ресетирање на мрежната врска

Мрежата на печатачот треба да се конфигурира во следниве случаи.

- Кога користите печатач со мрежна врска
- Кога вашата мрежна околина е променета
- Кога го менувате безжичниот насочувач
- При менување на начинот на поврзување со компјутерот

Одредување поставки за поврзување со компјутерот

Програмата за инсталирање може да ја стартувате на еден од следниве начини.

Поставување од веб-локацијата

Одете на следнава веб-локација и внесете го името на производот. Одете во **Поставување** и започнете со поставување.

<https://epson.sn>

▶ Може да ја гледате постапката и во Пр. за веб-видео. Пристапете до следнава веб-страница.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7354>

Поставување со користење на софтверскиот диск

Ако вашиот печатач бил доставен со софтверски диск, а вие користите компјутер со Windows со диск единица, вметнете го дискот во компјутерот и потоа следете ги инструкциите на екранот.

Одредување поставки за поврзување со паметниот уред

Може да го користите печатачот од паметниот уред преку безжичен насочувач кога ќе го поврзете печатачот со истата мрежа како и безжичниот насочувач.

За да поставите нова врска, пристапете до следнава веб-страница од паметниот уред што сакате да го поврзете со печатачот. Внесете го името на производот, одете на Поставување, а потоа започнете со поставување.

<https://epson.sn>

▶ Може да ја гледате постапката во Пр. за веб-видео. Пристапете до следнава веб-страница.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=VC00006>

Белешка:

Ако веќе сте ја поставиле врската помеѓу вашиот паметен уред и печатачот, но треба повторно да ја конфигурирате, тоа можете да го направите од апликација како што е Epson Smart Panel.

Одредување поставки за Wi-Fi од контролната табла

Ако не користите компјутер или паметен уред за да ја поставите врската за печатачот, тоа можете да го направите на контролниот панел.

Може да одредите мрежни поставки од контролната табла на печатачот на неколку начини. Изберете начин на поврзување според околината и условите.

Ако ги знаете SSID и лозинката за вашиот безжичен насочувач, можете да ги поставите рачно.

Поврзани информации


- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка“ на страница 129
- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS)“ на страница 131
- ➔ „Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)“ на страница 132

Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка

Може да поставите Wi-Fi мрежа со внесување на информациите потребни за поврзување со безжичен рутер од контролната табла на печатачот. За да извршите поставување со овој метод, ќе ви требаат SSID и лозинка за безжичен рутер.


Белешка:

Ако користите безжичен рутер со неговите стандардни поставки, SSID и лозинката се запишани на етикетата. Ако не ги знаете SSID и лозинката, погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот рутер.



1. Изберете  на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi (Препорачано)**.
3. Притиснете го копчето ОК за да се прикаже следниот екран.
Ако мрежната врска е веќе поставена, се прикажуваат деталите за врската. Изберете **Промени поставки** за да ги промените поставките.
4. Изберете **Волшебник за поставување на Wi-Fi**.
5. Следете ги инструкциите на екранот за да изберете SSID, да ја внесете лозинката за безжичниот рутер и да го започнете поставувањето.
Ако сакате да го проверите статусот на мрежната врска за печатачот откако ќе заврши поставувањето, погледнете го линкот со поврзани информации подолу.

Белешка:

- ❑ Ако не ја знаете SSID, проверете дали е запишана на етикетата на безжичниот рутер. Ако го користите безжичниот рутер со неговите стандардни поставки, користете ја SSID запишана на етикетата. Ако не може да најдете информации, погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот рутер.
- ❑ Лозинката разликува големи и мали букви.
- ❑ Ако не ја знаете лозинката, проверете дали е запишана на етикетата на безжичниот рутер. На етикетата, лозинката може да биде запишана како „Network Key“, „Wireless Password“ итн. Ако го користите безжичниот рутер со неговите стандардни поставки, внесете ја лозинката запишана на етикетата.
- ❑ Ако не се прикажува онаа SSID на којашто сакате да се поврзете, одредете поставки за Wi-Fi користејќи софтвер или апликации на вашиот компјутер или паметен уред, како паметен телефон или таблет. За повеќе информации, внесете <https://epson.sn> во прелистувачот за да ја отворите веб-локацијата, внесете го името на производот и одете на „Поставување“.

Поврзани информации

- ➔ „Одредување поставки за поврзување со компјутерот“ на страница 128
- ➔ „Одредување поставки за поврзување со паметниот уред“ на страница 129
- ➔ „Проверување на статусот на мрежната врска на печатачот (извештај за мрежна врска)“ на страница 133

Одредување поставки за Wi-Fi со поставување копче за притискање (WPS)

Може автоматски да поставите Wi-Fi мрежа со притискање на копчето на безжичниот рутер. Ако следниве услови се исполнети, може да ја поставите на овој начин.


- ❑ Безжичниот рутер е компатибилен со WPS (Заштитено поставување Wi-Fi).
- ❑ Тековната Wi-Fi врска е воспоставена со притискање копче на безжичниот рутер.

Белешка:

Ако не може да го најдете копчето или ако го вршите поставувањето со софтвер, погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот насочувач.

1. Изберете  на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi (Препорачано)**.

3. Притиснете го копчето ОК.

Ако мрежната врска е веќе поставена, се прикажуваат деталите за врската. Изберете **Промени поставки** за да ги промените поставките.

4. Изберете **Поставка за копче за притискање (WPS)**.

5. Следете ги инструкциите на екранот.

Ако сакате да го проверите статусот на мрежната врска за печатачот откако ќе заврши поставувањето, погледнете го линкот со поврзани информации подолу.

Белешка:

Ако поврзувањето не успева, рестартирајте го безжичниот насочувач, поместете го поблизу до печатачот и обидете се повторно. Ако и понатаму не работи, отпечатете извештај за мрежната врска и проверете го решението.

Поврзани информации


➔ „Проверување на статусот на мрежната врска на печатачот (извештај за мрежна врска)“ на [страница 133](#)

Одредување поставки за Wi-Fi со поставување PIN-код (WPS)

Може автоматски да се поврзете со безжичен рутер користејќи PIN-код. Може да го користите овој метод за поставување ако безжичниот рутер поддржува WPS (Wi-Fi Protected Setup). Користете компјутер за да внесете PIN-код во безжичниот насочувач.

1. Изберете  на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi (Препорачано)**.

3. Притиснете го копчето ОК.

Ако мрежната врска е веќе поставена, се прикажуваат деталите за врската. Изберете **Промени поставки** за да ги промените поставките.

4. Изберете **Други > PIN шифра за пост. (WPS)**.

5. Следете ги инструкциите на екранот.

Ако сакате да го проверите статусот на мрежната врска за печатачот откако ќе заврши поставувањето, погледнете го линкот со поврзани информации подолу.

Белешка:

Погледнете ја документацијата испорачана со безжичниот насочувач за детали за внесување PIN-код.

Поврзани информации

➔ „Проверување на статусот на мрежната врска на печатачот (извештај за мрежна врска)“ на [страница 133](#)

Проверување на статусот на мрежната врска на печатачот (извештај за мрежна врска)

Може да отпечатите извештај за мрежна врска за да го проверите статусот меѓу печатачот и безжичниот насочувач.

1. Ставете хартија.
2. Изберете **Поставки** на почетниот екран.
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.
3. Изберете **Поставки за мрежа > Проверка на конекција**.
Започнува проверката на врската.
4. Следете ги упатствата на екранот на печатачот за да отпечатите извештај за мрежна врска.
Ако настанала грешка, проверете го извештајот за мрежна врска и следете ги отпечатените решенија.

Поврзани информации

➔ „Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на [страница 134](#)

Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција

Проверете ги пораките и кодовите за грешка на извештајот за мрежна конекција и следете ги решенијата.

The screenshot shows a network connection status report. At the top, it says "Check Network Connection". Below that, "Check Result" is "FAIL". The "Error code" is "(E-2)", which is circled in blue and labeled 'a'. Below the error code, there is a blue box containing the following text: "See the Network Status and check if the Network Name (SSID) is the SSID you want to connect. If the SSID is correct, make sure to enter the correct password and try again." This box is labeled 'b'. Below this, it says "If your problems persist, see your documentation for help and networking tips." The next section is "Checked Items", which lists several checks: "Wireless Network Name (SSID) Check" (FAIL), "Communication Mode Check" (Unchecked), "Security Mode Check" (Unchecked), "MAC Address Filtering Check" (Unchecked), "Security Key/Password Check" (Unchecked), "IP Address Check" (Unchecked), and "Detailed IP Setup Check" (Unchecked). The final section is "Network Status", which lists printer details: "Printer Name" (EPSON XXXXXX), "Printer Model" (XX-XXX Series), "IP Address" (169.254.137.8), "Subnet Mask" (255.255.0.0), "Default Gateway", "Network Name (SSID)" (EpsonNet), "Security" (None), "Signal Strength" (Poor), and "MAC Address" (F8:D0:27:40:C0:AC).

a. Код за грешка

b. Пораки на мрежна околина

Поврзани информации

- ➔ „E-1“ на страница 135
- ➔ „E-2, E-3, E-7“ на страница 135
- ➔ „E-5“ на страница 136
- ➔ „E-6“ на страница 136
- ➔ „E-8“ на страница 136
- ➔ „E-9“ на страница 137
- ➔ „E-10“ на страница 137
- ➔ „E-11“ на страница 138
- ➔ „E-12“ на страница 138
- ➔ „E-13“ на страница 139
- ➔ „Порака на мрежна околина“ на страница 140

E-1

Решенија:

- Погрижете се мрежниот разводник или другите мрежни уреди да бидат вклучени.
- Ако сакате да го поврзете печатачот со Wi-Fi, повторно направете ги поставките за Wi-Fi за печатачот, затоа што е деактивиран.

Поврзани информации

➔ „Одредување поставки за Wi-Fi од контролната табла“ на страница 129

E-2, E-3, E-7

Решенија:

- Проверете дали вашиот безжичен пренасочувач е вклучен.
- Потврдете дека вашиот компјутер или уред е правилно поврзан со безжичниот пренасочувач.
- Исклучете го безжичниот пренасочувач. Почекајте околу 10 секунди и вклучете го.
- Поставете го печатачот поблиску до вашиот безжичен пренасочувач и отстранете ги сите пречки помеѓу нив.
- Ако рачно сте влегле во SSID, проверете дали е правилна. Проверете ја SSID од делот **Network Status** за извештај за мрежна конекција.
- Ако безжичниот пренасочувач има повеќе SSID, изберете ја SSID што се прикажува. Кога SSID користи несообразна фреквенција, печатачот не ги прикажува.
- Ако користите поставување со копче за притискање за да воспоставите мрежна врска, уверете се дека вашиот безжичен пренасочувач поддржува WPS. Не може да користите поставување со копче за притискање ако вашиот безжичен пренасочувач не поддржува WPS.
- Проверете дали ги знаете вашата SSID и лозинката пред да се поврзете на безжичниот пренасочувач. Ако употребувате безжичен пренасочувач со неговите стандардни параметри, SSID и лозинката се наоѓаат на етикетата на безжичниот пренасочувач. Ако не ги знаете вашата SSID и лозинката, контактирајте со лицето што го поставило безжичниот пренасочувач или погледнете ја документацијата доставена со безжичниот пренасочувач.
- Ако сакате да се поврзете на SSID генерирана со користење на функцијата за врзување на паметен уред, проверете ги SSID и лозинката во документацијата испорачана со паметниот уред.
- Ако Wi-Fi конекцијата одненадеж се исклучи, проверете ги следниве ситуации. Ако се применливи некои од следниве ситуации, ресетирајте ги мрежните поставки така што ќе го преземете и ќе го активирате софтверот од следната интернет страница.

<https://epson.sn> > **Поставување**

- Додаден е друг паметен уред на мрежата со користење на поставката за копчето за притискање.
- Wi-Fi мрежата е поставена со користење на кој било метод различен од поставката на копчето за притискање.

Поврзани информации

➔ „Ресетирање на мрежната врска“ на страница 128

➔ „Одредување поставки за Wi-Fi од контролната табла“ на страница 129

E-5

Решенија:

- Проверете дали типот на безбедност на безжичниот пренасочувач е поставен на некој од следниве. Ако е поставен на нешто друго, променете го типот на безбедност на безжичниот пренасочувач.
 - WEP-64 bit (40 bit)
 - WEP-128 bit (104 bit)
 - WPA PSK (TKIP/AES)*
 - WPA2 PSK (TKIP/AES)*
 - WPA3-SAE (AES)

* WPA PSK исто така е познат како WPA-Приватен. WPA2 PSK исто така е познат како WPA2-Приватен.

- Исклучете го безжичниот пренасочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Повторно одредете ги мрежните поставки на печатачот.

E-6

Решенија:

- Проверете дали е оневозможено филтрирање на MAC-адреси. Ако е овозможено, регистрирајте ја MAC-адресата на печатачот за да не се филтрира. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот пренасочувач за детали. Може да ја проверите MAC-адресата на печатачот од делот **Network Status** на извештајот за мрежна врска.
- Ако вашиот безжичен пренасочувач користи споделена автентикација со WEP-безбедност, проверете дали клучот за автентикација и индексот се точни.
- Ако бројот на уреди што може да се поврзат на безжичниот пренасочувач е помал од бројот на мрежните уреди што сакате да ги поврзете, направете поставки на безжичниот пренасочувач за да се зголеми бројот на уреди што може да се поврзат. Погледнете ја документацијата доставена со безжичниот пренасочувач за да одредите поставки.
- Исклучете го безжичниот пренасочувач. Почекајте околу 10 секунди и вклучете го.
- Повторно одредете мрежни поставки на печатачот.

Поврзани информации

➔ „Одредување поставки за поврзување со компјутерот“ на страница 128

E-8

Решенија:

- Ако DHCP на безжичниот пренасочувач е овозможено, поставете ги поставките за TCP/IP на печатачот на Автоматски.

- Ако поставката „Добиј IP адреса“ на печатачот е поставена на Рачно, IP адресата што рачно сте ја поставиле е неважечка поради тоа што е надвор од опсег (на пример: 0.0.0.0). Поставете важечка IP-адреса од контролниот панел на печатачот.
- Исклучете го безжичниот пренасочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Повторно одредете ги мрежните поставки на печатачот.

Поврзани информации

➔ „Поставување на статична IP-адреса за печатачот“ на страница 146

E-9

Решенија:

Проверете го следново.

- Уредите се вклучени.
- Можете да пристапите до интернет и други компјутери или мрежни уреди на истата мрежа од уредите што сакате да ги поврзете со печатачот.

Ако сè уште не се поврзува вашиот печатач и мрежните уреди откако ќе ги потврдите нештата погоре, обидете се со следново.

- Исклучете го безжичниот пренасочувач. Почекајте околу 10 секунди, па потоа вклучете го.
- Направете мрежни поставки на компјутерот кој е на истата мрежа како и печатачот користејќи го инсталаторот. Може да го преземете од следната веб-страница.

<https://epson.sn> > Поставување

Ако продолжи да се појавува проблемот, проверете ја IP-адресата на печатачот наведена во извештајот за мрежната врска и контактирајте го производителот на пренасочувачот.

Поврзани информации

➔ „Одредување поставки за поврзување со компјутерот“ на страница 128

E-10

Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP-адреса, подмрежна маска и стандардна капија) се точни ако сте поставиле „Добиј IP-адреса“ на печатачот на „Рачно“.

Ресетирајте ги мрежните адреси ако се неточни. IP-адресата, подмрежната маска и стандардната капија може да ги проверите во делот **Network Status** од извештајот за мрежната врска.

Ако е овозможено DHCP, променете ја поставката „Добиј IP-адреса“ на печатачот на „Автоматски“. Ако сакате рачно да ја поставите IP-адресата, проверете ја IP-адресата на печатачот во делот **Network Status** од извештајот за мрежната врска, па изберете „Рачно“ на екранот за мрежни поставки. Поставете ја подмрежната маска на [255.255.255.0].

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди откако ќе го потврдите горенаведеното, обидете се со следново.

- Исклучете го безжичниот пренасочувач. Почекајте околу 10 секунди и вклучете го.
- Направете мрежни поставки на компјутерот којшто е на иста мрежа како и печатачот со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница.

<https://epson.sn> > **Поставување**

Поврзани информации

➔ „Поставување на статична IP-адреса за печатачот“ на страница 146

E-11

Решенија:

Проверете го следново.

- Адресата на стандардната капија е точна ако ја одредите поставката за поставување TCP/IP на печатачот на „Рачно“.
- Уредот којшто е поставен како стандарден излез е вклучен.

Поставете ја точната адреса на стандарден излез. Може да ја проверите адресата на стандардниот излез од делот **Network Status** од извештајот за мрежна конекција.

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди откако ќе го потврдите горенаведеното, обидете се со следново.

- Исклучете го безжичниот пренасочувач. Почекајте околу 10 секунди и вклучете го.
- Направете мрежни поставки на компјутерот којшто е на иста мрежа како и печатачот со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница.

<https://epson.sn> > **Поставување**

Поврзани информации

➔ „Поставување на статична IP-адреса за печатачот“ на страница 146

E-12

Решенија:

Проверете го следново.

- Другите уреди на мрежата се вклучени.
- Мрежните адреси (IP адреса, маска на подмрежа и стандарден излез) се точни ако ги внесувате рачно.
- Мрежните адреси за други уреди (маска на подмрежа и стандарден излез) се исти.
- Адресата IP не пречи на другите уреди.

Ако и понатаму не се поврзе на печатачот и на мрежните уреди откако ќе го потврдите горенаведеното, обидете се со следново.

- Исклучете го безжичниот пренасочувач. Почекајте околу 10 секунди и вклучете го.
- Повторно направете ги мрежните поставки со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница.
<https://epson.sn> > **Поставување**
- Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен пренасочувач што користи WEP-безбедносен тип. Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Поставување на статична IP-адреса за печатачот“ на страница 146
- ➔ „Одредување поставки за поврзување со компјутерот“ на страница 128

E-13

Решенија:

Проверете го следново.

- Мрежните уреди, како што се безжичниот пренасочувач, средиштето и насочувачот, се вклучени.
- Поставката за TCP/IP за мрежните уреди не е поставена рачно. (Ако поставувањето TCP/IP за печатачот е поставено автоматски додека поставувањето TCP/IP за другите мрежни уреди е направено рачно, мрежата на печатачот може да се разликува од мрежата за другите уреди.)

Ако сè уште не функционира по проверката на горенаведеното, обидете се со следново.

- Исклучете го безжичниот пренасочувач. Почекајте околу 10 секунди и вклучете го.
- Направете мрежни поставки на компјутерот којшто е на иста мрежа како и печатачот со користење на датотеката за инсталација. Може да ја активирате од следнава интернет страница.
<https://epson.sn> > **Поставување**
- Можете да регистрирате неколку лозинки на безжичен пренасочувач што користи WEP-безбедносен тип. Ако регистрирате неколку лозинки, проверете дали првата регистрирана лозинка е поставена на печатачот.

Поврзани информации

- ➔ „Поставување на статична IP-адреса за печатачот“ на страница 146
- ➔ „Одредување поставки за поврзување со компјутерот“ на страница 128

Порака на мрежна околина


Порака	Решение
The Wi-Fi environment needs to be improved. Turn the wireless router off and then turn it on. If the connection does not improve, see the documentation for the wireless router.	По приближувањето на печатачот поблиску до безжичниот насочувач и отстранувањето на секакви пречки помеѓу нив, исклучете го безжичниот насочувач. Почекајте околу 10 секунди и вклучете го. Ако сè уште не се поврзува, погледнете ја документацијата доставена со безжичниот насочувач.
*No more devices can be connected. Disconnect one of the connected devices if you want to add another one.	Компјутерот и паметните уреди што може да се поврзат истовремено, поврзани се целосно во врската Wi-Fi Direct (едноставна AP). За да додадете друг компјутер или паметен уред, најпрво прекинете ја врската со еден од поврзаните уреди или поврзете го со другата мрежа. Може да го потврдите бројот на безжични уреди коишто може да бидат поврзани истовремено, како и бројот на поврзани уреди проверувајќи ги листот за статусот на мрежата или контролната табла на печатачот.
The same SSID as Wi-Fi Direct exists in the environment. Change the Wi-Fi Direct SSID if you cannot connect a smart device to the printer.	На контролната табла на печатачот, одете на екранот Wi-Fi Direct Setup и изберете го менито за менување на поставката. Може да го смените името на мрежата што следува по DIRECT-XX-. Внесете до 22 знаци.

Директно поврзување паметен уред и печатач (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct (едноставна AP) ви овозможува да поврзете паметен уред директно со печатачот без безжичен рутер и да печатите од паметниот уред.

За Wi-Fi Direct

Користете го овој метод на поврзување кога не користите Wi-Fi во домашни услови или во канцеларија или кога сакате директно да ги поврзете печатачот и компјутерот или паметниот уред. Во овој режим, печатачот има улога на безжичен рутер и може да ги поврзете уредите со печатачот без да треба да користите стандарден безжичен рутер. Меѓутоа, уредите што се директно поврзани со печатачот, не може меѓусебно да комуницираат преку печатачот.



Печатачот може да биде поврзан со Wi-Fi и Wi-Fi Direct (едноставна AP) врска во исто време. Меѓутоа, ако стартувате мрежна врска во Wi-Fi Direct (едноставна AP) врска кога печатачот е поврзан преку Wi-Fi, Wi-Fi е привремено исклучена.

Поврзување со уреди со користење на Wi-Fi Direct

Овој метод ви овозможува да го поврзете печатачот директно со уредите, без безжичен пренасочувач.


Белешка:

За корисниците на уреди со iOS или Android, погодно е поставувањето да се изврши од Epson Smart Panel.

Потребно е само еднаш да ги одредите овие поставки за печатачот и за уредот што сакате да го поврзете. Нема да треба повторно да ги одредувате овие поставки, освен ако оневозможите Wi-Fi Direct или ако ги вратите мрежните поставки на стандардните.


1. Изберете  на почетниот екран.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.



2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
3. Притиснете го копчето ОК.
4. Изберете **Други методи**.
5. Изберете **Други OS уреди**.

6. На екранот за Wi-Fi на уредот, изберете ја SSID прикажана на контролната табла на печатачот, а потоа внесете ја лозинката.



7. Од екранот на апликацијата за печатење за уредот, изберете го печатачот со кој сакате да се поврзете.

8. На контролната табла на печатачот, изберете **Свршено**.

За уреди што биле претходно поврзани со печатачот, изберете го името на мрежата (SSID) на екранот за Wi-Fi на уредот за да извршите повторно поврзување.



Белешка:

Ако користите уред со iOS, може да го поврзете и со скенирање на QR-кодот со стандардната камера на iOS. Отворете го линкот подолу <https://epson.sn>.

Прекинување Wi-Fi Direct (едноставна AP) врска

Белешка:

Кога е оневозможена Wi-Fi Direct (едноставна AP) врска, се прекинува врска со сите компјутери и паметни уреди поврзани со печатачот во Wi-Fi Direct (едноставна AP) врска. Ако сакате да ја прекинете врска со одреден уред, прекинете ја од уредот наместо од печатачот.

1. Изберете  на почетниот екран на печатачот.
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Wi-Fi Direct**.
Се прикажуваат информациите за Wi-Fi Direct.
3. Изберете **Започни со поставување**.
4. Изберете .
5. Изберете **Деактивирај Wi-Fi Direct**.
6. Следете ги инструкциите на екранот.

Поврзани информации

➔ [„Менување на поставките за Wi-Fi Direct \(едноставна AP\) како на пр. SSID“ на страница 143](#)

Менување на поставките за Wi-Fi Direct (едноставна AP) како на пр. SSID

Кога е овозможена врска Wi-Fi Direct (едноставна AP), може да ги менувате поставките од

 > **Wi-Fi Direct** > **Започни со поставување** > , а потоа се прикажуваат следниве ставки од менито.

Промени име на мрежа

Сменете го името на мрежата (SSID) на Wi-Fi Direct (Едноставен AP) што се користи за поврзување со печатачот, со име по ваш избор. Може да го поставите името на мрежата (SSID) во знаци ASCII што се прикажуваат на софтверската тастатура на контролната табла. Може да внесете до 22 знаци.

Кога го менувате името на мрежата (SSID), се прекинува врска со сите поврзани уреди. Користете го новото име на мрежата (SSID) ако сакате повторно да го поврзете уредот.

Промени лозинка

Сменете ја лозинката за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) со сопствена лозинка за поврзување со печатачот. Може да ја поставите лозинката во знаци ASCII што се прикажуваат на софтверската тастатура на контролната табла. Може да внесете од 8 до 22 знаци.

Кога ја менувате лозинката, се прекинува врска со сите поврзани уреди. Користете ја новата лозинка ако сакате повторно да го поврзете уредот.

Деактивирај Wi-Fi Direct

Оневозможете ги поставките за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) за печатачот. Кога ја оневозможувате врската Wi-Fi Direct (Едноставен AP), се прекинува врската со сите уреди поврзани со печатачот.

Врати стандардни поставки

Вратете ги сите поставки за Wi-Fi Direct (Едноставен AP) на нивните стандардни вредности.


Информациите за врската Wi-Fi Direct (Едноставен AP) на паметниот уред зачувани во печатачот се бришат.

Додавање или менување на врската на печатачот


За да поставите печатач на повеќе компјутери

Иако неколку компјутери може да се поврзат на истиот безжичен насочувач, на секој компјутер може да му се додели различна SSID.

Ако со SSID доделени од безжичниот насочувач не се постапува како со иста мрежа, тогаш секој компјутер ефективно се поврзува со различна мрежа. Кога ќе започнете да го поставувате печатачот од компјутерот А, печатачот се додава на истата мрежа како и компјутерот А дозволувајќи му на компјутерот А да печати од него.



Дополнително, ако започнете да го поставувате печатачот од компјутерот Б во конфигурацијата прикажана погоре, печатачот се поставува на мрежата на компјутерот Б дозволувајќи му на компјутерот Б да печати, но не и на компјутерот А.



За да спречите да се случи тоа, кога сакате да поставите вмрежен печатач од втор компјутер, стартувајте ја датотеката за инсталација на компјутерот поврзан со истата мрежа како и печатачот. Ако печатачот се наоѓа на истата мрежа, печатачот нема повторно да се конфигурира за мрежата и ќе го постави печатачот подготвен за употреба.

Менување на врската од Wi-Fi во USB

Следете ги чекорите подолу ако Wi-Fi што го користите е нестабилен или ако сакате да се префрлите на постабилна USB-врска.


1. Поврзете го печатачот на компјутер со користење на USB-кабел.
2. Изберете печатач што не е означен (XXXXX) при печатење со користење на USB-врска.

Името на вашиот печатач или „Network“ се прикажува во XXXXX во зависност од верзијата на оперативниот систем.

Пример за Windows 11



Пример за Windows 10



Поставување на статична IP-адреса за печатачот

Овој дел опишува како да ги одредите поставките од контролниот панел на печатачот.

1. Изберете **Поставки** на почетниот екран на печатачот.
2. Изберете **Поставки за мрежа > Напредно > TCP/IP**.
3. Изберете **Добиј IP Адреса**, а потоа изберете **Рачно**.
4. Внесете ја IP-адресата.

Фокусот се преместува до предниот или задниот сегмент одвоени со точка ако изберете ◀ и ▶.

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.

5. Поставете ги **Маска на подмрежа** и **Стандарден излез**.

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.



Важно:

Ако комбинацијата од IP адреса, Маска на подмрежа и Стандарден излез е неточна, не можете да продолжите со поставките. Погрижете се да нема грешка во ставката.

6. Внесете ја IP-адресата за примарниот DNS-сервер.

Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.

Белешка:

*Кога ќе изберете **Автоматски** за поставки за IP-адреса, може да изберете поставки за DNS-сервер од **Рачно** или **Автоматски**. Ако не може автоматски да ја добиете адресата за DNS-сервер, изберете **Рачно** и внесете ја адресата за DNS-сервер. Потоа, директно внесете ја адресата за секундарниот DNS-сервер. Ако изберете **Автоматски**, одете на чекор 8.*

7. Внесете ја IP-адресата за секундарниот DNS-сервер.


Потврдете ја вредноста прикажана на претходниот екран.

8. Изберете **Започни со поставување**.

Превезување и складирање на печатачот

Кога треба да го складираате или да го превезете печатачот при преселба или поправки, следете ги чекорите подолу за да го спакувате.

📺 Може да ја гледате постапката и во Пр. за веб-видео. Пристапете до следнава веб-страница.
<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7157>

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Уверете се дека светлото за напојување е изгаснато, а потоа извадете го кабелот за напојување.

 **Важно:**

Откачете го кабелот за напојување кога е изгаснато светлото за напојување. Во спротивно, главата за печатење нема да се врати во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.

3. Извадете ги сите кабли како што се кабелот за напојување и USB-кабелот.
4. Извадете ја сета хартија од печатачот.
5. Внимавајте да нема оригинали во печатачот.
6. Отворете го скенерот.


 **Внимание:**

Внимавајте да не ви се заглават дланките или прстите кога го отворате или затворате скенерот. Во спротивно, може да се повредите.


7. Поставете ја бравата за превезување во заклучената положба (превезување).

Бравата за превезување го запира доводот на мастило за да спречи протекување на мастилото при превезување и складирање.


Ако главата за печатење не е во положбата прикажана подолу, поместете ја рачно.




8. Прицврстете ја главата за печатење за куќиштето со лента.



9. Внимавајте добро да го затворите капачето за резервоарот за мастило.




10. Добро затворете го капакот за резервоарот за мастило.




11. Затворете го скенерот.


Скенерот е дизајниран да се затвора бавно и со мал отпор заради заштита од заглавување на прстите. Продолжете да го затворате дури и ако почувствувате мал отпор.



12. Затворете го заштитникот на внесувачот на хартија.




13. Подгответе се да го спакувате печатачот како што е прикажано подолу.




14. Ставете го печатачот во приложената пластична кеса за превезување и затворете ја.

15. Спакувајте го печатачот во кутијата, користејќи ги заштитните материјали.




! **Важно:**

- Кога го носите печатачот, подигнете го во стабилна положба. Подигнувањето на печатачот во нестабилна положба може да доведе до повреда.
- Кога го кривате печатачот, ставете ги рацете на положбите прикажани подолу. Не држете го печатачот за предната и задната страна.



! **Важно:**

- ❑ Кога складирате или превезувате шише со мастило, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворате капачето и преземете мерки да не протекнува мастило кога го превезувате шишето, на пример кога го ставате шишето во торба.



- ❑ Не ставајте отворени шишиња со мастило во кутијата со печатачот.



Следниот пат кога ќе го користите печатачот, задолжително извадете ја лентата што ја прицврстува главата за печатење и поставете ја бравата за превезување во отклучена положба (печатење). Ако квалитетот на печатењето е намален следниот пат кога ќе печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.

Поврзани информации

- ➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 108
- ➔ „Порамнување на главата за печатење“ на страница 112

Решавање проблеми

Не може да печати или скенира.	153
Низок квалитет на печатењето, копирањето и скенирањето.	165
Не може да се избере тип на хартија или извор на хартија во двигателот за печатачот.	188
Се прикажува порака на LCD-екранот.	188
Хартијата се заглавува.	190
Време е да дополните мастило.	193
Време е да ја замените кутијата за одржување.	201
Време е да ги замените валјациите за земање хартија.	202
Не може соодветно да се ракува со печатачот.	207
Ако не можете да избришете грешка поради заглавена хартија или поради снемвање хартија.	213
Проблемот не се решава.	220

Не може да печати или скенира

Решавање проблеми

Прочитајте го овој дел ако не можете да печатите или скенирате како што се очекува или ако има проблеми при печатење. Погледнете го следново за решенија за некои вообичаени проблеми.

■ Дали е вклучен печатачот?

Решенија

- Осигурајте се дека е вклучен печатачот.
- Осигурајте се дека кабелот за напојување е правилно поврзан.
- ➔ „Печатачот не се вклучува“ на страница 207
- ➔ „Проблемот не се решава“ на страница 220

■ Дали има заглавена хартија во печатачот?

Решенија

Ако има заглавена хартија во печатачот, тој не може да почне да печати. Отстранете ја заглавената хартија од печатачот.

- ➔ „Хартијата се заглавува“ на страница 190

■ Дали самиот печатач работи правилно?

Решенија

- Ако на LCD-екранот се прикажува порака за грешка, проверете ја грешката.
- Отпечатете лист за статусот и искористете го за да проверите дали самиот печатач може да печати правилно.
- ➔ „Се прикажува порака на LCD-екранот“ на страница 188

■ Дали имате проблеми со конекцијата?

Решенија

- Осигурајте се дека каблите се правилно поврзани за сите конекции.
- Осигурајте се дека мрежниот уред и USB-средиштето работат нормално.
- Ако имате Wi-Fi конекција, осигурајте се дека поставките за Wi-Fi конекцијата се точни.
- Проверете ја мрежата на која се поврзани вашиот компјутер и печатач и осигурајте се дека имињата на мрежите се совпаѓаат.
- ➔ „Печатачот не може да се поврзе на мрежата“ на страница 158
- ➔ „Печатачот не може да се поврзе преку USB“ на страница 157
- ➔ „Проверување на статусот на мрежната врска на печатачот (извештај за мрежна врска)“ на страница 133

Дали податоците за печатење се правилно испратени?

Решенија

- Осигурајте се дека нема податоци за печатење што чекаат од претходната задача.
- Проверете го двигателот за печатачот за да се осигурате дека печатачот не е офлајн.
- ➔ „Задача за печатење сè уште чека на ред.“ на страница 155
- ➔ „Печатачот чека наредба или е исклучен.“ на страница 155
- ➔ „Има проблем со софтверот или со податоците.“ на страница 154
- ➔ „Не може да се печати иако е воспоставена врска (Windows)“ на страница 154
- ➔ „Не може да се печати иако е воспоставена врска (Mac OS)“ на страница 156
- ➔ „Користете го Epson Printer Connection Checker за да ја подобрите врската со компјутерот. (Windows)“ на страница 159

Апликацијата или двигателот за печатачот не работат правилно

Не може да се печати иако е воспоставена врска (Windows)

Имајте ги предвид следниве причини.

Има проблем со софтверот или со податоците.

Решенија

- Уверете се дека е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson (EPSON XXXXX). Ако не е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson, функциите се ограничени. Ви препорачуваме да го користите оригиналниот двигател за печатач на Epson.
- Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија. Отпечатете ја сликата со пониска резолуција или со помала големина.
- Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.
- Можно е да го отстраните проблемот така што ќе го ажурирате софтверот на најновата верзија. За да го проверите статусот на софтверот, користете ја алатката за ажурирање на софтвер.
- ➔ „Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Windows“ на страница 126
- ➔ „Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Mac OS“ на страница 128
- ➔ „Одделно инсталирање на апликациите“ на страница 125
- ➔ „Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater)“ на страница 231

Има проблем со статусот на печатачот.


Решенија

Кликнете на **EPSON Status Monitor 3** во картичката **Одржување** на двигателот за печатачот, а потоа проверете го статусот на печатачот. Ако **EPSON Status Monitor 3** е оневозможено, кликнете **Проширени поставки** во картичката **Одржување**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Задача за печатење сè уште чека на ред.

Решенија


Кликнете на **Ред. за печатење** во картичката **Одржување** на двигателот за печатачот. Ако останат непотребни податоци, изберете **Откажи ги сите документи** од менито **Печатач**.



Печатачот чека наредба или е исклучен.

Решенија

Кликнете на **Ред. за печатење** во картичката **Одржување** на двигателот за печатачот. Ако печатачот е исклучен или чека наредба, избришете ја поставката за исклучен или чека наредба во менито **Печатач**.



Печатачот не е избран како стандарден печатач.

Решенија

Кликнете со десното копче на иконата за печатач во **Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** (или **Печатачи, Печатачи и факсови**) и кликнете **Поставете како стандарден печатач**.

Белешка:

Ако има икони за повеќе печатачи, погледнете го следново за да го изберете соодветниот печатач.

Пример)

USB-врска: EPSON XXXX Series

Мрежна врска: EPSON XXXX Series (мрежа)

Ако го инсталирате двигателот за печатачот повеќе пати, може да се создадат копии од двигателот за печатачот. Ако се создадат копии како што се „EPSON XXXX Series (copy 1)“, кликнете со десното копче на иконата за копираниот двигател, а потоа кликнете **Далечински уред**.


■ Портата за печатачот не е правилно поставена.

Решенија

Кликнете **Ред. за печатење** во картичката **Одржување** на двигателот за печатачот.

Погрижете се портата за печатачот да биде правилно поставена како што е прикажано подолу во **Својства > Порта** од менито **Печатач**.

USB-врска: **USBXXX**, мрежна врска: **EpsonNet Print Port**



■ Не може да се печати иако е воспоставена врска (Mac OS)

Имајте ги предвид следниве причини.

■ Има проблем со софтверот или со податоците.

Решенија

- Уверете се дека е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson (EPSON XXXXX). Ако не е инсталиран оригинален двигател за печатач на Epson, функциите се ограничени. Ви препорачуваме да го користите оригиналниот двигател за печатач на Epson.
- Ако печатите голема слика со многу податоци, компјутерот може да нема доволно меморија. Отпечатете ја сликата со пониска резолуција или со помала големина.
- Ако сте се обиделе со сите решенија и не сте го решиле проблемот, обидете се да го деинсталирате и повторно да го инсталирате двигателот за печатачот.

❑ Можно е да го отстраните проблемот така што ќе го ажурирате софтверот на најновата верзија. За да го проверите статусот на софтверот, користете ја алатката за ажурирање на софтвер.

➔ „Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Windows“ на страница 126

➔ „Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Mac OS“ на страница 128

➔ „Одделно инсталирање на апликациите“ на страница 125

➔ „Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater)“ на страница 231

■ Има проблем со статусот на печатачот.

Решенија

Погрижете се статусот на печатачот да не е **Пауза**.

Изберете **Системски претпочитани вредности** (или **Системски поставки**) од менито **Apple > Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати факс**), а потоа кликнете двапати на печатачот. Ако печатачот е паузиран, кликнете **Продолжи**.

Не може да се печати иако е воспоставена врска (iOS)

Имајте ги предвид следниве причини.

■ Авто. приказ на Пост. на хартија е оневозможено.

Решенија

Овозможете **Авто. приказ на Пост. на хартија** во следново мени.

Поставки > Поставки за печатач > Поставка за извор на хартија > Авто. приказ на Пост. на хартија

■ AirPrint е деактивирана.

Решенија

Овозможете ја поставката за AirPrint во Web Config.

➔ „Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)“ на страница 230

Не може да се скенира иако правилно е воспоставена врска

■ Скенирање со висока резолуција преку мрежа.

Решенија

Скенирајте со пониска резолуција.

Печатачот не може да се поврзе преку USB

Имајте ги предвид следниве причини.

■ USB-кабелот не е правилно приклучен во USB-влезот.

Решенија

Добро поврзете го USB-кабелот со печатачот и компјутерот.

■ Има проблем со USB-хабот.

Решенија

Ако користите USB-хаб, обидете се да го поврзете печатачот директно со компјутерот.

■ Има проблем со USB-кабелот или со портата за USB.

Решенија

Ако USB-кабелот не се препознава, променете ја портата или променете го USB-кабелот.

■ Печатачот е поврзан со USB-порта со супер брзина.

Решенија

Ако го поврзете печатачот со USB-порта со супер брзина користејќи USB 2.0 кабел, може да дојде до грешка при комуникацијата на некои компјутери. Во овој случај, повторно поврзете го печатачот со користење на следниве методи.

- Користете USB 3.0 кабел (само за поддржани модели).
- Поврзете со USB-порта со висока брзина на компјутерот.
- Поврзете со USB-порта со супер брзина различна од портата којашто ја генерирала грешката при комуникација.

➔ [„Спецификации за интерфејс“ на страница 241](#)

Печатачот не може да се поврзе на мрежата

Главни причини и решенија за проблеми со мрежната врска

Проверете го следново за да видите дали има проблем со работењето или поставките за поврзаниот уред.

■ Проверете ја причината за прекилот на мрежната врска на печатачот.

Решенија

Отпечатете го извештајот за проверка на мрежната врска за да го видите проблемот и да го проверите препорачаното решение.

Погледнете ги следниве поврзани информации за детали за читање на извештајот за проверка на мрежната врска.

Белешка:

Ако сакате да проверите повеќе информации за мрежните поставки, отпечатете лист за статус на мрежата.

➔ [„Проверување на статусот на мрежната врска на печатачот \(извештај за мрежна врска\)“ на страница 133](#)

➔ [„Пораки и решенија на извештајот за мрежна конекција“ на страница 134](#)

Користете го Epson Printer Connection Checker за да ја подобрите врската со компјутерот. (Windows)

Решенија

Можеби ќе можете да го решите проблемот, во зависност од резултатите од проверката.

1. Кликнете двапати на иконата **Epson Printer Connection Checker** на работната површина.

Epson Printer Connection Checker започнува.

Ако нема икона на работната површина, следете ги начините подолу за да активирате Epson Printer Connection Checker.

- Windows 11

Кликнете на копчето за стартување па изберете **Сите апликации > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- Windows 10

Кликнете го копчето Старт, па изберете **Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

- Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

- Windows 7

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Сите програми > Epson Software > Epson Printer Connection Checker**.

2. Следете ги инструкциите на екранот за да проверите.

Белешка:

Ако не се прикажува името на печатачот, инсталирајте оригинален двигател за печатач Epson.

[„Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Windows“ на страница 126](#)

Кога ќе го идентификувате проблемот, следете го решението прикажано на екранот.

Кога не може да го решите проблемот, проверете го следново според конкретната ситуација.

- Печатачот не е препознаен преку мрежна врска

[„Проверување на статусот на мрежната врска на печатачот \(извештај за мрежна врска\)“ на страница 133](#)

- Печатачот не е препознаен преку USB-врска

[„Печатачот не може да се поврзе преку USB“ на страница 157](#)

- Печатачот е препознаен, но не може да се врши печатење.


[„Не може да се печати иако е воспоставена врска \(Windows\)“ на страница 154](#)

Нешто не е во ред со мрежните уреди за Wi-Fi врска.

Решенија

Обидете се со следново ако можете да го ресетирате рутерот за безжична LAN во вашата околина.

Исклучете ги уредите коишто сакате да ги поврзете на мрежата. Почекајте околу 10 секунди, а потоа вклучете ги уредите во следниов редослед: безжичен рутер, компјутер или паметен уред и потоа печатачот. Поместете ги печатачот и компјутерот или паметниот уред поблиску до безжичниот рутер за да ја олесните комуникацијата со радиобранови, а потоа обидете се повторно да ги одредите мрежните поставки.



Уредите не можат да примаат сигнали од безжичниот рутер бидејќи се премногу раздалечени.

Решенија

Обидете се со следново ако може да го преместите уредот во околината за поставување.

Откако ќе ги приближите компјутерот или паметниот уред и печатачот до безжичниот рутер, исклучете го безжичниот рутер, па повторно вклучете го.

Кога го менувате безжичниот рутер, поставките не се соодветни за новиот рутер.

Решенија

Одредете ги поставките за врската повторно, за да бидат соодветни за новиот безжичен рутер.


➔ [„Ресетирање на мрежната врска“ на страница 128](#)

SSID поврзани од компјутерот или од паметниот уред и компјутерот се разликуваат.


Решенија

Кога истовремено користите повеќе безжични рутери или кога безжичниот рутер има повеќе SSID и уредите се поврзани со различни SSID, не може да се поврзете со безжичниот рутер.

❑ Пример за поврзување со различни SSID



- ❑ Пример за поврзување со SSID со различен фреквентен опсег



Поврзете ги компјутерот или паметниот уред на истата SSID како и печатачот.

- ❑ Проверете ја SSID на којашто е поврзан печатачот така што ќе го отпечатите извештајот за проверка на мрежната врска.
- ❑ На сите компјутери и паметни уреди што сакате да ги поврзете со печатачот, проверете го името на Wi-Fi или мрежата на која сте поврзани.
- ❑ Ако печатачот и вашиот компјутер или паметен уред се поврзани на различни мрежи, повторно поврзете го уредот со SSID на којашто е поврзан печатачот.

■ На безжичниот рутер е достапна функција за одделување за приватност.

Решенија

Повеќето безжични рутери имаат функција за одделување што ја блокира комуникацијата помеѓу уредите во рамки на истата SSID. Ако не може да се воспостави комуникација меѓу печатачот и компјутерот или паметниот уред дури и ако се поврзани на истата мрежа, оневозможете ја функцијата за одделување на безжичниот рутер. За детали, погледнете во прирачникот испорачан со безжичниот пренасочувач.

■ IP-адресата не е правилно доделена.

Решенија

Ако IP-адресата одредена за печатачот е 169.254.XXX.XXX и маската на подмрежа е 255.255.0.0, IP-адресата може да не биде правилно одредена.

Изберете **Поставки > Поставки за мрежа > Напредно > TCP/IP** на контролната табла на печатачот, а потоа проверете ги IP-адресата и подмрежната маска доделени на печатачот.

Рестартирајте го безжичниот насочувач или ресетирајте ги мрежните поставки за печатачот.

➔ [„Поставување на статична IP-адреса за печатачот“ на страница 146](#)

■ Уредот поврзан со портата USB 3.0 предизвикува радиофреквентни пречки.

Решенија

Кога поврзувате уред со портата USB 3.0 на Mac, може да настанат радиофреквентни пречки. Ако не може да се поврзете на безжична LAN (Wi-Fi) или ако работењето стане нестабилно, пробајте го следново.

- ❑ Поставете го уредот што е поврзан со портата USB 3.0 подалеку од компјутерот.

■ Има проблем со мрежните поставки на компјутерот или паметниот уред.

Решенија

Обидете се да ја отворите која било веб-страница од компјутерот или паметниот уред за да проверите дали мрежните поставки на уредот се точни. Ако не може да отворите веб-страница, има проблем со компјутерот или паметниот уред.

Проверете ја мрежната врска за компјутерот или паметниот уред. За повеќе детали, погледнете ја документацијата приложена со компјутерот или паметниот уред.

Хартијата не се внесува правилно

Точки што треба да се проверат

Проверете ги следниве ставки, а потоа обидете се со решенијата според проблемите.

■ Локацијата за инсталирање е несоодветна.

Решенија

Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.

➔ „Спецификации за животната средина“ на страница 245

■ Хартијата што ја користите не е поддржана.

Решенија

Користете хартија поддржана од печатачот.

➔ „Достапна хартија и капацитети“ на страница 223

➔ „Недостапни типови хартија“ на страница 226

■ Ракувањето со хартијата е несоодветно.

Решенија

Следете ги мерките за претпазливост при ракување со хартијата.

➔ „Мерки за претпазливост при ракување со хартијата“ на страница 30

■ Во печатачот се внесени премногу листови.

Решенија

Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија. За обична хартија, не ставајте хартија над линијата покажана со триаголникот на граничникот.

➔ „Достапна хартија и капацитети“ на страница 223

■ Поставките за хартија на печатачот се несоодветни.

Решенија

Погрижете се поставките за големината и типот на хартијата да одговараат на конкретната големина и типот на хартијата ставена во печатачот.

➔ „Поставки за големина и тип на хартијата“ на страница 31

■ Поставките за хартија на двигателот за печатачот се несоодветни.

Решенија

Уверете се дека поставките за големината и типот на хартијата на двигателот за печатачот одговараат на конкретната големина и типот на хартија ставена во печатачот.

■ Хартијата се лизга кога на валјакот се лепи прашина од хартијата.

Решенија

Ако хартијата што сте ја користеле досега не се внесува правилно, на валјакот може да се залепи прашина од хартијата. Искристете го валјакот.

Ако хартијата не се внесува дури и по чистењето на валјакот, заменете го валјакот.

➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога површината на отпечатениот материјал е вертикално замачкана)“ на страница 113

➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога задниот дел на отпечатениот материјал е извалкан)“ на страница 114

➔ „Време е да ги замените валјаците за земање хартија“ на страница 202

Хартијата се внесува накосо

Имајте ги предвид следниве причини.

■ Хартијата е извиткана.

Решенија

Ако хартијата е извиткана или рабовите на хартијата се превиткани, таа може да ја допре главата за печатење и да се внесе под агол.

Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е извиткана. Ако е, израмнете ја.

■ Хартијата се внесува неправилно.

Решенија

Ставете хартија во правилната насока и повлечете го граничникот до работ на хартијата.

➔ „Ставање хартија“ на страница 32

Неколку листови хартија се внесуваат во исто време

Имајте ги предвид следниве причини.

■ Хартијата е влажна.

Решенија

Ставете нова хартија.

■ Листовите хартија се лепат еден за друг поради статичкиот електрицитет.

Решенија

Пролистајте ја хартијата пред да ја внесете. Ако хартијата и понатаму не се внесува, внесувајте ги листовите хартија еден по друг.

■ Повеќе листови хартија се внесуваат истовремено при рачно двострано печатење.

Решенија

Извадете ја хартијата внесена во изворот на хартија пред да ја внесете повторно.

■ Фиоката за диск/лична карта се исфрла кога се обидувате да ја вметнете

■ Дискот или личната карта не се правилно ставени.

Решенија

Повторно ставете ги дискот или личната карта.

➔ „Ставање диск“ на страница 36

➔ „Ставање PVC лични карти“ на страница 37

■ Фиоката за диск беше вметната пред печатачот да биде подготвен.

Решенија

Не вметнувајте ја фиоката за диск додека не добиете таква инструкција. Во спротивно, настанува грешка и фиоката се исфрла.

■ Настанува грешка поради снемивање хартија

■ Хартијата не е ставена во средината на механизмот за задно внесување на хартија.

Решенија

Кога ќе се појави грешка што јавува дека нема хартија, иако е ставена хартија во механизмот за задно внесување на хартија, одново ставете ја хартијата во средината на механизмот за задно внесување на хартија.

Се исфрла хартија при печатењето

■ Letterhead не е избрана како поставка за типот хартија.

Решенија

Кога ставате хартија за меморандум (хартија на чиешто заглавје однапред се отпечатени информации како што се името на испраќачот или корпорацијата), изберете **Letterhead** како поставка за типот хартија.

Низок квалитет на печатењето, копирањето и скенирањето

Низок квалитет на печатењето

Во отпечатените примероци недостасуваат бои, се појавуваат пруги или неочекувани бои



■ Прскалките на главата за печатење можеби се затнати.


Решенија

- Извршете проверка на прскалките за да видите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некои од нејзините прскалки се затнати. Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и да не испуштаат капки мастило.
- Ако сте печателе кога нивоата на мастило биле премногу ниски за да се видат во прозорците на резервоарите за мастило, дополнете го резервоарот за мастило до горните линии, а потоа користете ја услужната програма **Засилено миење на мастило** за да го замените мастилото во цевките за мастило. По користењето на услужната програма, извршете проверка на прскалките за да видите дали е подобрен квалитетот на печатење.

➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 108

➔ „Извршување Интензивно чистење“ на страница 110

Слаб квалитет на печатењето со црно мастило



■ Прскалките на главата за печатење можеби се затнати.

Решенија

- Извршете проверка на прскалките за да видите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некои од нејзините прскалки се затнати. Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и да не испуштаат капки мастило.


[„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 108](#)

- Ако проблемот не се решава со чистење на главата, може да печатите со мешавина од мастилата во боја од којашто се создава композитна црна боја, така што ќе ги промените следниве поставки во Windows.

Кликнете **Проширени поставки** во картичката **Одржување** на двигателот за печатачот. Ако изберете **Користете мешавина од мастила во боја за да се создаде црна боја**, може да печатите со квалитет на печатење **Стандардно** кога **Вид хартија** е **Обична хартија, Letterhead** или **Плик**.

Имајте предвид дека оваа функција не може да го реши проблемот со затнати прскалки. За да го решите проблемот со затнати прскалки, препорачуваме да контактирате со службата за поддршка на Epson за да се изврши поправка.

Се појавуваат пруги во боја на интервали од приближно 2.5 cm



Имајте ги предвид следниве причини.

■ Поставката за типот на хартијата не е соодветна за внесената хартија.

Решенија

Изберете соодветна поставка за тип на хартија за хартијата ставена во печатачот.

➔ [„Список со типови хартија“ на страница 31](#)

■ Поставен е низок квалитет на печатењето.

Решенија

Кога печатите на обична хартија, печатете користејќи поставка за повисок квалитет.

- Контролна табла

Изберете **Високо** како поставка за **Квалитет**.

„Опции на менито со поставки за хартијата и печатењето“ на страница 46

- Windows

Изберете **Високо** од **Квалитет** на картичката **Главна** на двигателот за печатачот.

- Mac OS

Изберете **Фино** за **Print Quality** од менито **Поставки за печатење** во дијалогот за печатење.

■ Положбата на главата за печатење не е порамнета.

Решенија

Изберете го менито **Одржување > Порамнување на главата за печатење > Хоризонтално порамнување** на контролната табла за да извршите порамнување на главата за печатење.

Матен отпечатен материјал, вертикални пруги или непорамнетост



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Имајте ги предвид следниве причини. Проверете ги причините и следете ги решенијата по редослед од врвот.

■ Положбата на главата за печатење не е порамнета.

Решенија

Изберете го менито **Одржување > Порамнување на главата за печатење > Вертикално порамнување** на контролната табла за да извршите порамнување на главата за печатење.

■ Поставката за двонасочно печатење е овозможена.

Решенија

Ако квалитетот на печатењето не се подобрува дури и откако ќе ја порамните главата за печатење, оневозможете ја поставката за двонасочно печатење.

Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, па вертикалните линии може да не бидат порамнети. Ако ја оневозможите оваа поставка, брзината на печатење може да се намали, но и да се подобри квалитетот на печатење.

Контролна табла

Деактивирајте **Двонасочно** во **Поставки > Поставки за печатач**.


Windows

Отштиклирајте **Двонасочно печатење** во картичката **Повеќе опции** на двигателот за печатачот.

Mac OS

Изберете **Системски претпочитани вредности** (или **Системски поставки**) од менито Apple > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете **Off** како поставка за **Двонасочно печатење**.

Отпечатениот материјал излегува како празен лист



Прскалките на главата за печатење можеби се затнати.

Решенија

Извршете проверка на прскалките, а потоа обидете се со Чистење или Интензивно чистење ако прскалките на главата за печатење се затнати.

Поставките за печатење и големината на хартијата ставена во печатачот се разликуваат.

Решенија

Променете ги поставките за печатење согласно големината на хартијата ставена во печатачот. Во печатачот ставете хартија што соодветствува со поставките за печатење.

Повеќе листови хартија се внесуваат истовремено во печатачот.

Решенија

Погледнете го следново за да спречите истовремено внесување на повеќе листови хартија во печатачот.

➔ [„Неколку листови хартија се внесуваат во исто време“ на страница 163](#)

Хартијата е извиткана.

Решенија

Ако хартијата е извиткана или рабовите на хартијата се превиткани, таа може да ја допре главата за печатење и да се внесе под агол.

Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е извиткана. Ако е, израмнете ја.

Хартијата е замачкана или изгребана



Имајте ги предвид следниве причини.

■ Хартијата се внесува неправилно.

Решенија

Кога се појавуваат хоризонтални пруги (под прав агол со насоката на печатење) или кога горниот или долниот дел на хартијата е замачкан, ставете хартија во правилната насока и повлечете ги граничните до рабовите на хартијата.

→ „Ставање хартија“ на страница 32

■ Патеката за хартијата е замачкана.

Решенија

Кога се појавуваат вертикални пруги (хоризонтално од насоката на печатење) или кога хартијата е замачкана, исчистете ја патеката за хартијата.

→ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога површината на отпечатениот материјал е вертикално замачкана)“ на страница 113

→ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога задниот дел на отпечатениот материјал е извалкан)“ на страница 114

■ Хартијата е извиткана.

Решенија

Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е извиткана. Ако е, израмнете ја.

■ Главата за печатење ја трие површината на хартијата.

Решенија

Кога печатите на дебела хартија, главата за печатење е во близина на површината за печатење и хартијата може да се изгребе. Во овој случај, овозможете ја поставката за намалување на гребенето. Ако ја овозможите оваа поставка, квалитетот или брзината на печатењето може да се намалат.

Контролна табла

Изберете **Поставки > Поставки за печатач** од почетниот екран, а потоа овозможете **Дебела хартија**.

Windows

Кликнете **Проширени поставки** на картичката **Одржување** од двигателот за печатачот, а потоа изберете **Дебела хартија и пликови**.

❑ Mac OS

Изберете **Системски претпочитани вредности** (или **Системски поставки**) од менито Apple > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Изберете **On** како поставка за **Thick paper and envelopes**.

Задната страна на хартијата беше отпечатена пред да се исуши веќе отпечатената страна.

Решенија

Ако задната страна на хартијата била отпечатена пред да се исуши веќе отпечатената страна, мастилото може да се залепи на валјакот во внатрешноста на печатачот и да се пренесе на хартијата следниот пат кога ќе печатите. Кога рачно печатите двострано, внимавајте мастилото да е сосема суво пред повторно да ја ставите хартијата.

Отпечатените фотографии се лепливи



Печатењето беше извршено на погрешната страна од фотографската хартија.

Решенија

Погрижете се да печатите на страната за печатење. Кога печатите на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката за хартијата.

- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога површината на отпечатениот материјал е вертикално замачкана)“ на страница 113
- ➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога задниот дел на отпечатениот материјал е извалкан)“ на страница 114

Отпечатените PVC ID-картички се размачкани



Обидете се да го промените квалитетот на печатење.

Решенија

Ако се размачкува мастило при печатењето на PVC ID-картичките, променете ја поставката за **Квалитет** на **Економично**.

➔ „Квалитет:“ на страница 73

Мастилото на отпечатената PVC ID-картичка може да не е суво.

Решенија

Не допирајте ја отпечатената површина ако мастилото не е целосно исушено. За повеќе детали околу PVC ID-картичките, видете го линкот со поврзани информации подолу.

Зависно од типот на PVC ID-картичка или податоците за печатење, може да дојде до размачкување.

➔ „Мерки на претпазливост при ракување со PVC личната карта“ на страница 38

Сликите или фотографиите се печатат во неочекувани бои



Имајте ги предвид следниве причини.

Прскалките на главата за печатење можеби се затнати.

Решенија

- Извршете проверка на прскалките за да видите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некои од нејзините прскалки се затнати. Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и да не испуштаат капки мастило.
- Ако сте печателе кога нивоата на мастило биле премногу ниски за да се видат во прозорците на резервоарите за мастило, пополнете го резервоарот за мастило до горните линии, а потоа користете ја услужната програма **Засилено миење на мастило** за да го замените мастилото во цевките за мастило. По користењето на услужната програма, извршете проверка на прскалките за да видите дали е подобрен квалитетот на печатење.

➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 108

➔ „Извршување Интензивно чистење“ на страница 110

■ Применето е коригирање на боите.

Решенија

Кога печатите од двигателот за печатачот за Windows, поставката за автоматско приспособување фотографии на Epson се применува стандардно, во зависност од типот на хартијата. Обидете се да ја промените поставката.

Во картичката **Повеќе опции**, изберете **Прилагодено** во **Корекција на боите**, а потоа кликнете **Напредно**. Променете ја поставката за **Корекција на сцена** од **Автоматски** на која било друга опција. Ако менувањето на поставката не функционира, користете го кој било метод за коригирање на боите различен од **PhotoEnhance** во **Управување со бои**.

➔ „Приспособување на боите за печатење“ на страница 63

Боите во отпечатениот примерок се разликуваат од оние на екранот



■ Својствата на боите за уредот со екран што го користите не се правилно приспособени.

Решенија

Уредите за прикажување како на пример екраните на компјутерите, имаат сопствени својства за приказ. Ако приказот не е балансиран, сликата не се прикажува со правилна осветленост и бои. Приспособете ги својствата на уредот. Потоа, направете го следново.

Windows

Пристапете до прозорецот за двигателот за печатачот, изберете **Прилагодено** како поставка за **Корекција на боите** во картичката **Повеќе опции**, а потоа кликнете **Напредно**. Изберете **EPSON Стандардно** како поставка за **Режим во боја**.

Mac OS

Отворете го полето за печатење. Изберете **Color Options** од појавното мени и кликнете на стрелката веднаш до **Напредни поставки**. Изберете **EPSON Стандардно** како поставка за **Mode**.

■ Уредот со екран рефлектира надворешна светлина.

Решенија

Избегнувајте директна сончева светлина и проверете ја сликата на место со соодветна осветленост.

■ Уредот со екран има висока резолуција.

Решенија

Боите може да се разликуваат од она што го гледате на паметните уреди, како на пример на паметни телефони или на таблети со екрани со висока резолуција.

■ Уредот со екран и печатачот имаат различен процес за создавање бои.

Решенија

Боите на екранот не се идентични со оние на хартијата, бидејќи уредот со екран и печатачот имаат различен процес за создавање бои. Приспособете ги својствата на боите за да добиете идентични бои.

Не може да се печати без маргини



■ Не е поставено печатење без рамки во поставките за печатење.

Решенија

Во поставките за печатење направете поставка за печатење без рамки. Ако изберете тип хартија што не поддржува печатење без рамки, не може да изберете **Без рамки**. Изберете тип хартија што поддржува печатење без рамки.

- Контролна табла

Изберете **Без рабови** како **Поставка на рабови**.

- Windows

Изберете **Без рамки** во картичката **Главна** на двигателот за печатачот.

- Mac OS

Изберете големина на хартија за печатење без рамки од **Голем.на харт..**

→ „Хартија за печатење без рамки“ на страница 225

Рабовите на сликата се исечени при печатење без рамки



■ Бидејќи сликата е малку зголемена, излезената област е исечена.

Решенија

Изберете поставка со помало зголемување.

- Контролна табла

Променете ја поставката **Проширување**.

- Windows

Кликнете **Поставки** до полето за избор **Без рамки** во картичката **Главна** на двигателот за печатачот, а потоа променете ги поставките.

- Mac OS


Променете ја поставката за **Проширување** од менито **Поставки за печатење** на дијалогот за печатење.

■ Соодносот ширина/висина на податоците за сликата и на големината на хартијата се разликува.

Решенија

Ако соодносот ширина/висина на податоците за сликата и на големината на хартијата се разликува, долгата страна на сликата се крати ако се протега преку долгата страна на хартијата.

Положбата, големината или маргините на отпечатениот примерок се несоодветни



Имајте ги предвид следниве причини.

■ Хартијата се внесува неправилно.

Решенија

Ставете хартија во правилната насока и повлечете го граничникот до работ на хартијата.

→ „Ставање хартија“ на страница 32

■ Големината на хартијата е неправилно поставена.

Решенија

Изберете ја соодветната поставка за големина на хартијата.

Компјутерот беше рачно ставен во режимот Хибернација или Спиене при печатењето.

Решенија


Не ставајте го рачно компјутерот во режим на **Хибернација** или **Спиене** при печатењето. Ако го сторите тоа, следниот пат кога ќе го стартувате компјутерот, страниците можеби ќе се отпечатат со погрешно отпечатен текст.

Користите двигател за друг печатач.

Решенија

Погрижете се двигателот за печатач што го користите да биде наменет за овој печатач. Проверете го името на печатачот на горниот дел од прозорецот на двигателот за печатачот.

Отпечатената слика е превртена



Во поставките за печатење е одредено сликата да се преврти хоризонтално.

Решенија

Исклучете ги сите поставувања за огледална слика во двигателот за печатачот или во апликацијата.


Windows

Отштиклирајте **Огледална слика** во картичката **Повеќе опции** на двигателот за печатачот.

Mac OS

Избришете ја **Mirror Image** од менито **Поставки за печатење** во дијалогот за печатење.

Мозаични ефекти на исписите




■ Се отпечатија слики или фотографии со ниска резолуција.

Решенија

Кога печатите слики или фотографии, печатете со податоци со висока резолуција. Сликите на веб-локациите често се со мала резолуција иако изгледаат доволно добро на екранот, па квалитетот на печатењето може да се намали.

Низок квалитет на копирањето

Во копиите недостасуваат бои, се појавуваат пруги или неочекувани бои



■ Прскалките на главата за печатење можеби се затнати.

Решенија

- Извршете проверка на прскалките за да видите дали прскалките на главата за печатење се затнати. Извршете проверка на прскалките, па исчистете ја главата за печатење ако некои од нејзините прскалки се затнати. Ако не сте го користеле печатачот долго време, прскалките на главата за печатење може да бидат затнати и да не испуштаат капки мастило.
- Ако сте печателе кога нивоата на мастило биле премногу ниски за да се видат во прозорците на резервоарите за мастило, дополнете го резервоарот за мастило до горните линии, а потоа користете ја услужната програма **Засилено миене на мастило** за да го замените мастилото во цевките за мастило. По користењето на услужната програма, извршете проверка на прскалките за да видите дали е подобрен квалитетот на печатење.

➔ „Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 108

➔ „Извршување Интензивно чистење“ на страница 110

Се појавуваат пруги во боја на интервали од приближно 2.5 cm



Имајте ги предвид следниве причини.

■ **Поставката за типот на хартијата не е соодветна за внесената хартија.**

Решенија

Изберете соодветна поставка за тип на хартија за хартијата ставена во печатачот.

➔ „Список со типови хартија“ на страница 31

■ **Поставен е низок квалитет на печатењето.**

Решенија

Кога печатите на обична хартија, печатете користејќи поставка за повисок квалитет.

Изберете **Напредни поставки > Квалитет**, а потоа изберете **Високо** во секое мени за копирање.

➔ „Квалитет:“ на страница 85

■ **Положбата на главата за печатење не е порамнета.**

Решенија

Изберете го менито **Одржување > Порамнување на главата за печатење > Хоризонтално порамнување** на контролната табла за да извршите порамнување на главата за печатење.

Матни копии, вертикални пруги или непорамнетост



enthalten alle
Aufdruck. W
↓ 5008 "Regel

Имајте ги предвид следниве причини.

■ **Положбата на главата за печатење не е порамнета.**

Решенија

Изберете го менито **Одржување > Порамнување на главата за печатење > Вертикално порамнување** на контролната табла за да извршите порамнување на главата за печатење.

■ **Двонасочното печатење е овозможено.**


Решенија

Ако квалитетот на печатењето не се подобрува дури и откако ќе ја порамните главата за печатење, оневозможете ја поставката за двонасочно печатење.

Во текот на двонасочното печатење (или печатење со голема брзина), главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, па вертикалните линии може да не бидат порамнети. Ако ја оневозможите оваа поставка, брзината на печатење може да се намали, но и да се подобри квалитетот на печатење.

Изберете **Поставки > Поставки за печатач** на контролната табла и оневозможете **Двонасочно** на контролната табла.

Отпечатениот материјал излегува како празен лист



■ Прскалките на главата за печатење можеби се затнати.

Решенија

Извршете проверка на прскалките, а потоа обидете се со Чистење или Интензивно чистење ако прскалките на главата за печатење се затнати.

■ Поставките за печатење и големината на хартијата ставена во печатачот се разликуваат.

Решенија

Променете ги поставките за печатење согласно големината на хартијата ставена во печатачот. Во печатачот ставете хартија што соодветствува со поставките за печатење.

■ Повеќе листови хартија се внесуваат истовремено во печатачот.

Решенија

Погледнете го следново за да спречите истовремено внесување на повеќе листови хартија во печатачот.

→ „Неколку листови хартија се внесуваат во исто време“ на страница 163

Отпечатено под агол



■ Хартијата е извиткана.

Решенија

Ако хартијата е извиткана или рабовите на хартијата се превиткани, таа може да ја допре главата за печатење и да се внесе под агол.

Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е извиткана. Ако е, израмнете ја.

■ Хартијата се внесува неправилно.

Решенија

Ставете хартија во правилната насока и повлечете го граничникот до работ на хартијата.

→ „Ставање хартија“ на страница 32

Хартијата е замачкана или изгребана



Имајте ги предвид следниве причини.

■ Хартијата се внесува неправилно.

Решенија

Кога се појавуваат хоризонтални пруги (под прав агол со насоката на печатење) или кога горниот или долниот дел на хартијата е замачкан, ставете хартија во правилната насока и повлечете ги граничните до рабовите на хартијата.

→ „Ставање хартија“ на страница 32

■ Патеката за хартијата е замачкана.

Решенија

Кога се појавуваат вертикални пруги (хоризонтално од насоката на печатење) или кога хартијата е замачкана, исчистете ја патеката за хартијата.

→ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога површината на отпечатениот материјал е вертикално замачкана)“ на страница 113

→ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога задниот дел на отпечатениот материјал е извалкан)“ на страница 114

■ Хартијата е извиткана.

Решенија

Поставете ја хартијата на рамна површина за да проверите дали е извиткана. Ако е, израмнете ја.

Копираните фотографии се лепливи



Копијата беше направена на погрешната страна од фотографската хартија.

Решенија

Погрижете се да копирате на страната за печатење. Ако ненамерно сте копирале на погрешната страна од фотографската хартија, треба да ја исчистите патеката за хартијата.

→ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога површината на отпечатениот материјал е вертикално замачкана)“ на страница 113

→ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога задниот дел на отпечатениот материјал е извалкан)“ на страница 114

Не може да се копира без маргини



Не е поставено печатење без рамки во поставките за печатење.

Решенија

Изберете **Различни копии > Копирање без рабови**, а потоа овозможете ја поставката. Ако изберете хартија што не поддржува печатење без рамки, не може да ги овозможите поставките за печатење без рамки. Изберете тип хартија што поддржува печатење без рамки.

→ „Хартија за печатење без рамки“ на страница 225

Рабовите на сликата се исечени при копирање без рамки



■ Бидејќи сликата е малку зголемена, излезената област е исечена.

Решенија

Изберете поставка со помало зголемување.

- Копирање фотографии

Изберете **Различни отпечатоци > Различни копии > Копирај/Обнови фотографии > Поставка на рабови > Без рабови** на контролната табла, а потоа сменете ја поставката за **Проширување**.

- Копирање без рамки

Изберете **Различни отпечатоци > Различни копии > Копирање без рабови > Напредни поставки > Проширување** на контролната табла, а потоа сменете ја поставката.

■ Положбата, големината или маргините на копиите се несоодветни



Имајте ги предвид следниве причини.

■ Хартијата се внесува неправилно.

Решенија

Ставете хартија во правилната насока и повлечете го граничникот до работ на хартијата.

➔ „Ставање хартија“ на [страница 32](#)

■ Оригиналите не се правилно поставени.

Решенија

- Проверете дали оригиналот е поставен правилно во однос на ознаките за порамнување.

- Ако работ на скенираната слика недостасува, поместете го оригиналот малку подалеку од работ на стаклото на скенерот.

➔ „Ставање оригинали“ на [страница 40](#)

■ Има прашина или нечистотија на стаклото на скенерот.

Решенија

Кога ги ставате оригиналите на стаклото на скенерот, отстранете ја прашината или нечистотијата залепена на оригиналите и исчистете го стаклото на скенерот. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашината или дамките со што може да создаде погрешна позиција за копирање или мали слики.

➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на [страница 117](#)

Големината на хартијата е неправилно поставена.

Решенија

Изберете ја соодветната поставка за големина на хартијата.

Положбата за копирање на етикетата за диск е несоодветна



Имајте ги предвид следниве причини.

Положбата за печатење треба да се приспособи.

Изберете го менито **Поставки > Поставки за печатач > Disc label** од контролната табла и приспособете ја положбата за печатење.

Има прашина или нечистотија на стаклото на скенерот.

Кога ги ставате оригиналите на стаклото на скенерот, отстранете ја прашина или нечистотијата залепена на оригиналите и исчистете го стаклото на скенерот. Ако на стаклото има прашина или дамки, областа за копирање може да се прошири за да ги опфати прашина или дамките со што може да создаде погрешна позиција за копирање или мали слики.

Поврзани информации

➔ [„Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 117](#)

Се појавуваат нерамномерни бои, замачкувања, точки или прави линии на копираната слика



Имајте ги предвид следниве причини.

Патеката за хартијата е извалкана.

Решенија

Ставете или исфрлете хартија без печатење за да ја исчистите патеката за хартијата.

➔ [„Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило \(кога површината на отпечатениот материјал е вертикално замачкана\)“ на страница 113](#)

➔ „Чистење на патеката на движење на хартијата од дамки од мастило (кога задниот дел на отпечатениот материјал е извалкан)“ на страница 114

■ Има прашина или нечистотија на оригиналите или на стаклото на скенерот.

Решенија

Отстранете ја прашината или нечистотијата од оригиналите и исчистете го стаклото на скенерот.

➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 117

■ Оригиналот беше притиснат пресилно.

Решенија

Ако притиснете пресилно, може да се појават замачкувања, замаглување и дамки. Не притискајте пресилно врз оригиналот или капакот за документи.

➔ „Ставање оригинали“ на страница 40


■ Поставката за густина на копирањето е превисока.

Решенија

Намалете ја поставката за густина на копирањето.

➔ „Опции на мени за копирање“ на страница 86

На скенираната слика се појавуваат ефекти на контраст (мрежести ефекти)



■ Ако оригиналот е печатен документ, како списание или каталог, се појавуваат ефекти на контраст со точки.

Решенија

Променете ја поставката за намалување и зголемување. Ако и понатаму се појавува ефект на контраст со точки, ставете го оригиналот под малку поразличен агол.

➔ „Опции на мени за копирање“ на страница 86

Сликата од задната страна на оригиналот се појавува во копираната слика



Имајте ги предвид следниве причини.

Кога скенирате тенки оригинали, истовремено може да скенирате и слики на задната страна.

Решенија

Ставете го оригиналот на стаклото на скенерот, а потоа ставете црна хартија врз оригиналот.

→ „Ставање оригинали“ на страница 40


Поставката за густина на копирањето е превисока.

Решенија

Намалете ја поставката за густина на копирањето.

→ „Опции на мени за копирање“ на страница 86

Повеќе оригинали се копираат на еден лист



Нема доволно растојание меѓу оригиналите.

Решенија

Кога ставате повеќе оригинали на стаклото на скенерот за да ги копирате одделно, но на еден лист, тогаш ставете ги оригиналите на меѓусебно растојание од барем 5 mm. Доколку проблемот продолжи, ставајте само еден по еден оригинал.

Проблеми со скенирани слики

Во скенираната слика се појавуваат нерамномерни бои, нечистотија, дамки и сл.



■ Има прашина или нечистотија на оригиналите или на стаклото на скенерот.

Решенија

Отстранете ја прашината или нечистотијата од оригиналите и исчистете го стаклото на скенерот.

➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 117

■ Оригиналот беше притиснат пресилно.

Решенија

Ако притиснете пресилно, може да се појават замачкувања, замаглување и дамки.

Не притискајте пресилно врз оригиналот или капакот за документи.

➔ „Ставање оригинали“ на страница 40

Се појавува пресликување во заднината на скенираните слики




■ Кога скенирате тенки оригинали, истовремено може да скенирате и слики на задната страна.

Решенија

Кога скенирате од стаклото на скенерот, ставете црна хартија или подлога за маса врз оригиналот.

➔ „Ставање оригинали“ на страница 39

Не може да се скенира соодветната област



Оригиналите не се правилно поставени.

Решенија

- Проверете дали оригиналот е поставен правилно во однос на ознаките за порамнување.
- Ако работ на скенираната слика недостасува, поместете го оригиналот малку подалеку од работ на стаклото на скенерот.

➔ „Ставање оригинали“ на страница 40

Има прашина или нечистотија на стаклото на скенерот.

Решенија

Отстранете ги остатоците или нечистотиите од стаклото на скенерот и капакот за документи. Ако има некакви отпадоци или нечистотија околу оригиналот, опсегот на скенирање се проширува за да ги опфати.

➔ „Чистење на Стакло на скенерот“ на страница 117

Кога скенирате повеќе оригинали со Epson ScanSmart, нема доволна празнина меѓу оригиналите.

Решенија

Кога поставувате повеќе оригинали на стаклото на скенерот, уверете се дека има празнина од најмалку 20 mm (0,8 in.) меѓу оригиналите.

➔ „Скенирање повеќе фотографии во исто време“ на страница 102

Не може да се решат проблемите со скенираната слика

Проверете го следново ако сте ги пробале сите решенија, но сè уште не сте го решиле проблемот.

Има проблеми со поставките за софтверот за скенирање.

Решенија

Користете ја Epson Scan 2 Utility за да ги активирате поставките за софтверот за скенерот.

Белешка:

Epson Scan 2 Utility е апликација што се испорачува со софтверот за скенерот.

Белешка:

*За оперативните системи Windows Server, треба да ја инсталирате функцијата **Искуство со работна површина**.*

1. Стартувајте ја Epson Scan 2 Utility.

Windows 11

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Сите апликации > EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.

Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Сите програми > EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.

Mac OS

Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > Epson Scan 2 Utility**.

2. Изберете ја картичката **Друго**.

3. Кликнете **Ресетирај**.

Ако активирањето не го решава проблемот, деинсталирајте го и повторно инсталирајте го софтверот за скенерот.

➔ [„Одделно инсталирање на апликациите“ на страница 125](#)

Не може да се избере тип на хартија или извор на хартија во двигателот за печатачот

■ Не е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson.

Решенија

Ако не е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson (EPSON XXXXX), достапните функции се ограничени. Препорачуваме да користите оригинален двигател за печатач Epson.

➔ [„Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Windows“ на страница 126](#)

➔ [„Проверување дали е инсталиран оригинален двигател за печатач Epson — Mac OS“ на страница 128](#)

Се прикажува порака на LCD-екранот

Ако на LCD-екранот се прикаже порака за грешка, следете ги инструкциите на екранот или решенијата подолу за да го решите проблемот.

Пораки за грешки	Решенија
Грешка на печатач Повторно вклучете го печатачот. За повеќе детали, погледнете ја документацијата.	Извадете секаква хартија или заштитен материјал од печатачот. Ако пораката за грешка продолжува да се прикажува, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
Подлогата за маст. за печатење без рабови на печ. е при крај на својот раб. век. Не е дел кој може да биде зам. од стр. на корис. Контакт. ја поддрш. на Epson.	Контактирајте со Epson или со овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило за печатење без рамка*. Не е дел што може да го замени корисникот. Пораката ќе се прикажува додека не се замени перничето за мастило. Изберете Потврдено за да продолжите со печатење.
Подлогата за маст. за печатење без рабови на печ. го дост. крајот на својот раб. век. Не е дел кој може да биде зам. од стр. на кор. Конт. ја поддрш. на Epson.	Контактирајте со Epson или со овластена сервисна служба на Epson за да го замените перничето за мастило за печатење без рамка*. Не е дел што може да го замени корисникот. Не е достапно печатење без рамки, но достапно е печатење со рамки.
Главење на хартија. Следете ги чекорите на екранот за да ја отстр. заглавената хартија.	За да ја избришете грешката, извадете ја хартијата од печатачот и притиснете го копчето прикажано во долниот дел на LCD-екранот. Во некои случаи, треба да го исклучите па да го вклучите напојувањето.
Конфиг. на хартијата е пост. на Искл. Некои функции може да не се достапни. За детали, видете ја документацијата.	Ако Авто. приказ на Пост. на хартија е оневозможено, не може да користите AirPrint.
Системска грешка Се појави грешка на системот. Повторно вклучете го уредот. Кога повторно ќе се појави, контактирајте со Epson поддршка.	Обидете се со следниве решенија. 1. Исклучете го печатачот и повторно вклучете го. 2. Ако користите Wi-Fi врска, исклучете го безжичниот рутер и повторно вклучете го. Ако сè уште се прикажува пораката за грешка, запишете го кодот за грешка, а потоа контактирајте со службата за поддршка на Epson.
Комбинацијата на IP адресата и маската на подмрежа е неважечка. Погледнете ја вашата документација за повеќе детали.	Внесете ја точната IP-адреса или стандардната капија. За помош, контактирајте со лицето коешто ја поставило мрежата.
Ажурирајте го основниот сертификат за да ги користите услугите во облак.	Активирајте Web Config, а потоа ажурирајте го основниот сертификат.
Recovery Mode	Печатачот стартуваше во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирмверот не успеа. Следете ги чекорите подолу за повторно да се обидете да го ажурирате фирмверот. 1. Поврзете ги компјутерот и печатачот со USB-кабел. (Во режимот за поправање, не може да го ажурирате фирмверот преку мрежна врска.) 2. За дополнителни инструкции, посетете ја веб-локацијата на локалното претставништво на Epson.

* Во некои циклуси од печатењето може да се собере многу мало количество вишок мастило на перничето за мастило. За да се спречи протекување мастило од перничето, производот е направен да запре со печатењето кога перничето ќе ја достигне својата граница. Дали и колку е често ќе биде потребно ова ќе зависи од бројот на отпечатени страници со помош на опцијата за печатење без рамка. Потребата да се замени перничето не значи дека печатачот ќе престане да

работи во согласност со неговите спецификации. Печатачот ќе ве извести кога треба да се замени перничето и тоа треба да го направи овластена сервисна служба на Epson. Со гаранцијата на Epson не се покриваат трошоците за оваа замена.

Хартијата се заглавува

Проверете ја грешката прикажана на контролната табла и следете ги инструкциите за вадење на заглавената хартија, вклучувајќи ги и искинатите парчиња. Потоа избришете ја грешката.

На LCD-екранот се прикажува анимацијата со којашто се објаснува како да ја извадите заглавената хартија.



Внимание:

Никогаш не допирајте ги копчињата на контролната табла додека дланката ви е во печатачот. Ако печатачот започне да работи, може да ве повреди. Внимавајте да не ги допирате извлечените делови за да избегнете повреда.



Важно:

Внимателно извадете ја заглавената хартија. Ако ја вадите хартијата со прекумерна сила, може да го оштетите печатачот.


Вадење заглавена хартија




Внимание:

Никогаш не допирајте ги копчињата на контролната табла додека дланката ви е во печатачот. Ако печатачот започне да работи, може да ве повреди. Внимавајте да не ги допирате извлечените делови за да избегнете повреда.


1. Извадете ја заглавената хартија од механизмот за задно внесување на хартија.



2. Отворете го скенерот.




3. Извадете ја заглавената хартија.




! **Важно:**

Не допирајте ги белиот плоснат кабел, просирната фолија или бравата за превезување во печатачот. Така може да предизвикате дефект.



4. Затворете го скенерот.



Белешка:

Скенерот е дизајниран да се затвора бавно и со мал отпор заради заштита од заглавување на прстите. Продолжете да го затворате дури и ако почувствувате мал отпор.

Спречување заглавување на хартијата

Проверете го следново ако често доаѓа до заглавување на хартијата.

- Ставете го печатачот на рамна површина и ракувајте во препорачаните услови на околината.
„Спецификации за животната средина“ на [страница 245](#)
- Користете ја хартијата поддржана од овој печатач.
„Достапна хартија и капацитети“ на [страница 223](#)

- Следете ги мерките за претпазливост при ракување со хартијата.
[„Мерки за претпазливост при ракување со хартијата“ на страница 30](#)
- Ставете хартија во правилната насока и повлечете го граничникот до работ на хартијата.
[„Ставање хартија во механизмот за задно внесување на хартија“ на страница 33](#)
- Не ставајте повеќе од максимално назначениот број листови хартија.
- Ставајте лист по лист ако сте ставиле неколку листови хартија.
- Уверете се дека поставките за големината и типот на хартијата одговараат на конкретната големина и типот на хартија ставена во печатачот.
[„Список со типови хартија“ на страница 31](#)
- Може да има надворешен предмет во печатачот.
[„Ако не можете да избришете грешка поради заглавена хартија или поради снемвање хартија“ на страница 213](#)
- Исчистете го валјакот во внатрешноста на печатачот. Ако хартијата не се внесува дури и по чистењето на валјакот, заменете го валјакот.
[„Чистење на патека за хартија при проблеми со внесување на хартија“ на страница 105](#)
[„Време е да ги замените валјаците за земање хартија“ на страница 202](#)

Поврзани информации

- ➔ [„Ако не можете да избришете грешка поради заглавена хартија или поради снемвање хартија“ на страница 213](#)

Време е да дополните мастило

Мерки на претпазливост при ракување со шишињата со мастило

Прочитајте ги следниве инструкции пред да дополнувате мастило.

Мерки на претпазливост при складирање мастило

- Не изложувајте ги шишињата со мастило на директна сончева светлина.
- Не чувајте ги шишињата со мастило на високи или екстремно ниски температури.
- Epson препорачува користење на шишето со мастило пред датумот испечатен на пакувањето.
- Кога складираате или превезувате шише со мастило, не навалувајте го шишето и не подложувајте го на удари или промени на температурата. Инаку може да протече мастило дури и кога капачето на шишето со мастило е цврсто затворено. Внимавајте шишето со мастило да биде исправено кога го затворите капачето и преземете мерки да не протекнува мастило кога го превезувате шишето, на пример кога го ставате шишето во торба.
- Откако ќе донесете шише со мастило внатре од студен магацин, оставете да се стопли до собна температура барем три часа пред да го употребите.

- Не отворајте го пакувањето на шишето додека не ви треба за да го наполните резервоарот за мастило. Шишето со мастило е спакувано вакуумски за да се одржи сигурноста. Ако оставите шише со мастило распакувано подолго време пред да го употребите, може да не биде возможно нормално печатење.
- Откако ќе го отворите шишето со мастило, ви препорачуваме да го користите што е можно побргу.

Мерки на претпазливост при дополнување мастило


- За печатење со првокласен квалитет и за да ја заштитите главата за печатење, во касетите останува различна безбедносна резерва мастило кога печатачот покажува дека треба да се дополни мастило. Наведените страници што може да се испечатат не ја вклучуваат резервата.
- За најдобри резултати на печатење, не одржувајте ниски нивоа на мастило за продолжени временски периоди.
- Користете шишиња со мастило со правилна шифра на дел за печатачот.
- Со мастилото за овој печатач мора да се ракува внимателно. Мастилото може да испрска кога резервоарите за мастило се полнат или се дополнуваат. Ако ви капне мастило на облеката или некој предмет, може да не се извади.
- Не тресете премногу силно и не притискајте ги шишињата со мастило.
- Продолженото користење на печатачот кога нивото на мастилото е под долната линија може да го оштети печатачот. Наполнете го резервоарот со мастило до горната линија додека печатачот не работи. За точно да се прикаже проценетото ниво на мастило, ресетирајте го нивото на мастило откако ќе го наполните резервоарот.
- За да се добијат оптимални резултати од печатењето, дополнувајте ги резервоарите за мастило до горната линија најмалку еднаш годишно.

Потрошувачка на мастило


- За да се одржат оптимални перформанси на главата за печатење, дел од мастилото се троши од сите резервоари за мастило при постапките за одржување, како на пр. чистењето на главата за печатење. Исто така, може да се троши мастило и кога го вклучувате печатачот.
- Кога печатите еднобојно или во сиви тонови, може да се користат мастилата во боја наместо црното мастило во зависност од видот хартија или поставките за квалитет на печатењето. Причината е што се користи мешавина на мастилата во боја за да се добие црна боја.
- Мастилото во шишињата со мастило испорачани со печатачот се користи делумно при првичното поставување. За да се произведат висококвалитетни отпечатоци, главата за печатење на печатачот се полни целосно со мастило. Овој еднократен процес троши извесно количество мастило и затоа тие шишиња може да испечатат помалку страници во споредба со следните.
- Наведените количини може да се разликуваат во зависност од сликите што ги печатите, типот хартија што го користите, зачестеноста на печатење и надворешните услови, како што е температурата.
- Визуелно проверете ги нивоата на мастило во конкретните резервоари за мастило. Ако продолжите да го користите печатачот кога мастилото е потрошено, може да го оштетите печатачот. Epson препорачува дополнување на резервоарот за мастило до горната линија кога не се работи со печатачот за да се ресетира нивото на мастило.

Дополнување на резервоарот за мастило


1. Изберете **Одржување** на контролната табла на печатачот.
За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.
2. Изберете **Наполни мастило**.
3. Притиснете го копчето ▼ за да ги прочитате сите мерки за претпазливост при полнењето мастило, а потоа притиснете го копчето ОК за да продолжите.
4. Затворете го капакот за документи ако е отворен.
5. Отворајте го скенерот со двете раце додека да се фиксира.



6. Отворете го капакот за резервоарот за мастило.




7. Отворете го капачето за резервоарот за мастило.



! **Важно:**

Внимавајте бојата на резервоарот за мастило да одговара на бојата на мастилото што сакате да го дополните.


8. Додека го држите исправено шишето со мастило, полака вртете го капачето за да го извадите.



! **Важно:**

- Epson препорачува користење на оригинални шишиња со мастило Epson.
- Внимавајте да не истурите мастило.


9. Проверете ја горната линија (a) на резервоарот за мастило.



10. Порамнете го горниот дел на шишето со мастило со отворот за полнење, а потоа вметнете го шишето право во отворот за да се наполни мастило до горната линија, каде што сопира автоматски.

Кога ќе го вметнете шишето со мастило во отворот за полнење за соодветната боја, мастилото почнува да тече, а протокот на мастилото автоматски запира кога мастилото ќе ја достигне горната линија.

Ако мастилото не почнува да тече во резервоарот, извадете го шишето со мастило и вметнете го повторно. Меѓутоа, не вадете го и не вметнувајте го повторно шишето со мастило откако мастилото ќе ја достигне горната линија. Во спротивно, мастилото може да ја надмине горната линија и може да дојде до протекување на мастилото или оштетување на печатачот.



11. Кога ќе завршите со полнењето мастило, извадете го шишето со мастило.




Важно:


Не оставајте го вметнато шишето со мастило; во спротивно, шишето може да се оштети или мастилото да протече.

Белешка:


Ако остане мастило во шишето со мастило, затегнете го капачето и зачувајте го шишето во исправна положба за подоцнежна употреба.




12. Добро затворете го капачето за резервоарот за мастило.



13. Добро затворете го капакот за резервоарот за мастило.




14. Затворете го скенерот.




Белешка:

Скенерот е дизајниран да се затвора бавно и со мал отпор заради заштита од заглавување на прстите. Продолжете да го затворате дури и ако почувствувате мал отпор.

15. Затворете го заштитникот на внесувачот на хартија.



16. Притиснете го копчето , а потоа следете ги инструкциите на екранот за да го поставите нивото на мастило.

! Важно:

Дури и ако не дополните мастило до горната линија на резервоарот за мастило, може да продолжите со користење на печатачот. Меѓутоа, за најдобро функционирање на печатачот, наполнете го резервоарот за мастило до горната линија и веднаш ресетирајте го нивото на мастило.

Поврзани информации

- ➔ „Мерки на претпазливост при ракување со шишињата со мастило“ на страница 193
- ➔ „Кодови за шишињата со мастило“ на страница 226

Забелешки за ресетирање на нивото на мастило

Задолжително ресетирајте го нивото на мастило откако ќе го дополните мастилото.

Ако сте дополните две или повеќе бои, треба да ги изберете сите бои што сте ги дополните и да го ресетирате нивото на мастило.

Освен ако не го ресетираате нивото на мастило, прикажаното ниво на мастило не се менува дури и откако ќе го пополните мастилото.

Поврзани информации

➔ „Проверување на статусот на потрошните материјали“ на страница 105

Време е да ја замените кутијата за одржување

Мерки на претпазливост при ракување со кутијата за одржување

Прочитајте ги следниве инструкции пред да ја менувате кутијата за одржување.

- Не допирајте го зелениот чип странично на кутијата за одржување. Тоа може да влијае врз нормалното работење и печатење.
- Не заменувајте ја кутијата за одржување во текот на печатењето; во спротивно може да протече мастило.
- Не вадете ја кутијата за одржување и не отворајте го капакот, освен кога ја заменуваате кутијата за одржување; инаку може да протече мастило.
- Не користете ја повторно кутијата за одржување што била извадена и оставена подолг период. Мастилото во кутијата се стврднало и не може да се апсорбира повеќе мастило.
- Не навалувајте ја искористената кутија за одржување додека не се стави и запечати во пластичната ќеса; во спротивно може да протече мастило.
- Не чувајте ја кутијата за одржување на високи или екстремно ниски температури.
- Чувајте ја кутијата за одржување настрана од директна сончева светлина.
- Не испуштајте ја кутијата за одржување и не нанесувајте и силни удари.
- Не допирајте ги отворите во кутијата за одржување затоа што може да се замачката со мастило.

Замена на кутијата за одржување

Во некои циклуси на печатење, во кутијата за одржување може да се собере многу мало количество од вишок мастило. За да се спречи истекување од кутијата за одржување, печатачот е направен да спречи печатење кога капацитетот на апсорпција на кутијата за одржување ќе ја достигне својата граница. Дали и колку често ова ќе треба да се направи зависи од бројот на отпечатени страници на печатачот, видот на материјалот за печатење и бројот на циклуси на чистење на печатачот.


Кога се прикажува порака за замена на кутијата за одржување, погледнете ги анимациите коишто се прикажани на контролната табла. Потребата да се замени кутијата не значи дека печатачот ќе престане да работи во согласност со неговите спецификации. Со гаранцијата на

Epson не се покриваат трошоците за оваа замена. Претставува дел што треба да го замени корисникот.



Белешка:

- Кога кутијата за одржување е полна, не може да печатите и да ја чистите главата за печатење додека не се замени, за да се избегне протекување на мастилото. Меѓутоа, може да извршувате задачи за коишто не се користи мастило, на пр. скенирање.
- Кога ќе се прикаже следниов екран, тоа значи дека делот не може да се замени од страна на корисникот. Контакттирајте со службата за поддршка на Epson.
Не е достапно печатење без рамки, но достапно е печатење со рамки.



Поврзани информации

- ➔ „Мерки на претпазливост при ракување со кутијата за одржување“ на страница 201
- ➔ „Код за кутијата за одржување“ на страница 227


Време е да ги замените валјациите за земање хартија

Време е да ги замените валјациите за земање хартија


Кога хартијата не е ставена правилно дури и ако е исчистен валјакот за подземање, заменете го. Ресетирајте го бројот на листови што се внесени на валјакот за подземање откако ќе го замените.

▶ Може да ја гледате постапката и во Пр. за веб-видео. Пристапете до следнава веб-страница.

<https://support.epson.net/publist/vlink.php?code=NPD7154>


1. Притиснете го копчето  за да го исклучите печатачот.
2. Извадете го кабелот за напојување.
3. Отворете го скенерот.

Валјакот за подземање може да го најдете во положбата наведена на следнава илустрација.



4. Отстранете го валјакот за подземање.


Притиснете ја картичката на десната страна на валјакот за подземање, лизнете ја наназад, а потоа повлечете ја директно нагоре.




5. Извадете го новиот валјак за подземање од пакувањето.

! **Важно:**


Не допирајте го гумениот дел на валјакот за подземање.



6. Притиснете ја картичката на десната страна, а потоа порамнете ги извлечените делови со отворите за да го прикачите новиот валјак за подземање.




7. Затворете го скенерот.




Белешка:

Скенерот е дизајниран да се затвора бавно и со мал отпор заради заштита од заглавување на прстите. Продолжете да го затворате дури и ако почувствувате мал отпор.

8. Затворете го заштитникот на внесувачот на хартија.



9. Поврзете го кабелот за напојување.


10. Притиснете го копчето  за да го вклучите печатачот.

11. Пристапете до двигателот за печатач на компјутерот.


12. Ресетирајте го бројачот на валјакот од двигателот за печатач.

□ Windows

Изберете ја картичката **Одржување**, а потоа изберете **Информаци за печатач и опции**.




Кликнете **Ресетирај** од Број на листови внесени на валјакот за подземање.



❑ Mac OS

Изберете го менито Apple > **Системски претпочитани вредности** > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**) > Epson (XXXX) > **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја услужната програма за печатачот** > **Printer and Option Information**, а потоа кликнете **Ресетирај** од Број на листови внесени на валјакот за подземање.



Не може соодветно да се ракува со печатачот

Печатачот не се вклучува или исклучува

Печатачот не се вклучува

Имајте ги предвид следниве причини.


- **Кабелот за напојување не е правилно приклучен во штекерот за струја.**

Решенија

Погрижете се кабелот за напојување да биде добро приклучен.

■ **Копчето  не беше притиснато доволно долго.**



Решенија

Држете го подолго копчето .

Печатачот не се исклучува

■ **Копчето  не беше притиснато доволно долго.**

Решенија

Држете го подолго копчето . Ако сè уште не можете да го исклучите печатачот, исклучете го кабелот за напојување. За да спречите сушење на главата за печатење, вклучете го и исклучете го печатачот со притискање на копчето .

Напојувањето се исклучува автоматски

■ **Функцијата Поставки за искл. или Тајмер за исклучување е овозможена.**

Решенија

- Изберете **Поставки > Осн поставки > Поставки за искл.**, а потоа оневозможете ги поставките **Искл. напојување ако е неактивно** и **Искл. напој. ако е искл. од приклучок**.
- Изберете **Поставки > Осн поставки**, а потоа оневозможете ја поставката **Тајмер за исклучување**.

Белешка:

*Вашиот производ може да ја има функцијата **Поставки за искл.** или функцијата **Тајмер за исклучување**, во зависност од местото на купување.*

Задачите се извршуваат бавно

Печатењето е пребавно

Имајте ги предвид следниве причини.

■ **Се извршуваат непотребни апликации.**

Решенија

Затворете ги сите непотребни апликации на компјутерот или на паметниот уред.

■ **Поставен е висок квалитет на печатењето.**

Решенија

Намалете ја поставката за квалитет.

Двонасочното печатење е оневозможено.

Решенија

Овозможете ја поставката за двонасочно печатење или печатење со голема брзина. Кога е овозможена оваа поставка, главата за печатење печати додека се движи во двете насоки, а брзината на печатењето се зголемува.

- Контролна табла

Овозможете **Двонасочно** во **Поставки > Поставки за печатач**.

- Windows

Изберете **Двонасочно печатење** во картичката **Повеќе опции** на двигателот за печатачот.

- Mac OS

Изберете **Системски претпочитани вредности** (или **Системски поставки**) од менито Apple > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете On како поставка за **High Speed Printing**.

Тивок режим е овозможено.

Решенија

Оневозможете **Тивок режим**. Брзината на печатење се намалува кога печатачот работи во **Тивок режим**.

- Контролна табла

Изберете  на почетниот екран, а потоа изберете **Иск..**

- Windows

Изберете **Исклучено** како поставка за **Тивок режим** во картичката **Главна** на двигателот за печатачот.

- Mac OS

Изберете **Системски претпочитани вредности** (или **Системски поставки**) од менито Apple > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај, Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи > Опции** (или **Двигател**). Изберете Off како поставка за **Тивок режим**.

Безжичниот рутер може да има проблем со мрежната врска.

Решенија

Рестартирајте го безжичниот рутер, имајќи ги предвид другите корисници поврзани на мрежата. Ако ова не го решава проблемот, поставете го печатачот поблиску до безжичниот рутер или погледнете ја документацијата испорачана со точката за пристап.

Печатачот печати податоци со голема густина, како што се фотографии на обична хартија.

Решенија

Ако печатите податоци со голема густина како на пример фотографии на обична хартија, печатењето може да потрае за да се одржи квалитетот на печатење. Ова не е неисправност.

Печатењето драстично забавува при непрекинатото печатење

Функцијата што го штити механизмот на печатачот од прегревање и оштетување е активна.

Решенија

Може да продолжите со печатење. За да се вратите на нормална брзина на печатењето, оставете го печатачот да мирува барем 30 минути. Брзината на печатењето не се враќа на нормалната брзина ако напојувањето е исклучено.

Скенирањето е бавно

Скенирање со висока резолуција.

Решенија

Скенирајте со пониска резолуција.

LCD-екранот се затемнува

Печатачот е во режим на функција.

Решенија

Притиснете некое копче на контролната табла за да го вратите LCD-екранот во претходната состојба.

На екранот се прикажува „!“ и не можете да изберете фотографии

Сликовната датотека не е поддржана.

Решенија

Кога производот не ја поддржува сликовната датотека, на LCD-екранот се прикажува „!“. Користете датотеки што производот ги поддржува.

➔ [„Спецификации за поддржаните податоци“ на страница 243](#)

Печатачот не може да го препознае името на датотеката бидејќи е предолго.

Решенија

Можете да печатите фотографии со зачувување на датотеките со слики на меморискиот уред во вашиот компјутер или паметен уред. За паметни уреди, можете да печатите со користење на Epson Smart Panel.

Не може да се зачуваат податоци во мемориски уред

Имајте ги предвид следниве причини.

■ Се користи несоодветен мемориски уред.

Решенија

Користете мемориски уред поддржан од производот.

➔ „Спецификации за мемориски уреди“ на страница 243

■ Меморискиот уред е заштитен од запишување.

Решенија

Исклучете ја заштитата од запишување на меморискиот уред.

■ Нема доволно слободен простор на меморискиот уред.

Решенија

Избришете ги непотребните податоци или вметнете друг мемориски уред.

Звучите додека работи се гласни

■ Тивок режим е оневозможено на печатачот.

Решенија

Ако звучите при работењето се прегласни, овозможете **Тивок режим**. Ако ја овозможите оваа функција, брзината на печатењето може да се намали.

Контролна табла

Изберете  на почетниот екран и овозможете го **Тивок режим**.

Windows

Овозможете **Тивок режим** во картичката **Главна** на двигателот за печатачот.

Mac OS

Изберете **Системски претпочитани вредности** (или **Системски поставки**) од менито Apple > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Опции** (или **Двигател**). Овозможете ја поставката **Тивок режим**.

Треба да го ажурирате основниот сертификат

■ Основниот сертификат е истечен.

Решенија

Активирајте Web Config, а потоа ажурирајте го основниот сертификат.

➔ „Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)“ на страница 230

Не може да се изврши рачно двострано печатење (Windows)

■ EPSON Status Monitor 3 е оневозможено.

Решенија

Во картичката **Одржување** на двигателот за печатачот, кликнете **Проширени поставки**, а потоа изберете **Вклучи EPSON Status Monitor 3**.

Меѓутоа, функцијата за рачно двострано печатење може да не е достапна кога на печатачот му се пристапува од мрежа или кога се користи како споделен печатач.

Менито Поставки за печатење не се прикажува (Mac OS)

■ Двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно.

Решенија

Ако менито **Поставки за печатење** не се прикажува на macOS Catalina (10.15) или понова верзија, macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12), OS X El Capitan (10.11), OS X Yosemite (10.10), OS X Mavericks (10.9), двигателот за печатачот Epson не бил инсталиран правилно. Овозможете го од следново мени.

Изберете **Системски претпочитани вредности** (или **Системски поставки**) од менито Apple > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), отстранете го печатачот, па додадете го печатачот повторно.

macOS Mojave (10.14) не може да пристапи до **Поставки за печатење** преку апликациите произведени од Apple, како што е TextEdit.

Се прикажува порака за ресетирање на нивото на мастило дури и откако ќе го дополните мастилото

■ Нивото на мастило не беше ресетирано.

Решенија

Откако ќе го дополните мастилото, следете ги упатствата на екранот за да го ресетирате нивото на мастило.

➔ [„Забелешки за ресетирање на нивото на мастило“ на страница 200](#)

Приказот за нивото на мастило не се менува дури и откако ќе го дополните мастилото

■ Нивото на мастило не беше ресетирано.


Решенија

Откако ќе го дополните мастилото, следете ги упатствата на екранот за да го ресетирате нивото на мастило.

➔ [„Забелешки за ресетирање на нивото на мастило“ на страница 200](#)

Ако не можете да избришете грешка поради заглавена хартија или поради снемивање хартија

Во печатачот можеби има надворешни предмети. Следете ги чекорите подолу за да ги отстраните.

1. Исклучете го печатачот со притискање на копчето .
2. Откачете го кабелот за напојување од штекер, па откачете го кабелот за напојување од печатачот.




Важно:


Откачете го кабелот за напојување кога е изгаснато светлото за напојување. Во спротивно, главата за печатење нема да се врати во почетната положба, што ќе предизвика мастилото да се исуши, а печатењето може да не биде возможно.

3. Проверете ги следниве точки за да се погрижите дека нема надворешни предмети во печатачот.

! **Важно:**

Кога отстранувате надворешни предмети, внимавајте да не ги допирате точките прикажани на следнава илустрација, во спротивно печатачот може да се оштети.






4. Ако најдете надворешни предмети, отстранете ги со пинцета.

Ако не можете да ги отстраните надворешните предмети, одете на чекор 5, а ако можете да ги отстраните, одете на чекор 9.

5. Поставете ја бравата за превезување во заклучената положба (превезување).






[„Превезување и складирање на печатачот“ на страница 147](#)

6. Извлекете го задниот внесувач на хартија, држете ги двете страни на предниот дел на печатачот и накривете го печатачот приближно 45 степени наназад.


Важно:

Кога го накривувате печатачот, внимавајте да не го тресете, во спротивно може да истече мастило или да се оштети печатачот.




7. Откако полека ќе го вратите печатачот во хоризонтална положба, проверете дали надворешните предмети се отстранети преку празнината во задниот внесувач на хартија.

Ако продолжи да се појавува грешката за заглавување или снемивање хартија, контактирајте со службата за поддршка на Epson.




[„Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 249](#)

8. Поставете ја бравата за превезување во отклучената положба (печатење).



9. Поврзете го кабелот за напојување, а потоа вклучете го печатачот.



Проблемот не се решава

Ако не можете да го решите проблемот откако ќе ги испробате сите решенија, контактирајте со службата за поддршка на Epson.

Ако не можете да ги решите проблемите со печатењето или копирањето, погледнете ги следниве поврзани информации.

Поврзани информации

➔ [„Не може да се решат проблеми со печатењето или копирањето“ на страница 220](#)

Не може да се решат проблеми со печатењето или копирањето

Пробајте со решавање на следниве проблеми по ред, почнувајќи од врвот, додека не го решите проблемот.

Погрижете се типот на хартијата ставена во печатачот и типот на хартијата одредена на печатачот да соодветствуваат со поставките за типот на хартијата во двигателот за печатачот.

[„Поставки за големина и тип на хартијата“ на страница 31](#)

Користете поставка за повисок квалитет во контролната табла или во двигателот за печатачот.

За да проверите колку всушност мастило има останато, визуелно проверете ги нивоата на мастило во резервоарите на печатачот. Дополнете ги резервоарите за мастило ако нивоата на мастило се под долните линии.

Порамнете ја главата за печатење.

[„Порамнување на главата за печатење“ на страница 112](#)

Извршете проверка на прскалките за да видите дали прскалките на главата за печатење се затнати.

Ако недостасуваат сегменти во шаблонот за проверка на прскалките, прскалките можеби се затнати. Извршете проверка на прскалките и наизменично чистење 3 пати или едно Интензивно чистење, па проверете дали прскалките се одзатнале.

Имајте предвид дека за чистењето на главата за печатење се троши одредено количество мастило.

Исклучете го печатачот и почекајте најмалку 12 часа без печатење, а потоа извршете проверка на прскалките. Ако квалитетот на печатењето сè уште не се подобрува, повторно извршете чистење и проверка на прскалките. Ако сè уште не се подобрува, извршете Засилено миење на мастило.

[„Проверка и чистење на главата за печатење“ на страница 108](#)

[„Извршување Интензивно чистење“ на страница 110](#)

[„Извршување Засилено миење на мастило“ на страница 111](#)

Ако прскалките се затнати, проблемот можеби ќе се реши и ако го оставите печатачот одредено време без да печатите.

Проверете го следново додека печатачот е исклучен.

- Проверете дали користите оригинални шишиња со мастило Epson.

Обидете се да користите оригинални шишиња со мастило Epson. Производот е конструиран да ги прилагодува боите врз основа на користењето оригинални шишиња со мастило Epson. Користењето неоригинални шишиња мастило може да предизвика послаб квалитет на печатењето.

- Погрижете се да нема остатоци од хартија во внатрешноста на печатачот.

Кога ја вадите хартијата, не допирајте ја просирната фолија со раката или со хартијата.

- Проверете ја хартијата.

Проверете дали хартијата е извиткана или внесена со страната за печатење свртена нагоре.

[„Мерки за претпазливост при ракување со хартијата“ на страница 30](#)

[„Достапна хартија и капацитети“ на страница 223](#)

[„Недостапни типови хартија“ на страница 226](#)

Ако не можете да го решите проблемот со решенијата наведени погоре, можеби ќе треба да побарате сервисирање. Контакттирајте со службата за техничка поддршка на Epson.

Поврзани информации

➔ [„Пред да контактирате со Epson“ на страница 249](#)

➔ [„Контактирање со поддршката на Epson“ на страница 249](#)

Информации за производите

Информации за хартијата.	223
Информации за потрошни материјали.	226
Информации за софтверот.	228
Список на менито за поставки.	231
Спецификации за производите.	238
Регулаторни информации.	246

Информации за хартијата

Достапна хартија и капацитети

Оригинална хартија Epson

Epson препорачува користење на оригинална хартија Epson за да се обезбедат висококвалитетни отпечатени примероци.

Белешка:

- ❑ Достапноста на хартијата зависи од локацијата. За најнови информации за хартијата достапна во вашето подрачје, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- ❑ Погледнете го следново за информации околу достапните типови хартија за двострано печатење и печатење без рамки.

[„Хартија за печатење без рамки“ на страница 225](#)

[„Хартија за двострано печатење“ на страница 225](#)

Хартија соодветна за печатење документи

Назив	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Bright White Ink Jet Paper	A4	80

Хартија соодветна за печатење документи и фотографии

Назив	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	A4	80
Epson Matte Paper-Heavyweight	A4	20
Epson Double-Sided Matte Paper	A4	1

Хартија соодветна за печатење фотографии

Назив	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Ultra Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20
Epson Premium Glossy Photo Paper	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20
Epson Premium Semigloss Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	20
Epson Photo Paper Glossy	A4, 13×18 cm (5×7 in.), 10×15 cm (4×6 in.)	20

Назив	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Value Glossy Photo Paper	A4, 10×15 cm (4×6 in.)	20
Handmade Photo Book	A5 (24 отвори)	1

Разни други типови хартија

Назив	Големина	Капацитет за ставање (листови)
Epson Iron-On Cool Peel Transfer Paper	A4	1

Комерцијално достапна хартија

Белешка:

Погледнете го следново за информации околу достапните типови хартија за двострано печатење и печатење без рамки.

[„Хартија за печатење без рамки“ на страница 225](#)

[„Хартија за двострано печатење“ на страница 225](#)

Обична хартија

Во обична хартија спаѓа хартија за копирање и хартија за меморандум*¹.

Големина	Капацитет за ставање (листови)
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, 8,5×13 in.	100
Legal, 16K (195×270 mm), Indian-Legal	50
Приспособена големина* ² (mm) 89×127 до 215,9×2 000	1

*¹ Хартија на чиешто заглавје однапред се отпечатени информации како што се името на испраќачот или корпорацијата. Мора да има маргина од 5 mm или повеќе во горниот дел на хартијата. Печатењето без рамки не е достапно за хартија за меморандум.

*² Достапно е само печатење од компјутер.

Плик

Големина	Капацитет за ставање (пликови)
Плик #10, плик DL, плик C6	10

Хартија за печатење без рамки

Оригинална хартија Epson

- Epson Photo Quality Ink Jet Paper
- Epson Matte Paper-Heavyweight
- Epson Ultra Glossy Photo Paper
- Epson Premium Glossy Photo Paper
- Epson Premium Semigloss Photo Paper
- Epson Photo Paper Glossy
- Epson Value Glossy Photo Paper

Поврзани информации

➔ [„Достапна хартија и капацитети“ на страница 223](#)

Комерцијално достапна хартија

Обична хартија, хартија за копирање*

* За печатење без рамки, може да користите големина Legal, Letter, A4 и приспособена големина на хартијата.

Поврзани информации

➔ [„Достапна хартија и капацитети“ на страница 223](#)

Хартија за двострано печатење

Оригинална хартија Epson

Epson Bright White Ink Jet Paper

Поврзани информации

➔ [„Достапна хартија и капацитети“ на страница 223](#)

Комерцијално достапна хартија

- Обична хартија, хартија за копирање

Поврзани информации

➔ [„Достапна хартија и капацитети“ на страница 223](#)

Недостапни типови хартија

Не користете ги следниве типови хартија. Користењето на овие типови хартија може да предизвика проблеми при внесувањето на хартијата и замачкување на отпечатените материјали.

- Брановидна хартија
- Искината или исечена хартија
- Превиткана хартија
- Влажна хартија
- Предебела или претенка хартија
- Хартија со налепници

Не користете ги следниве пликови. Користењето на овие типови пликови предизвикува заглавување на хартијата и замачкувања во отпечатените примероци.

- Извиткани или превиткани пликови
 - Пликови со лепливи површини на преклопувањето или пликови со прозорче
 - Претенки пликови
- Може да се извиткаат при печатењето.

Информации за потрошни материјали

Кодови за шишињата со мастило

Epson препорачува користење на оригинални шишиња со мастило Epson.

Ова се кодовите за оригиналните шишиња со мастило Epson.

 **Важно:**

- Гаранцијата на Epson не ја покрива штетата предизвикана од мастила кои се поинакви од оние што се наведени, вклучувајќи и секако оригинално мастило Epson кое не е наменето за овој печатач или кое било мастило од трета страна.*
- Други производи произведени од Epson може да предизвикаат оштетувања што не се покриени со гаранциите на Epson, а во одредени услови може да предизвикаат неправилно однесување на печатачот.*

Белешка:

- Шифрите на шишињата со мастило може да се разликуваат според локацијата. За точните кодови достапни во вашето подрачје, контактирајте го сервисот за поддршка на Epson.*
- Иако шишињата со мастило може да содржат рециклирани материјали, тоа не влијае на функционирањето или работата на печатачот.*
- Спецификациите и изгледот на шишето со мастило може да се сменат без претходно известување за да бидат подобри.*

За Европа

ВК: Black (Црна)	С: Cyan (Тиркизна)	М: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)	LC: Light Cyan (Светло тиркизна)	LM: Light Magenta (Светло розова)
108	108	108	108	108	108

Белешка:

Посетете ја следнава веб-локација за информации околу капацитетите на шишињата со мастило Epson.

<http://www.epson.eu/pageyield>

За Азија

ВК: Black (Црна)	С: Cyan (Тиркизна)	М: Magenta (Розова)	Y: Yellow (Жолта)	LC: Light Cyan (Светло тиркизна)	LM: Light Magenta (Светло розова)
057	057	057	057	057	057

Код за кутијата за одржување

Кутијата за одржување може да се купи и замени од страна на корисникот.

Epson препорачува употреба на оригинална кутија за одржување на Epson.

Следново е код за оригинална кутија за одржување на Epson.

C9345

Важно:

Откако ќе ја инсталирате кутијата за одржување во печатачот, не може да ја користите со други печатачи.

Кодови на валјациите за земање хартија

Epson препорачува да користите оригинални валјаци за земање хартија од Epson.

Следуваат кодовите.

За сите земји освен Индија, Бангладеш, Бутан, Малдиви, Шри Ланка и Непал

Pickup Roller: C12C937771

За Индија, Бангладеш, Бутан, Малдиви, Шри Ланка и Непал

Pickup Roller: C12C937781

Белешка:

- ❑ Ако ви треба помош за вашиот нов валјак за земање хартија, контактирајте со службата за поддршка на Epson.
- ❑ Работниот век на валјакот за земање хартија е 50000 страници или 5 години на обична хартија со големина А4, што и да е прво. Бројот на страници служи само како референца и може да се разликува во зависност од околината за печатење и поставките за печатење (како што се типот на хартијата, големината на хартијата и опциите за печатење без рамки), а вистинската бројка може да биде помала.
Исто така, очекуваниот работен век се разликува кога користите оригинална хартија Epson и неоригинална хартија.

Информации за софтверот

Овој дел ги воведува некои од апликациите достапни за вашиот печатач. За список на поддржан софтвер, погледнете ја следнава веб-страница на Epson или стартувајте го Epson Software Updater за потврда. Можете да ги преземете најновите апликации.

<http://www.epson.com>

Поврзани информации

➔ „Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater)“ на страница 231

Апликација за печатење од компјутер (двигател за печатач за Windows)

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Белешка:

Можете да го менувате јазикот на двигателот на печатачот. Изберете го јазикот што сакате да го користите од поставката **Јазик** во картичката **Одржување**.

Пристап до двигателот за печатачот од апликациите

За да одредувате поставки што важат само за апликацијата што ја користите, пристапете од таа апликација.

Изберете **Печати** или **Поставување за печатење** од менито **Датотека**. Изберете го својот печатач, па кликнете **Претпочитани вредности** или **Својства**.

Белешка:

Операциите може да се разликуваат зависно од апликацијата. За повеќе информации, погледнете ја помошта во апликацијата.

Пристап до двигателот за печатачот преку контролната табла итн

За да одредите поставки што ќе важат за сите апликации, следете ги чекорите подолу.

- ❑ Windows 11

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Поставки > Bluetooth и уреди > Печатачи и скенери**. Кликнете го печатачот, а потоа изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

- Windows 10/Windows Server 2022/Windows Server 2019/Windows Server 2016

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Систем на Windows > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

- Windows 8.1/Windows 8/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2012

Изберете **Работна површина > Поставки > Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот или притиснете го и држете го, а потоа изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

- Windows 7/Windows Server 2008 R2

Кликнете го копчето Старт, па изберете **Контролна табла > Преглед на уреди и печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

- Windows Server 2008

Кликнете го копчето Старт, па изберете **Контролна табла > Печатачи** во **Хардвер и звук**. Кликнете со десното копче на печатачот и изберете **Претпочитани вредности за печатење**.

Пристап до двигателот за печатачот од иконата за печатачот на лентата со задачи

Иконата за печатачот на лентата со задачи на работната површина е икона на кратенка што овозможува брз пристап до двигателот за печатачот.

Ако ја кликнете иконата за печатачот и изберете **Поставки на печатачот**, може да пристапите до истиот прозорец со поставки за печатачот како оној што се прикажува од контролната табла. Ако кликнете двапати на оваа икона, може да ја проверите состојбата на печатачот.

Белешка:

Ако иконата за печатачот не е прикажана во лентата со задачи, отворете го прозорецот на двигателот за печатачот, кликнете **Преференци за следење** во картичката **Одржување**, па изберете **Регистрирајте ја иконата за брз пристап на лентата за задачи**.

Стартување на услужната програма

Отворете го прозорецот на двигателот за печатачот. Кликнете на картичката **Одржување**.

Апликација за печатење од компјутер (двигател за печатач за Mac OS)

Двигателот за печатачот го контролира печатачот според командите од одредена апликација. Одредувањето поставки на двигателот за печатачот дава најдобри резултати на печатењето. Можете и да ја проверувате состојбата на печатачот или да го одржувате во врвна работна состојба користејќи ја алатката двигател на печатачот.

Пристап до двигателот за печатачот од апликациите

Кликнете **Поставување страница** или **Печати** во менито **Датотека** на вашата апликација. Ако е потребно, кликнете на **Прикажи ги деталите** (или ▼) за да го проширите прозорецот за печатење.

Белешка:

Во зависност од апликацијата што се користи, **Дефиниција на страницата** можеби нема да се прикаже во менито **Датотека**, а операциите за прикажување на екранот за печатење може да се разликуваат. За повеќе информации, погледнете во помошта за апликацијата.

Стартување на услужната програма

Изберете **Системски претпочитани вредности** (или **Системски поставки**) од менито Apple > **Печатачи и скенери** (или **Печати и скенирај**, **Печати и испрати факс**), а потоа изберете го печатачот. Кликнете **Опции и производи** > **Услужна програма** > **Отвори ја услужната програма за печатачот**.

Апликација за конфигурирање на работата на печатачот (Web Config)

Web Config е апликација што се извршува во веб-прелистувач, на пр. Microsoft Edge и Safari, на компјутер или паметен уред. Може да го потврдите статусот на печатачот или да ги менувате поставките за мрежната услуга и печатачот. За да ја користите Web Config, поврзете ги печатачот и компјутерот или уредот на истата мрежа.

Поддржани се следниве прелистувачи. Користете ја најновата верзија.

Microsoft Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari

Белешка:

Може да ви биде побарано да ја внесете лозинката за администратор додека работите со Web Config. Погледнете ги поврзаните информации подолу за повеќе детали.

Поврзани информации

➔ [„Стандардна вредност на лозинката за администратор“ на страница 17](#)

Активирање Web Config во веб-прелистувач

1. Проверете ја IP-адресата на печатачот.

Изберете ја иконата за мрежа на почетниот екран на печатачот и изберете го активниот начин на поврзување за да ја потврдите IP-адресата на печатачот.

За да изберете ставка, користете ги копчињата ▲ ▼ ◀ ▶, а потоа притиснете го копчето ОК.

Белешка:

Може да ја проверите IP-адресата така што ќе отпечатите извештај за мрежната врска.

2. Вклучете веб-прелистувач од компјутерот или паметниот уред, а потоа внесете ја IP-адресата на печатачот.

Формат:

IPv4: http://IP-адресата на печатачот/

IPv6: http://[IP-адресата на печатачот]/

Примери:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Белешка:

Со паметниот уред може да ја стартувате и Web Config од екранот со информации за производот на Epson Smart Panel.

Бидејќи печатачот користи самопотпишан сертификат кога пристапува до HTTPS, во прелистувачот се прикажува предупредување кога ќе ја стартувате Web Config; ова не укажува на проблем и може слободно да го игнорирате.

Поврзани информации

➔ „Печатење со Epson Smart Panel“ на страница 44

Апликација за ажурирање софтвер и фирмвер (Epson Software Updater)

Epson Software Updater е апликација што инсталира нов софтвер и го ажурира фирмверот преку интернет. Ако сакате редовно да ги проверувате информациите за ажурирања, може да го поставите интервалот за проверка за ажурирања во поставките за автоматско ажурирање на Epson Software Updater.

Белешка:

Оперативните системи Windows Server не се поддржани.

Стартување во Windows

Windows 11

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Сите апликации > EPSON Software > Epson Software Updater**.

Windows 10

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **EPSON Software > Epson Software Updater**.

Windows 8.1/Windows 8

Внесете го името на апликацијата во полето за пребарување, а потоа изберете ја прикажаната икона.

Windows 7

Кликнете го копчето Старт, а потоа изберете **Сите програми > EPSON Software > Epson Software Updater**.

Белешка:

*Може да ја активирате Epson Software Updater и со кликање на иконата за печатачот во лентата со задачи на работната површина, па да изберете **Ажурирање софтвер**.*

Стартување во Mac OS

Изберете **Оди > Апликации > Epson Software > Epson Software Updater**.

Поврзани информации

➔ „Одделно инсталирање на апликациите“ на страница 125

Список на менито за поставки

Изберете **Поставки** на почетниот екран на печатачот за да одредувате разни поставки.

Имињата на функциите и ставките од менито со поставки може да се променат во зависност од верзијата на фирмверот.

Осн поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Осн поставки

Заш. на екр.:

Изберете **Фотографии од мемориски уред** за последователно да се прикажат фотографиите кога не се вршат операции околу три минути.

Автом. вклучување:

Изберете **Вклучено** за автоматски да го вклучите печатачот кога ќе прими задача за печатење или задача за скенирање преку USB конекција или мрежна конекција. Ако излезната фиока е вметната, извлечете ја рачно за да започнете со печатење.

Со овозможувањето на **Автом. вклучување** малку се зголемува потрошувачката на енергија во статус на мирување во споредба со целосно исклучување на печатачот. Исто така, потребно е подолго време за да се исклучи напојувањето. Оставете го приклучен кабелот за напојување кога ја користите оваа функција. Ако го извадите кабелот за напојување, осигурајте се дека светло за напојување е исклучено.

Користете ја поставката **Тајмер за исклучување** ако сакате печатачот автоматски да се исклучи кога ќе заврши задачата за печатење или скенирање и кога ќе помине одреден временски период на неактивност. Ова е корисно кога печатите од далечинска локација како на пример од интернет.

Тајмер за исклучување:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Поставки за искл.**, во зависност од местото на продажба.

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот кога не го користите за одреден временски период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Размислувајте еколошки пред да извршите каква било промена.

Поставки за искл.:

Производот може да ја има оваа функција или функцијата **Тајмер за исклучување**, во зависност од местото на продажба.

Искл. напојување ако е неактивно:

Изберете ја ова поставка за автоматски да го исклучите печатачот ако не го користите за одреден временски период. Можете да го прилагодите времето пред да се примени управувањето со енергија. Секое зголемување ќе влијае врз енергетската ефикасност на производот. Имајте ја предвид животната средина пред да извршите каква било промена.

Искл. напој. ако е искл. од приклучок:

Изберете ја оваа поставка за печатачот да се исклучи по одреден временски период откако ќе се прекинат врските со сите порти, вклучително и со USB портата. Оваа функција може да не биде достапна во зависност од регионот.

Погледнете ја следнава веб-страница за одредениот временски период.

<https://www.epson.eu/energy-consumption>

Тајмер за спиење:

Приспособете го временскиот период за да влезете во режимот за спиење (режим за зачувување на енергија) кога печатачот не извршува никакви задачи. LCD-екранот ќе стане црн кога ќе измине одреденото време.

Јазик/Language:

Изберете јазик употребен на LCD екранот.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира **Осн поставки** на нивните стандардни вредности.

Поврзани информации

➔ „Штедење енергија“ на страница 124

Поставки за печатач

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Поставки за печатач

Поставка за извор на хартија:

Поставување хартија:

Изберете ги големината и видот на хартијата што сте ги ставиле во изворот на хартија. Може да ги направите **Постав за омил. хартија** кај големината и видот на хартијата.

Авто. приказ на Пост. на хартија:

Изберете **Вкл.** за автоматски да се прикаже екранот за поставки на хартија следејќи ја низата **Поставки > Поставки за печатач > Поставка за извор на хартија > Поставување хартија** кога ќе ставите хартија во изворот за хартија. Ако ја оневозможите оваа функција, не може да печатите од iPhone, iPad или iPod touch со AirPrint.

Маргини на Пластич. ID-картичка:

Ги поставува маргините за печатење на Пластична ID-картичка.

Disc label:

Ја приспособува положбата за печатење на дискот со движење нагоре, надолу, налево или надесно додека не се вклопи.

Внатрешна/надворешна Disc label:

Ја приспособува положбата за печатење на внатрешниот и надворешниот дијаметар на дискот. Може да одредите до 120 mm за надворешниот дијаметар и минимум 18 mm за внатрешниот дијаметар. Во зависност од поставките, може да се размачка мастило на дискот или на фиоката за диск. Одредете го опсегот за да одговара на површината за печатење на дискот. Површината за печатење поставена овде е стандардната вредност кога печатите фотографии од мемориски уред на диск.

Налепници:

Ја приспособува позицијата на печатење на налепници на фотографија со поместување нагоре, надолу, лево или десно.

Дебела хартија:

Изберете **Вкл.** за да спречите мастилото да се размачка на исписите, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење.

Тивок режим:

Изберете **Вкл.** за да ја намалите бучавата за време на печатење, меѓутоа, ова може да ја намали брзината на печатење. Во зависност од типот на хартија и избраните поставки за квалитет на печатење, можно е да нема разлика во нивото на бучава на печатачот.

Двонасочно:

Изберете **Вкл.** за да ја промените насоката на печатење; Печати додека главата за печатење се поместува налево или надесно. Ако вертикалните или хоризонталните линеарно поставени линии на вашиот отпечаток изгледаат заматено или непорамнето, онеспособувањето на оваа функција може да го реши проблемот; меѓутоа, тоа може да ја намали брзината на печатење.

Бриши ги пост.

Ги ресетира **Поставки за печатач** на нивните стандардни вредности.

Поставки за мрежа

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Поставки за мрежа

Wi-Fi поставување:

Wi-Fi (Препорачано):

Волшебник за поставување на Wi-Fi:

Одредување поставки за Wi-Fi со внесување SSID и лозинка.

Поставка за копче за притискање (WPS):

Одредува поставки за Wi-Fi од Поставка за копче за притискање (WPS).

Други:

PIN шифра за пост. (WPS):

Одредува поставки за Wi-Fi од PIN шифра за пост. (WPS).

Wi-Fi автомат. поврзување:

Одредува поставки за Wi-Fi користејќи ги информациите за Wi-Fi на компјутерот или паметниот уред.

Исклучи Wi-Fi:

Поврзувањето со рутерот за Wi-Fi ќе се прекине.

Wi-Fi Direct:

Мени :

Промени име на мрежа:

Го менува SSID на Wi-Fi Direct (име на мрежата).

Промени лозинка:

Ја менува лозинката за врската Wi-Fi Direct.

Деактивирај Wi-Fi Direct:

Ја оневозможува функцијата Wi-Fi Direct.

Врати стандардни поставки:

Ги враќа поставките за Wi-Fi Direct.

Други методи:

iOS:

Го прикажува QR-кодот за врската Wi-Fi Direct.

Други OS уреди:

Ги прикажува SSID и лозинката за поврзување на Wi-Fi Direct. {/proof}

Статус на мрежа:

Wi-Fi статус:

Ги прикажува информациите за Wi-Fi на печатачот.

Статус на Wi-Fi Direct:

Прикажува информации за поставките за Wi-Fi Direct.

Отпечати лист за статус:

Отпечатува лист за статус на мрежата.

Информациите за Wi-Fi, Wi-Fi Direct итн. се печатат на две или повеќе страници.

Проверка на конекција:

Ја проверува тековната мрежна конекција и печати извештај. Доколку има некакви проблеми со врската, видете во извештајот за да го решите проблемот.

Напредно:

Име на уред:

Го менува името на уредот во кое било име што содржи од 2 до 53 знаци.

TCP/IP:

Ги конфигурира поставките за IP, ако IP-адресата е статична.

За автоматска конфигурација, користете ја IP-адресата доделена од DHCP.

За рачно поставување, префрлете се на „Рачно“, а потоа внесете ја IP-адресата што сакате да ја доделите.

Прокси-сервер:

Поставете го ова ако користите прокси-сервер во вашата мрежна околина и сакате да го поставите и за печатачот.

Поставки за веб услуга

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Поставки за веб услуга

Услуги на Epson Connect:

Прикажува дали печатачот е регистриран и поврзан на Epson Connect.

Регистрирајте се на услугата избирајќи **Регистрирај** и следејќи ги инструкциите.

За упатства за користење, погледнете го порталот на следнава интернет страница.

<https://www.epsonconnect.com/>

<https://www.epsonconnect.eu> (само за Европа)

Кога ќе завршите со регистрацијата, може да ги промените следниве поставки.

Прекини/Продолжи:

Изберете дали сакате да ги запрете или да продолжите со услугите Epson Connect.

Одрегистрирај:

Ја откажува регистрацијата на печатачот од услугите Epson Connect.

Поставување на сподел. на датотека

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Поставување на сподел. на датотека

Изберете го начинот на поврзување помеѓу печатачот и компјутерот којшто има пристап за пишување на меморискиот уред вметнат во печатачот. Пристапот за читање и пишување е овозможен за компјутерот со приоритетна врска. За други компјутери е овозможен само пристап за читање.

Функција на водич

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Функција на водич

Несовпаѓ. на харт.:

Се прикажува предупредување ако поставките за хартија (поставки за печатење) за задача за печатење не се совпаѓаат со поставките за хартија на печатачот направени кога сте ја внеле хартијата. Оваа поставка спречува погрешно печатење.

Режим за автоматско избирање:

Кога се извршува некоја од следниве операции, се прикажуваат соодветните менија за операциите.

Вметната е USB-меморија.

Сите поставки:

Се овозможуваат или се оневозможуваат сите функции за насоки.

Бриши ги пост.:

Ги ресетира поставките **Функција на водич** на нивните стандардни вредности.

Истражување на клиентите

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Истражување на клиентите

Ако се согласите да обезбедите информации за користењето на клиентите, информациите за користењето на производот, како што е бројот на печатења, ќе бидат доставени до Seiko Epson Corporation.

Собраните информации се користат за подобрување на нашите производи и услуги.

Обезб. под. за користењето:

Прикажува дали сте се согласиле да обезбедувате податоци за користењето како клиент.

Земја/Регион:

Ја прикажува земјата или регионот каде што го користите производот ако сте се согласиле да обезбедувате податоци за користењето како клиент.

Ажурирање на фирмвер

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Ажурирање на фирмвер

Ажурирај:

Проверете дали е ажурирана најновата верзија на фирмвер на мрежниот сервер. Ако е достапно ажурирање, може да изберете дали сакате или не да започнете со ажурирање.

Известување:

Изберете **Вкл.** за да добиете известување ако има достапно ажурирање на фирмверот.

Врати ги стандардните поставки

Изберете ги менијата на контролната табла како што е опишано подолу.

Поставки > Врати ги стандардните поставки

Поставки за мрежа:

Ги ресетира мрежните поставки на стандардните вредности.

Се освен Поставки за мрежа:

Ги ресетира сите поставки освен мрежните поставки на нивните стандардни вредности.

Сите поставки:

Ги ресетира сите поставки на стандардните вредности.

Спецификации за производите

Спецификации за печатачот

Положба на прскалките на главата за печатење		Прскалки за црно мастило: 180 Прскалки за мастило во боја: 180 за секоја боја
Тежина на хартијата*	Обична хартија	64 до 90 g/m ²
	Пликови	75 до 100 g/m ²

* Дури и кога дебелината на хартијата е во рамки на овој опсег, може да не може да ја внесете хартијата во печатачот или квалитетот на печатење може да се намали во зависност од својствата и квалитетот на хартијата.

Површина за печатење

Површина за печатење за единични листови

Квалитетот на печатењето може да е понизок во засенчените области поради механизмот на печатачот.

Печатење со рамки

	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	41.0 mm (1.61 in.)
	D	37.0 mm (1.46 in.)

* Насока на хартијата којашто сте ја ставиле.

Печатење без рамки

	A	44.0 mm (1.73 in.)
	B	40.0 mm (1.58 in.)

* Насока на хартијата којашто сте ја ставиле.

Површина за печатење за пликови


Квалитетот на печатењето може да е понизок во засенчените области поради механизмот на печатачот.

	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)
	C	18.0 mm (0.71 in.)
	D	41.0 mm (1.61 in.)

* Насока на хартијата којашто сте ја ставиле.


Површина за печатење за етикета за диск

Квалитетот на печатењето може да е понизок во засенчените области поради механизмот на печатачот.

	A	18 mm (0.71 in.)
	B	43 mm (1.69 in.)
	C	116 mm (4.57 in.)
	D	120 mm (4.72 in.)

Површина за печатење за PVC ID-картички

Печатење со рамки

	A	3.0 mm (0.12 in.)
	B	3.0 mm (0.12 in.)

Печатење без рамки

Малку ја зголемува отпечатената слика поради механизмот на печатачот.

Спецификации на скенерот

Тип на скенерот	Рамен оптички скенер
Фотоелектричен уред	CIS
Максимална големина на документ	216×297 мм (8.5×11.7 инчи) A4, Letter
Резолуција	1200 dpi (главно скенирање) 4800 dpi (секундарно скенирање)

Длабочина на бојата	<p>Боја</p> <p><input type="checkbox"/> 48 бита по внатрешен пиксел (16 бита по пиксел по внатрешна боја)</p> <p><input type="checkbox"/> 24 бита по надворешен пиксел (8 бита по пиксел по надворешна боја)</p> <p>Сива палета</p> <p><input type="checkbox"/> 16 бита по внатрешен пиксел</p> <p><input type="checkbox"/> 8 бит по надворешен пиксел</p>
Извор на светлина	LED

Спецификации за интерфејс

За компјутер	USB со висока брзина*
--------------	-----------------------

* Не се поддржани USB 3.0 кабли.

Мрежни спецификации

Спецификации за Wi-Fi

Стандарди	IEEE 802.11b/g/n* ¹
Фреквентен опсег	2,4 GHz
Режими на поврзување	Инфраструктурен, Wi-Fi Direct (едноставна AP)* ^{2*3}
Безбедност при безжичен пристап* ⁴	WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES)* ⁵ , WPA3-SAE (AES)

*1 IEEE 802.11n е достапно само за HT20.

*2 Не е поддржано за IEEE 802.11b.

*3 Режимот „Едноставна AP“ е компатибилен со Wi-Fi врска (инфраструктура).

*4 Wi-Fi Direct поддржува само WPA2-PSK (AES).

*5 Во согласност со стандардите WPA2 со поддршка за WPA/WPA2 Personal.

Мрежни функции и IPv4/IPv6

Функции		Поддржано	Забелешки	
Мрежно печатење	EpsonNet Print (Windows)	IPv4	✓	-
	Standard TCP/IP (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	WSD-печатење (Windows)	IPv4, IPv6	✓	-
	Bonjour-печатење (Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	IPP-печатење (Windows, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson Connect (печатење од е-порака, далечинско печатење)	IPv4	✓	-
	AirPrint (iOS, Mac OS)	IPv4, IPv6	✓	iOS 5 или понова верзија, OS X Mavericks (10.9.5) или понова верзија*
Мрежно скенирање	Epson Scan 2	IPv4, IPv6	✓	-
	Epson ScanSmart	IPv4	✓	Windows 7 или понова верзија, или OS X El Capitan (10.11) или понова верзија
	Epson Event Manager (Mac OS)	IPv4	✓	OS X Yosemite (10.10)/OS X Mavericks (10.9.5)
	Epson Connect (скенирај во облак)	IPv4	✓	-
	AirPrint (скенирање)	IPv4, IPv6	✓	OS X Mavericks (10.9.5) или понова верзија*
Факс	Испрати факс	IPv4	-	-
	Прими факс	IPv4	-	-
	AirPrint (излезен факс)	IPv4, IPv6	-	-

* Препорачуваме да ја користите најновата верзија на iOS или Mac OS.

Безбедносен протокол

SSL/TLS	HTTPS-сервер/клиент, IPPS
---------	---------------------------

TLS-верзија	1.3, 1.2, 1.1*, 1.0*
SNMPv3	

* Стандардно оневозможено.

Поддржани услуги од трети страни

Услуги		Поддржано	Забелешки
AirPrint	Печати	✓	iOS 5 или понова верзија/OS X Mavericks (10.9.5) или понова верзија*
	Скенирање	✓	OS X Mavericks (10.9.5) или понова верзија*
	Факс	-	-

* Препорачуваме да ја користите најновата верзија на iOS или Mac OS.

Спецификации за мемориски уреди

Уреди	Максимални капацитети
Тврд диск* ¹ USB-меморија	2 TB (форматирано во FAT, FAT32 или exFAT.)
Читач за повеќе картички* ²	2 TB (форматирано во FAT, FAT32 или exFAT)

*1: Не препорачуваме користење надворешни USB-уреди што се напојуваат преку USB. Користете само надворешни USB-уреди со независен извор на напојување.

*2: Вметнете само една мемориска картичка во читачот за повеќе картички. Не се поддржани читачи за повеќе картички во кои се вметнати повеќе од две мемориски картички.

Не може да се користат следниве уреди:

- Уред што бара посебен двигател
- Уред со безбедносни поставки (лозинка, шифрирање и сл.)
- Уред со вграден USB-хаб

Epson не може да гарантира за сите задачи на поврзаните надворешни уреди.

Спецификации за поддржаните податоци

Формат на датотека	JPEG (*.JPG) со Exif-верзија 2.31 standard снимен со дигитални камери DCF* ¹ верзија 1.0 или усогласени со 2.0* ²
Големина на слика	Хоризонтално: 80 до 10200 пиксели Вертикално: 80 до 10200 пиксели

Големина на датотека	Помалку од 2 GB
Максимален број датотеки	9990*3

*1 Правило за дизајн за датотечен систем на фотоапарати.

*2 Фотографски податоци зачувани во вградената меморија на камерата не се поддржани.

*3 Може да се прикажат до 999 датотеки истовремено. (Ако бројот на датотеки надминува 999, датотеките се прикажуваат во групи).

Белешка:

„!“ се прикажува на LCD екранот кога печатачот не може да ја препознае сликовната датотека. Во таа ситуација, ако изберете распоред за повеќе слики, ќе се отпечатат празни делови.

Димензии

Димензии	<p>Складирање</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ширина: 404 mm (15.9 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 410 mm (16.1 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 162 mm (6.4 in.) <p>Печатење</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ширина: 404 mm (15.9 in.) <input type="checkbox"/> Длабочина: 634 mm (25.0 in.) <input type="checkbox"/> Висина: 302 mm (11.9 in.)
Тежина*	Околу 7.6 kg (16.8 lb)

* Без мастилото и без кабелот за напојување.

Електрични спецификации

Номинален напон	AC 220 – 240 V
Номинален фреквентен опсег	50 – 60 Hz
Номинална струја	0.3 A
Потрошувачка на енергија (со USB-врска)	<p>Самостојно копирање: околу 19.0 W (ISO/IEC24712)</p> <p>Режим на подготвеност: околу 4.8 W</p> <p>Режим на спиење: околу 0.7 W</p> <p>Исклучено напојување: околу 0.2 W</p>


Белешка:

Проверете ја етикетата за напон на печатачот.

Корисници во Европа, посетете ја следнава веб-локација за детали околу потрошувачката на електрична енергија.

<http://www.epson.eu/energy-consumption>

Спецификации за животната средина

Работење	<p>Користете го печатачот во опсегот на температура (°C) и влажност (%) прикажани на графиконот и во средина без кондензација.</p> 
Складирање	<p>Температура: -20 до 40°C (-4 до 104°F)* Влажност: од 5 до 85% релативна влажност (без кондензација)</p>

* Можете да го чувате еден месец на 40°C (104°F).

Спецификации за околината за шишињата со мастило

Температура на чување	-20 до 40 °C (-4 до 104 °F)*
Температура на замрзнување	<p>-15 °C (5 °F) Мастилото се топи и може да се користи по околу 2 часа на 25 °C (77 °F).</p>

* Можете да го чувате еден месец на 40 °C (104 °F).

Системски барања

- Windows
Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, Windows 11 или понова верзија
Windows Server 2008 или понова верзија
- Mac OS
Mac OS X 10.9.5 или понова верзија, macOS 11 или понова верзија
- Chrome OS
Chrome OS 89 или понова верзија

Белешка:

Ги поддржува само стандардните функции на оперативниот систем.

Регулаторни информации

Стандарди и одобренија

Стандарди и одобренија за европски модел

Следниов модел има ознака CE/UKCA и е во сообразност со релевантните законски барања.

Целиот текст на изјавата за сообразност е достапен на следнава веб-локација:

<https://www.epson.eu/conformity>

C723A

Фреквентен опсег	Максимална емитувана радиофреквентна моќ
2400–2483,5 MHz	20 dBm (EIRP)



Тип одобрување ZICTA за корисници во Замбија

Посетете ја следнава веб-локација за повеќе информации околу типот одобрување ZICTA.

<https://support.epson.net/zicta/>

Ограничувања за копирање

Запазете ги следниве ограничувања за да обезбедите одговорна и законска употреба на печатачот.

Забрането е со закон копирање на следниве работи:

- Банкарски сметки, ковани пари, пазарни хартии од вредности издадени од државата, државни обврзници и локални хартии од вредност
- Неискористени поштенски марки, разгледници со платена поштарина и други официјални поштенски документи со важечки поштенски знак
- Државни таксени марки и хартии од вредност кои се издаваат во согласност со законската постапки

Внимавајте при копирање на следниве работи:

- Пазарни хартии од вредности од приватни фирми (сертификати за производи, преносливи хартии од вредност, чекови итн.), месечни пропусници, карти со попуст итн.
- Пасоши, возачки дозволи, гаранции за состојба, сметки за патарина, бонови за храна, билети, итн.

Белешка:

Копирањето на овие работи може исто така да биде забрането со закон.

Соодветна употреба на авторските материјали:

Печатачите може да се користат неправилно со несоодветно копирање на материјали заштитени со авторски права. Освен во случај на препорака од признат надлежен орган, однесувајте се одговорно и со почит кон дозволата за копирање од страна на носителот на авторско право пред да го копирате публикуваниот материјал.

Каде да се обратите за помош

Веб-локација за техничка поддршка. 249

Контактирање со поддршката на Epson. 249

Веб-локација за техничка поддршка

Ако ви треба дополнителна помош, посетете ја веб-локацијата за поддршка на Epson подолу. Изберете ја земјата или регионот и одете на делот за поддршка на локалната веб-локација на Epson. На локацијата се достапни и најновите двигатели, ЧПП, прирачници и други материјали за преземање.

<http://support.epson.net/>

<http://www.epson.eu/support> (Европа)

Ако производот на Epson не работи правилно и не може да го решите проблемот, контактирајте со службите за поддршка на Epson за помош.

Контактирање со поддршката на Epson

Пред да контактирате со Epson

Ако вашиот производ Epson не работи правилно и не можете да го решите проблемот со информациите за решавање проблеми во прирачниците на производот, контактирајте со службата за поддршка на Epson за помош.

Следниов список со служби за поддршка на Epson се заснова на земјата во која била извршена продажбата. Некои производи може да не се продаваат во вашата тековна локација, па треба да контактирате со соодветната служба за поддршка на Epson за областа во која сте го купиле производот.

Ако службата за поддршка на Epson за вашата област не е наведена подолу, контактирајте со продавачот од каде што сте го купиле производот.

Службата за поддршка на Epson ќе може да ви помогне многу побрзо ако ги дадете следниве информации:

- Сериски број на производот
(Позицијата на етикетата зависи од производот; може да биде на задната страна, на отворената страна на капакот или на дното.)
- Модел на производот
- Верзија на софтверот на производот
(Кликнете **About, Version Info** или слично копче во софтверот на производот.)
- Бренд и модел на компјутерот
- Името и верзијата на оперативниот систем на компјутерот
- Имиња и верзии на софтверските апликации што обично ги користите со производот

Белешка:

Зависно од производот, мрежните поставки може да се складираат во меморијата на производот. Поставките може да се изгубат поради дефект или поправка на производот. Epson не одговара за загуба на податоци, за правење резервни копии или враќање поставки дури и во текот на гарантниот рок. Препорачуваме самите да си направите резервна копија од податоците или да ги запишете.

Помош за корисниците во Европа

Видете во вашата Пан-европска гаранција за информации како да контактирате со поддршката на Epson.

Помош за корисниците во Тајван

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.com.tw>

На располагање се спецификации за производот, двигатели за преземање и прашања за производи.

Центар за помош на Epson

Телефон: +886-2-2165-3138

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Центар за сервисирање:

<http://www.tekcare.com.tw/branchMap.page>

Корпорацијата TekCare е овластен сервисен центар за Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.

Помош за корисниците во Австралија

Epson во Австралија ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на прирачниците за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

<http://www.epson.com.au>

Пристапете до веб страниците на Epson во Австралија. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Центар за помош на Epson

Телефон: 1300-361-054

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат прирачниците за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

Помош за корисниците во Нов Зеланд

Epson во Нов Зеланд ќе ви пружи високо ниво на услуга за купувачите. Како додаток на документацијата за вашиот производ, ги имаме следниве извори за добивање информации:

Интернет-адреса

<http://www.epson.co.nz>

Пристапете до веб-страниците на Epson во Нов Зеланд. Вреди да ја посетите понекогаш и да сурфате овде! Оваа веб-локација ви дава можност за преземање двигатели, контактни места на Epson, информации за нови производи и техничка поддршка (е-пошта).

Центар за помош на Epson

Телефон: 0800 237 766

Центарот за помош на Epson е наменет како крајна поддршка за да се увериме дека нашите клиенти имаат пристап до совети. Операторите во Центарот за помош може да ви помогнат во инсталирањето, конфигурирањето и ракувањето со производот на Epson. Нашиот персонал од Центарот за помош за предпродажба ќе ве снабди со литература за новите производи на Epson и ќе ве информира каде е сместен најблискиот добавувач или продажен агент. Овде се одговорени голем број прашања.

Ви препорачуваме да ги имате сите значајни информации при рака, кога ќе нè побарате. Колку повеќе информации ќе ни дадете, толку побргу ќе го решиме проблемот. Овие информации ги вклучуваат документите за производите на Epson, типот на компјутер, оперативниот систем, апликациски програми и која било информација што вие сметате дека е потребна.

Пренесување на производот

Epson препорачува да се зачува пакувањето на производот за идно пренесување.

Помош за корисниците во Сингапур

Извори на информации, поддршка и достапни услуги од Epson во Сингапур се:

На интернет

<http://www.epson.com.sg>

На располагање се информации за спецификации за производ, двигатели за преземање, Најчесто поставувани прашања (ЧПП), Барања за продажба и Техничка помош преку е-пошта.

Центар за помош на Epson

Бесплатен телефонски број: 800-120-5564

Нашиот тим во Центарот за помош може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или решавање проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Тајланд

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.th>

Достапни се информации за спецификациите за производите, двигатели за преземање, „Најчесто поставувани прашања“ (ЧПП) и е-пошта.

Контакт центар на Epson

Телефон: 66-2460-9699

Е-пошта: support@eth.epson.co.th

Нашиот тим за грижа за корисници може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Помош за корисниците во Виетнам

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

Сервисен центар на Epson

27 Yen Lang, Trung Liet Ward, Dong Da District, Ha Noi City. Tel: +84 24 7300 0911

38 Le Dinh Ly, Thac Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang. Tel: +84 23 6356 2666

194/3 Nguyen Trong Tuyen, Ward 8, Phu Nhuan Dist., HCMC. Tel: +84 28 7300 0911

31 Phan Voi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, HCMC. Tel: +84 28 35100818

Помош за корисниците во Индонезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.id>

- Информации за спецификациите за производите, двигатели за преземање
- Често поставувани прашања (ЧПП), барања за продажба, прашања преку е-пошта

Телефонска линија на Epson

Телефон: 1500-766 (Indonesia Only)

Е-пошта: customer.care@ein.epson.co.id

Нашиот тим на директната линија може телефонски или преку е-пошта да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Служба за техничка поддршка

Помош за корисниците во Хонг Конг

За да добиете техничка помош како и други услуги, слободно контактирајте со Epson Hong Kong Limited.

Почетна страница на интернет

<http://www.epson.com.hk>

Epson Hong Kong воспостави локална страница на кинески и англиски јазик на интернет за да им ги обезбеди следните информации на корисниците:

- Информации за производ
- Одговори на Најчесто поставувани прашања (ЧПП)
- Најнови верзии на двигателите за производите на Epson

Линија за техничка поддршка

Може да контактирате со нашиот технички персонал и на следниве телефонски броеви и броеви за факс:

Телефон: 852-2827-8911

Факс: 852-2827-4383

Помош за корисниците во Малезија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.com.my>

- Информации за спецификациите за производите, двигатели за преземање
- Често поставувани прашања (ЧПП), барања за продажба, прашања преку е-пошта

Контакт центар на Epson

Телефон: 1800-81-7349 (Бесплатен)

Е-пошта: websupport@emsb.epson.com.my

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми

Барања за поправки и гаранција

Epson Malaysia Sdn Bhd (Главна канцеларија)

Телефон: 603-56288288

Факс: 603-5628 8388/603-5621 2088

Помош за корисниците во Индија

Контакти за информации, поддршка и услуги се:

На интернет

<http://www.epson.co.in>

На располагање се спецификации за производот, двигатели за преземање и прашања за производи.

Бесплатна телефонска линија за помош

За услуги, информации за производот или за нарачка на потрошни материјали -
18004250011 / 186030001600 / 1800123001600 (9 – 18ч.)

Е-пошта

calllog@epson-india.in

WhatsApp

+91 96400 00333

Помош за корисници на Филипините

За добивање техничка помош како и останати пост-продажни услуги, корисниците може да контактираат со корпорацијата Epson Philippines на телефонските, броевите на факс како и на адресата за е-пошта подолу:

На интернет

<http://www.epson.com.ph>

Достапни се информации за спецификациите на производот, двигателите за преземање, често поставуваните прашања (ЧПП) и барањата преку е-пошта.

Грижа за корисници Epson Philippines

Бесплатен телефонски број: (PLDT) 1-800-1069-37766

Бесплатен телефонски број: (Дигитален) 1-800-3-0037766

Метро Манила: +632-8441-9030

Веб-страница: <https://www.epson.com.ph/contact>

Е-пошта: customercare@epc.epson.com.ph

Достапен од 9.00 до 18.00 од понеделник до сабота (освен на државни празници)

Нашиот тим за грижа за корисници може телефонски да ви помогне за следново:

- Барања за продажба и информации за производи
- Прашања за користење на производи или проблеми
- Барања за поправка и гаранција

Корпорација Epson Philippines

Централа: +632-8706-2609

Факс: +632-8706-2663 / +632-8706-2665